



ИНВЕСТБАНКА АД СКОПЈЕ

Годишен извештај



INVESTBANKA AD SKOPJE

Annual report

2006



ИНВЕСТБАНКА АД Скопје INVESTBANKA AD Skopje
годишен извештај 2006 annual report 2006



СОДРЖИНА

Профил на Банката

1. Профил на Банката	6
2. Обраќање на Првиот Генерален Директор	12
3. Управен Одбор	18
4. Менаџмент.....	18

Деловни Активности

1. Извори на средства.....	22
2. Акционерски капитал.....	24
3. Пласмани на средства	24
4. Ликвидност на Банката	30
5. Платен промет	32
6. Автоматска обработка на податоци.....	34
7. Кадровска структура.....	34
8. Други активности	34
9. Финансиски показатели	40

Планирани Деловни Активности за 2007 година

1. Деловна политика и цели	46
----------------------------------	----

Финансиски извештаи

1. Извештај на независните ревизори	52
2. Финансиски извештаи	54
3. Белешки кон финансиските извештаи 31 декември 2006	62

Општи информации

1. Организациона структура.....	122
2. Коресподентски Банки	124
3. Контакти.....	126
4. Експозитури	128



CONTENTS

Bank's Profile

1. Bank's Profile	7
2. First General Manager's Report	13
3. Board of Directors.....	19
4. Management.....	19

Business Activities

1. Sources of Funds.....	23
2. Share Capital	25
3. Placement of Funds	25
4. Liquidity of the Bank	31
5. Payment Operations	33
6. Automatic Data Processing	35
7. Organizational Structure.....	35
8. Other activities	35
9. Financial indicators.....	41

Planned Business Activities for 2007

1. Business policy and Objectives.....	47
--	----


Financial Statements

1. Independent Auditor's Report	53
2. Financial Statements	55
3. Notes to the Financial Statements 31 December 2006	63

General information

1. Organizational Structure.....	123
2. Correspondent Banks	125
3. Contacts	127
4. Network.....	129

ИНВЕСТБАНКА



АД СКОПЈЕ

Investbanka AD Skopje



Профил на банката
Bank's Profile



ПРОФИЛ НА БАНКАТА

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје е основана како акционерско друштво на 29 декември 1992 година. Седиштето на Банката е лоцирано на ул. Македонија бр. 9-11, Скопје, Република Македонија.

Банката е регистрирана како универзален тип на комерцијална банка, во согласност со македонските закони и како таква ги врши сите банкарски работи предвидени со Законот за банки со нагласено учество во депозитните и кредитните работи и вршење на платниот промет во земјата и странство за своите комитенти.

По монетарното осамостојување на земјата, ИНВЕСТБАНКА АД Скопје е прва банка која доби дозвола за работа од Народна Банка на Македонија.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје заедно со пет други банки покрена иницијатива и ја основа Македонската Берза за долгорочни хартии од вредност.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје прва формира брокерска куќа ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје беше прва банка која стекна лиценца од Народна Банка на Македонија за извршување на платниот промет во земјата.

Исто така ИНВЕСТБАНКА АД Скопје е и меѓу првите банки кои воведоа електронско банкарство како сервис за плаќање на клиентите.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје е прва и единствена банка во Македонија која ја сервисира кредитната линија ИФАД1 од 1998 година како посебен организационен дел на Банката и го одобри првиот кредит од ИФАД 2 кредитната линија за развој за земјоделието и сточарството.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје е универзална банка и во големата лепеза на свои производи и услуги, како најзначајни можат да се наведат следните финансиски активности:

- Примање на сите видови непарични депозити на правни и физички лица
- Давање и земање на сите кредити во земјата
- Девизно валутни работи
- Издавање на парична картица
- Издавање на електронски пари
- Финансиски лизинг
- Платен промет во земјата во согласност со законот

- Економско-финансиски консалтинг
- Давање на услуги при наплата на фактури, водење на евиденција
- Издавање на денарски парични гаранции, авали и други форми на гаранции
- Давање на други финансиски услуги (остава, изнајмување на сефови и др)
- Купување и продажба на краткорочни хартии од вредност за своја сметка и за сметка на своите комитенти
- Купување, продажба и наплата на побарувања
- Платен промет со странство
- Кредитни и гаранциски работи со странство
- Факторинг за сметка на комитентите
- Тргување со хартии од вредност за своја сметка и за сметка на комитентите
- Тргување со девизни средства и извршување на девизни трансакции
- Тргување со финансиски деривати
- Чување, управување со хартии од вредност и предмети од благородни материјали
- Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност и
- Давање услуги на банка-чување на имот

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје за странските банки има изградено слика на доверлива и сигурна банка. Таа има односи со 20 банки во повеќе од 14 земји во светот.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје е корисник на сите кредитни линии кои се користат на територијата на Република Македонија и тоа се:

- Кредитни линии од странско високорангирани банки (Raiffeisen bank, LХБ банка и др.)
- Светска банка за развој на приватниот сектор
- Македонска банка за поддршка на развојот на финансирање на извозот
- Кредитна линија на Република Италија за набавка на опрема и машини
- Кредитна линија на KFW
- Тајванска кредитна линија
- Кредитната линија на Меѓународниот фонд за развој на земјоделието ИФАД 1 и ИФАД 2
- Кредитна линија на ЕБРД



BANK'S PROFILE

INVESTBANKA AD Skopje was established as a joint stock company on 29th November 1992. Its head office is located on 9-11 Makedonija Street, Skopje, Republic of Macedonia.

The Bank is registered as a universal type of a commercial bank, in line with the Macedonian laws performing all the banking operations envisaged by the Banking Law, with particularly participation of the deposit and credit operations and performing payment operations in the country and abroad for its customers.

After the monetary independence of the country, INVESTBANKA AD Skopje is the first bank that acquired the working license from the National Bank of Macedonia.

INVESTBANKA AD Skopje, together with five other banks, started the initiative and established the Macedonian Stock Exchange Market.

INVESTBANKA AD Skopje was the first bank to establish a brokerage company INVESTBROKER AD Skopje.

INVESTBANKA AD Skopje was the first bank to acquire a license from the National Bank of Macedonia to perform payment operations in the country.

In addition, INVESTBANKA AD Skopje is also among the first banks that introduced e banking as a payment service for the clients.

INVESTBANKA AD Skopje is the first and only bank in Macedonia that service the IFAD 1 credit line from 1998 through a special organized part of the Bank and approved the first loan from the IFAD 2 credit line for development of the agriculture and cattle breeding.

INVESTBANKA AD Skopje is a universal bank and among the broad range of its products and services, the following can be indicated as most important financial activities:

- Acceptance of all types on non-cash deposits of legal entities and individuals
- Lending and taking all credits in the country
- Foreign currency operations
- Issuance of payment card
- Issuance of e-money
- Financial leasing
- Payment operations in the country in line with the law

- Economic and financial consulting
- Rendering services for collection of invoices, keeping records
- Other financial services (depot, renting safe-deposit boxes, etc.)
- Issuance of Denar cash guarantees, bills of guarantee and other forms of guarantees
- Buying and selling short-term securities for its own account and for the account of its customers
- Buying, selling and collecting receivables
- Payment operations with abroad
- Credit and guarantee operations with abroad
- Factoring for the account of its customers
- Trading with securities for its own account and for the account of its customers
- Trading with foreign currency and performing foreign currency transactions
- Trading with financial derivatives
- Selling and buying, guaranteeing and placement of issues of securities
- Holding, managing securities and precious material
- Rendering services of a bank-holding properties

Foreign banks see INVESTBANKA AD Skopje as a reliable and secure bank. It has established relations with 20 banks in more than 14 countries throughout the world.

INVESTBANKA AD Skopje is a user of the all credit lines which are used on the territory of the Republic of Macedonia and they are:

- Credit lines from foreign high-ranked banks (Raiffeisen Bank, LHB Bank, etc.);
- World Bank for Private Sector Development
- Macedonian Bank for Development Promotion of the export financing
- Credit line from the Republic of Italy for procurement of equipment and machines
- KFW credit line
- Taiwanese credit line
- Credit line from the International Fund for Agriculture development - IFAD 1 and IFAD 2
- EBRD credit line



ИНВЕСТБАНКА АД Скопје и во изминатата 2006 година го продолжи работењето како стабилна, ликвидна и профитабилна комерцијална банка со потврдени перформанси, доверба од своите клиенти и партнери и доследно почитување на законската регулатива, интерните политики и процедури за работењето донесени од страна на органите на Банката.

Со континуирано нагласено учество во депозитните и кредитните работи и вршење на платниот промет во земјата и во странство за своите комитенти, но и со постојано следење на барањата на комитентската и клиентската база за чија цел во текот на 2006 година се воведоа повеќе банкарски производи и услуги, Банката ги реализираше своите работни активности и ги оствари долунаведените позитивни финансиски резултати.

Реализираните позитивни финансиски резултати се постигнаа со следење на трасираниот курс на одржување на стабилност и сигурност во работењето преку зголемување на вкупниот потенцијал, подобрување на бонитетот во целокупното работење

на Банката, во стандардите за покривање на ликвидносниот, кредитниот, курсниот, каматниот и другите ризици од работењето и профитабилноста во работењето, а реализирајќи ги поставените програмски цели и задачи за 2006 година.

Банката, во своето делување ја следи политика-та на профитабилно работење, креирајќи соодветна структура на извори на средства и нивна алокација во пласмани со најмал ризик, како и политика на реални позитивни каматни стапки и реална тарифна политика, со цел мотивирање на штедењето и воопшто јакнење на кредитниот потенцијал на Банката.

Континуитетот во повеќегодишното позитивно работење на Банката, остварувајќи ги своите функции успешно и во 2006 година доведе до остварување на позитивни трендови во развојното работење, стабилен и адекватен капитал за потенцијалните ризици од работењето, дивиденда за приоритетни и обични акции и воопшто до зголемување на финансискиот потенцијал на Банката.



INVESTBANKA AD Skopje in the past 2006 continued its performances as stable, liquid and profitable commercial bank with verified performances; trust from its clients and partners and consistently respecting the legal regulative, the internal policy and procedures in its work made by the Bank's bodies.

With constantly appointed participation in the deposit and credit staffs and the payments in the country and abroad for its clients, but also constantly following the requirements of the client's base, for which achievement during the 2006 were introduced additional banking products and services, the Bank realized its working activities and achieved the following positive financial results.


The realized positive results are achieved by following the marked course of keeping stability and safety in the operating, through the enlargement of the whole potential, improvement of the credibility of the

Bank, standards for liquid, credit, course, interest rate and other risks in the work and profitability in the work, but also with the achievement of the defined programme goals and tasks for 2006.

In its work, the Bank follows the politic for profitable operating, creating adequate structure of fund of assets and their allocation in placement with the lowest risk, but also including the policy for real positive interest rates and real tariff policy, in purpose to motivate the savings and in general strengthening the credit potential of the Bank.



The positive operating of the Bank in the former years, achieving its functions successfully continued also in 2006, by making positive trends in its business development, stable and adequate capital for the potential working risks, dividend for the priority and regular stocks and in general by enlargement of the Bank's financial potential.

ИНВЕСТБАНКА



АД СКОПЈЕ

Investbanka AD Skopje



Обраќање на Првиот
Генерален Директор

*First General
Manager's Report*



ОБРАЌАЊЕ НА ПРВИОТ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во 2006 година оства-
ри неколку значајни активности кои обезбедуваат со-
лидна основа за порастот на активата и пасивата во
Билансот на состојбата и позитивните резултати во Би-
лансот на успехот и зголемување на рејтингот на Бан-
ката:

1. Согласно потпишаниот договор за користење на кредитната линија од Европската банка за обнова и развој отпочна користењето на техничката помош, обука на кадарот од страна на странски консултант и сите подготовкви за повлекување на пари (1 милион ЕУР за пласмани по проекти во Мали и средни трговски друштва).
2. Банката ги изврши сите подготовкви и се стекна со лиценца за издавање на платежните картички и поставување на банкомати. Во декември 2006 година започнати се преговорите за добивање лиценца за поставување на ПОС терминалци кај трговците.
3. ИНВЕСТБАНКА АД Скопје, согласно зацртаната стратегија во 2006 година својот развој и проширување успешно го оствари преку припојувањето на Македонска Штедилница АД Скопје.

4. Банката во 2006 година ја прошири мрежата во Републиката со отварање на две нови експозитури (Струмица и Кавадарци), така што годината ја заврши со вкупно десет експозитури.
5. Банката во 2006 година со стручна соработка на странските консултанти изврши ревидирање на организационата структура и на систематизацијата. По овие измени експозитурите станаа организациски делови кои добија повеќе права и обврски да решаваат самостојно во границите на добиените овластувања.
6. Врз основа на Одлуката на Управниот одбор започнати се активности за испитување на можноста и потребите за влез на стратешки партнери. По објавениот тендер беа добиени три понуди од Меѓународни консултантски куќи, врз основа на кои Управниот одбор на Инвестбанка изврши избор и ја назначи Phalanx Capital за свој ексклузивен финансиски советник.
7. Супервизијата на Народната Банка на Република Македонија и девизната ревизија извршила контрола на работењето на Банката, позитивно го оценија досегашното работење и дадоа квалитетна оценка за стратешкиот развој на Банката.



8. Во 2006 година интензивно се градеше новата деловна зграда. Нашите предвидувања се дека градбата ќе се заврши во месец Јули оваа година. Финансиската конструкција за изградба на зградата е затворена со средства наплатени од продажбата на деловните простории на улица Даме Груев (Градски сид блок IV).

Потенцијалот на Банката на 31.12.2006 достигна износ од 4,686 (четири милијарди и шестотини деведесет и осум милиони) денари или во однос на 31.12.2005 година остварен е пораст од 28,2%.

Депозитите од правните лица (денарски и девизни) на 31.12.2006 година изнесуваат 1,644 (една милијарда шестотини четириесет и четири милиони) денари, или во однос на 31.12.2005 година остварен е пораст од 33%.

Депозитите од населението на 31.12.2006 година изнесуваат 829 (осумстотини дваесет и девет милиони) денари и во однос на претходната година остварен е пораст од 7,5 %.

Банкарските депозити и кредитните средства искористени од банките и финансиските институции на 31.12.2006 изнесуваат 1,475 (една милијарда четиристотини седумдесет и пет милиони) денари или остварен е пораст во однос на 31.12.2005 година од 38,5%.

Капиталот на Банката на 31.12.2006 година достигна вредност од 801 (осумстотини и еден милион) денари и остварен е пораст од 6,4%. Во вкупниот капитал доминантно учество и пораст има акционерскиот капитал кој учествува со 84%, додека резервите учествуваат со 16%.

Во структурата на капиталот акциите со право на управување учествуваат со 97,4%, а приоритетните акции учествуваат со 2,6%.

Пласманите на расположливиот финансиски потенцијал беа во функција на остварување на максималните финансиски ефекти со истовремено почитување на принципот на сигурност и ефикасна наплатливост на пласираните средства.

Кредитната поддршка на стопанството и населението се вршеше на бонитетни и кредитно-способни комитенти. Притоа, имаше доследна примена на Кредитните политики и процедури во поддршка на атрактивни проекти од малиот и средниот бизнис.

Вкупните пласмани во 2006 година во активата се зголемени за 28,5% во споредба со претходната година.

Кредитниот одбор за работа со правни лица одржа 171 седница на кои беа одобрени кредити во вкуп-

на вредност од 1.346 (една милијарда триста четириесет и шест милиони) денари.

Од делокругот на вонбилансното работење во периодот на 2006 година издадени и примени се 327 ностро и лоро девизни и денарски гаранции и акредитиви во вкупна вредност од 500 (петстотини милиони) денари.

Кредитниот одбор за работа со физички лица во текот на 2006 година одржа 225 седници и одобри кредити во вкупна вредност од 437 (четиристотини триесет и седум милиони) денари.

Годината 2006 беше многу успешна за пласманите од кредитните линии ИФАД 1 и ИФАД 2. Успехот е дотолку поголем што пласманите на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје од проектот ИФАД 2 како и во претходната година се поголеми од вкупните пласмани што ги имаат направено другите две овластени банки.

Квалитетот на кредитното портфолио во 2006 година е повolen бидејќи 93,4% од пласманите се кредити класифицирани во категоријата А со издвоени резервации за потенцијалните загуби од 0% и 2%.

Анализата на степенот на наплатата на достасани побарувања покажува дека заклучно со 31.12.2006 година вкупните достасани ненаплатени побарувања изнесуваат 5,8% од вкупната актива. Побарувањата по основ на главница во основа се враќаат во договорените рокови или се регулираат во процедура пропишана во содржината на кредитната политика. Ваквиот степен на наплата е резултат на грижата за оптимално обезбедување на одобрените кредити, месечното следење на достасаните побарувања, формирањето на посебна служба за наплата на побарувањата и максималното ангажирање на стручните служби, посебно кај комитентите кои имаат финансиски потешкотии во работењето.

Банката продолжи да го афирмира девизно-валутното работење и платниот промет со странство. За комитентите од целата земја и нерезидентите во 2006 година остварен е платен промет во двата правца од околу 280 (двеста и осумдесет милиони) евра. Во 2006 година се извршени сите подготовкви и обуки за извршување на платниот промет со странство во сите организациони единици (експозитури) на Банката.

Врз основа на План - Програмата за внатрешниот платен промет за 2006 година Банката изврши усвршување на апликацијата за електронското банкарство и обезбеди сигурна заштита во внатрешниот платен промет поради што и корисниците се повеќе го користат овој начин на плаќање.

Во текот на годината Банката ја обезбедуваше минималната и глобалната денарска и девизна лик-



видност преку следење на ефектот и влијанието на одделни банкарски функции врз ликвидносните текови во пократки временски периоди. Вишокот на дневните средства постојано ги трансферира во странските банки, каде рационално ги користи или ги орочува со најповолни каматни стапки.

Во 2006 година продолжи политиката на реално позитивни каматни стапки и каматни маржи при што каматните стапки се во рамките на просечно остварените во банкарскиот систем на Република Македонија. Управниот одбор во 2006 година 3 пати ги ревидираше (намалуваше) каматните стапки.

Маркетиншките активности на Банката во 2006 година се состојаа во презентации на реклами материјали на Саемски манифестации во Републиката, рекламина кампања преку електронските медиуми, издавање на брошури и други информативни материјали каде се претставуваат производите и услугите. Покрај овие промотивни активности Банката остварува комерцијално рекламен ефект и преку финансирање на разни културни, спортски и научни манифестации.

Во Банката е имплементиран информациски систем со комплетна интеграција на хардверски и софтверски решенија. За овој период карактеристично е проектирањето и имплементирањето на новите софтверски решенија на модулите на информациското работење во Банката.

Што се однесува до хардверот, извршена е набавка на нова опрема, при што е извршена замена на постоечката со поквалитетна и посовремена компјутерска опрема.

Потребно е да се истакне дека целокупниот системски софтвер кој се користи во Банката е лиценциран, а изготвените Политики за сигурност на информацискиот систем се усвоени од страна на Управниот Одбор.

Спроведени активности во 2006 година:

- 1) ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во 2006 година започна нова активност во кредитирањето на правните лица преку одобрување на кредити факторинг (откуп на побарувања). Оваа кредитна активност се извршува со правните субјекти кои имаат долгорочна соработка со Банката, а претходно добро се анализираат побарувањата од страна на Центарот за ризици на Банката.
- 2) Со воведувањето на работењето со платежни картички кредитните одбори одлучуваат за висина на лимитите и издавањето на кредитните картички.

За успешно извршување на програмските активности ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во 2006 година изврши измена во организацијата и систематизацијата формирајќи посебен Центар за управување со ризици.

Исто така, во составот на секторите формиралме повеќе служби кои оперативно побрзо, поквалитетно и самостојно ќе одлучуваат.

Како резултат на зголемената активност, припојувањето на Македонска Штедилница, отварањето на новите експозитури во Струмица и Кајадарци и кадровското доекипирање на останатите експозитури, во 2006 година примени се нови 26 работници со ВСС. Вкупниот број на вработени работници на крајот од годината изнесува 106.

Банката во 2006 година продолжи со обука и стручно усовршување и оспособување на вработениите. Сите обуки на нововработените и на постоечкиот персонал се извршуваше во Банката со учество на странските консултанти. Исто така, дел од вработениите посетуваа различни советувања во финансиски институции во земјата и странство.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во 2006 година продолжи континуирано со успешно работење и остварени се позитивни финансиски резултати, бруто добивка во износ од 69,3 (шеесет и девет милиони и триста илјади) денари и таа е за 14,7% поголема во споредба со 2005 година. По одбивање на данокот од добивка останува нето добивка за распоредување во износ од 64,5 милиони денари.

Во 2006 година остварена е солидна профитабилност, финансиска стабилност и деловна успешност. Менаџментот и органите на управување постојано ја разгледуваа и ја следеа состојбата преку месечни извештаи.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје залагајќи се за својот развој ја утврди деловната политика со Бизнис планот за 2007 година.

Визијата на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во наредните три години е да биде топ 5-та банка во Републиката и меѓу најпрофитабилните провајдери на финансискиот пазар.

Нашата мисија е Банката да ги максимизира вредностите на сите клучни заинтересирани страни обезбедувајќи им на клиентите најдобри финансиски решенија кои ќе ги задоволат нивните потреби. Наши заинтересирани страни се акционерите, комитентите, вработените и локалните заедници.

Приоритет во идниот период на Банката ќе биде проширување на дистрибутивната мрежа преку:



- отварање нови експозитури и доопремување на постоечките
- електронско банкарство (интернет, СМС, телефонско)
- проширување на ATM мрежата, банкомати и посови
- ангажирање на агенти за продажба на продукти и call центри за наплата на пласмани и телемаркетинг.

Менаџментот во Банката е релативно млад и постепено треба да се усовршува со нови банкарски знаења со цел да се исполнат програмските задачи. Менаџментот секогаш треба да има голем број на информации за работата, да одржува отворени средби

и разговори со комитентите и соработниците со цел да ги преземе сите мерки за постигнување за заеднички успех.

Реализацијата на визијата, мисијата, целите и задачите од стратешката деловна политика и Годишниот план на Банката за 2007 година ќе се обезбеди со целосна ангажираност на вработените, органите на управување и акционерите.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје

Прв Генерален Директор

Јосиф Ефтиноски

FIRST GENERAL MANAGER'S REPORT

INVESTBANKA AD Skopje in 2006 achieved some of the most important activities that insured safe base for the growth of the assets and liabilities in the Balance sheet and positive results in the Profit and loss Statement and increase of the Bank's rank:

1. According the agreement for the use of the credit line from the European Bank for Reconstruction and Development, started the use of the technical support which includes training for the employees by a foreign consultant and all the needed preparations for the withdrawal of money (1 million EURO are used for placements on certain projects by Small and middle enterprises).
2. The Bank has done all the needed preparations and got the licence for issuing payment cards and installation of the ATM's. In December 2006 were started the negotiations for getting the licence approval for the POS terminals installation in the trade enterprises.
3. INVESTBANKA AD Skopje, according with the defined strategy for 2006 achieved its development and expansion successfully by the affiliation of the Makedonska Stedilnica AD Skopje.
4. The Bank in 2006 expanded its network in the country by opening two new branches (Strumica and Kavadarci) and ending the year with 10 branches in total.
5. The Bank in 2006 by expert's cooperation of the foreign consultants has made a revision of the organizational chart and on the systematization. After these changes, the branches become parts of the organization that got more rights and obligations to decide by themselves in the limits of the approved authorities.
6. Based on the Decision from the Board of Directors are taken activities to examination the opportunity and the need of the entrance of a strategic partner. After the announced tender, tree offers were collected from International consulting groups, on which base the Board of Directors of INVESTBANKA AD Skopje made the choice and appointed Phalanx Capital for its exclusive financial advisor.
7. The supervision of the Macedonian National Bank and foreign currency audit controlled the Bank's performances and gave quality appraisal for the strategic development of the Bank.
8. The new premises were intensively built during 2006 and our expectations are that they will be finished in July this year. The financial construction for the new Head office is closed with the assets that are collected from the sale of premises owned by the Bank on the street "Dame Gruev" (Gradski zid, Block IV).

The Bank's potential on 31.12.2006 achieved the amount of 4,686 (four billion and six hundred eighty six



million) denars or in comparison with 31.12.2005 the achieved growth is 28,2%.

Deposits from the legal entities (denars and foreign) on 31.12.2006 amounted 1,644 (one billion six hundred forty four million) denars, or in comparison with 31.12.2005 is achieved growth by 33%.

Deposits from the individuals on 31.12.2006 amounted 829 (eight hundred and twenty million) denars and in comparison with the last year the achieved growth is 7,5%.

Bank's deposits and credit assets used by the banks and financial institutions on 31.12.2006 amounted 1,475 (one billion four hundred seventy five million) denars or comparing with 31.12.2006 the growth amounts 38,5%.

Bank's capital on 31.12.2006 achieved value of 801 (eight hundred and one million) denars and the achieved growth amounts 6,4%. In the total capital dominant participation and growth has the shareholders capital, who participates with 84%, while the reserves participate with 16%.

In the capital structure the common shares participate with 97,4%, while the preference shares participate with 2,6%.

The placements of the available financial potential were in function of achieving the maximal financial effects and in the same time respecting the principle of safety and efficiency of the placement of the assets.

The credit support for the economy and the individuals was provided to solvent and credit – worthy clients. Thereby, credit policies and procedures were constantly applied as support to the attractive projects in the field the small and medium size enterprises.

The total placements in 2006 in the Assets are increased for 28,5% in comparison with the last year.

The Credit committee for the legal entities held 171 meetings with total amount of approved loans of 1.346 (one billion three hundred and forty six million) denars.

From the non – balance sheet working during 2006 were issued and received 327 nostro and loro foreign and denars guarantees and letters of credit with total value of 500 (five hundred million) denars.

The Credit committee for the individuals during 2006 held 225 meetings and the total amount of approved loans of 437 (four hundred and thirty seven million) denars.

We can say that 2006 was very successful year for the extension of IFAD1 and IFAD2 credit line. The success is even greater because the placements that were made

by INVESTBANKA AD Skopje from the IFAD2 credit line, just like in the last year, were higher than the total placements made by the other two authorized banks.

Quality of the credit portfolio in 2006 was favourable, since 93,4% of the placements were loans classified under Category A with provisions set aside for potential losses of 0% and 2%.

Analysis of the level of collection of receivables due shows that as 31.12.2006, the total due uncollected receivables accounted for 5,8% in the total assets. The receivables from the capital are paid back in the arranged terms or are regulated by the procedure claimed in the structure of the credit policy. This degree of collection is result of the care for optimal assurance of the approved credits, monthly following of the receivables, forming a special department for the process of repayment of the receivables and maximal arrangements of the special departments, especially for the clients who have financial difficulties in their work.

The Bank continued its foreign currency operations. With respect to customers throughout the country and non – residents clients, in 2006 the realized turnover in the booth directions was in amount of around 280 (two hundred and eighty million) EURO. In 2006, all activities and trainings were undertaken for carrying out the payment operations with abroad in all organizational units of the Bank.

On the basis of 2006 Plan and Programme for Domestic Payment Operations, the Bank made improvements on the e - banking application and insured secure protection in the Domestic Payment Operations, because this kind of payment is used more by the clients.

During 2006, the Bank provided minimal and global Denar and foreign currency liquidity by monitoring the effect and the influence of certain banking functions over the liquidity trends in short period. The coverage of the foreign currency assets is always transferred in foreign banks, where rationally are used or set as a time deposit with the most acceptable interest rates.

In 2006 the policy of the real positive interest rates and interest margins was continued by the use of average interest rates that are in frame of the realized interest rates in the banking system of the Republic of Macedonia. The Board of Directors in 2006 revised (decreased) the interest rates three times.

Marketing activities of the Bank in 2006 included: presentations of the marketing materials on Fairs manifestations in the country, advertising campaign through electronic media, issuance of brochures and other informational materials where the products and services



are presented. Beside these promotional activities, the Bank is also realizing commercial and advertising effect through financing different cultural, sport and scientific events.

Computerized informational system with full integration of the hardware and software solutions was implemented in the Bank. What is characteristic to this period is the designing and implementation of new software solutions of the IT related operations of the Bank.

Regarding the hardware, new equipment was procured, the existing computer equipment will be replaced with a better quality and more sophisticated one.

We need to point out that the total system software which is used by the Bank is proprietary and the prepared Politics for safety of the informational system are adopted by the suggestion of the Board of Directors.

In 2006, these activities are realized:

1. INVESTBANKA AD Skopje in 2006 started a new activity in the lending activities of the legal entities through the improvement of the credit factoring (the purchase of receivables). This credit activity is performed with the legal subjects who have enough long-term cooperation with the Bank, but with good analyzes of the receivables done before by the Centre for Bank's risks.
2. By the introduction of the payment cards, the credit committee started to decide about the amount of the limits and the issuing of the credit cards.

For successful execution of the programme activities INVESTBANKA AD Skopje in 2006 made changes in the organization and systematization by establishing a Centre for risks management.

In addition, in the content of divisions we formed more departments which operate more quickly, qualitative and independently in the decision-making.

Because of the increased activity, the affiliation with Makedonska Stedilnica, the opening of the new branches in Strumica and Kavadarci and engagements with new employees in the other branches, in 2006 are employed 26 new workers with high education. The total number of employees at the end of the year amounts 106.

In 2006, the Bank continued with employee's trainings and professional specialization and competency. All the trainings of the new employees and the existing one were done in the Bank by the participation of the foreign consultants. In addition, a part of the employees has visited different conferences in financial institutions in the country and abroad.

INVESTBANKA AD Skopje in 2006 continued with its successful work and realization of positive financial results, with total income in amount of 69, 3 (sixty nine

millions and three thousands) denars which is 14, 7% higher in comparison with the 2005. After the tax rejection from the income remains the net profit for allocation in amount of 64,5 million denars.

In 2006 solid profitability, financial stability and business efficiency were achieved. The management and the management authorities constantly were reviewing and following the conditions through the monthly reports.

INVESTBANKA AD Skopje in order to promote its development adjusted the business policy with the Business plan for the year 2007.

The vision of INVESTBANKA AD Skopje in the next three years is to become the top 5th bank in the state and among the most profitable providers on the financial market.

Our mission is to increase the Bank's values of all the key interested parties providing the best financial solutions for the clients in aim to satisfy their needs. Our interested parties are the shareholders, clients, employees and the local community.

The Bank's priority in the next period will be the expansion of the branch network through:

- o Opening of new branches and equipment of the existing one;
- o E – banking (internet, SMS, phone);
- o Expansion of the ATM network, through the introduction of more ATM's and POS terminals;
- o Engagements of agents for product sale and a call centre for payment of the placements and telemarketing.

The relatively young Bank's management progressively should be specialized in new banking knowledge to achieve the programme activities. The management must always have all the needed information about their working field, to manage good relations with the clients and partners in order to take all the needed activities for achieving the success together.

Realization of the vision, mission, goals and tasks from the strategic business policy and the Bank's 2007 Annual plan will be insured by total engagements of the employees, the management and the shareholders.

INVESTBANKA AD Skopje

First General Manager

Josif Eftimoski



УПРАВЕН ОДБОР

на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје

Име и презиме	Преставник на акционерот	Својство
1. Светлана Пендаровска	ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје	Претседател
2. Кираца Трајковска	АД ФЕРШПЕД Скопје	Член
3. Стојан Клопчевски	АД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВАРДАР Скопје	Член
4. Кирил Митровски	СМ 94 ДОО Скопје	Член
5. Весна Стоилковска	ИНВЕСТБАНКА АД Скопје	Член
6. Проф. Др. Бобек Шуклев	Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Економ. Факултет	Член
7. Кирил Крамарски	АД АЛКАЛОИД Берово	Член

МЕНАЏМЕНТ

Имињата на директорите кои работеа на раководни работни места во текот на финансиската година се прикажани во продолжение:

Прв Генерален Директор	Јосиф ЕТИМОСКИ
Втор Генерален Директор	Драган КОЦЕСКИ
Заменик на Работоводен Орган	Весна СТОИЛКОВСКА
Директор на сектор за управување со средства	Дарко СТОЈКОСКИ
Директор на сектор за управување со пласмани	Јулијана ЗОРИЌ
Директор на сектор за работа со физички лица	Љиљана ДОНЕВА
Директор на сектор за платен промет	Владимир ЕТИМОСКИ
Директор на сектор за финансии, план и анализа	Драган ИЛИЕВСКИ
Директор на сектор за правни, кадровски и општи работи	Розе МЛАДЕНОВА
Директор на центар за управување со ризици	Емил БУХОВ



BOARD OF DIRECTORS

Of Investbanka AD Skopje

<i>First name and surname</i>	<i>Shareholder's representative</i>	<i>Function</i>
1. Svetlana Pendarovska	PIVARA SKOPJE AD Skopje	President
2. Kiraca Trajkovska	AD FERSPED Skopje	Member
3. Stojan Klopcevski	AD ZA OSIGURUVANJE VARDAR Skopje	Member
4. Kiril Mitrovski	SM 94 DOO Skopje	Member
5. Vesna Stoilkovska	Investbanka AD Skopje	Member
6. Prof. Bobek Suklev Ph.D.	University „St. Cyril and Methodious“ Skopje, School of Economics	Member
7. Kiril Kramarski	AD ALKALOID Berovo	Member

MANAGERS

Names of the managers assigned at management working positions during the financial year are shown below:

First General Manager	Josif EFTIMOSKI
Second General Manager	Dragan KOCESKI
Deputy General Manager	Vesna STOILKOVSKA
Treasury Division Manager	Darko STOJKOSKI
Credit Division Manager.....	Julijana ZORIC
Retail Division Manager	Ljiljana DONEVA
Payment Operations Division Manager	Vladimir EFTIMOSKI
Planning Division Manager	Dragan ILIEVSKI
Legal and staff Division Manager.....	Roze MLADENOVA
Manager of the Risk Management Centre	Emil BUHOV

ИНВЕСТБАНКА



АД СКОПЈЕ

Investbanka AD Skopje



Деловни активности
Business activities



ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Вкупните извори на средства на Банката на 31.12.2006 година според МСФИ изнесуваа 4.686,1 милиони денари и се за 28,2% поголеми во споредба со 2005 година.

Во валутната структура на изворите на средства поголемо учество имаат девизните извори. Тие учествуваат со 54,0%, а во 2005 година истите учествуваа со 56,3%. Денарските извори на средства во вкупната валутна структура учествуваат со 46,0%, додека во 2005 година учествуваа со 43,7%. Зголеменото учество на девизните извори во 2006 година е резултат на зголемување на девизните депозити кои се вложени во функција на обезбедување на кредитни пласмани и гаранции.

Депозитно работење на Банката

Примарна задача на Банката и во 2006 година, во основа е обезбедување на поголема маса на квалитетни депозитни средства. Од квалитетот на депозитните средства, дали се тоа долгочорни или краткорочни, денарски или девизни, зависи и начинот на одлучувањето на пласирањето на средствата и воопшто одржување на соодветна структура на активата на Банката.

Депозити од правни лица

Во 2006 година се продолжи континуираниот тренд на пораст на денарските и девизните депозити на правни лица што се забележува во изминатите неколку години. Особено во 2006 година се

направија зголемени напори да се подобри билансната сума на Банката преку интензивирање на сите видови на орочени депозити со правни лица и тоа:

- нудење на поволни услови за подолги орочувања на постојните клиенти
- нудење на поволни каматни стапки за депонирање на поголеми износи и клиенти кои почесто орочуваат
- интензивирање на депозитното работење со бонитетни компании
- овозможување на клиентите да орочуваат и на пократки рокови од 1 месец
- овозможување на клиентите да орочуваат на нестандартни датуми и можност за разорочување пред истекување на рокот на доспевање


На тој начин вкупните орочени депозити на клиенти-правни лица заклучно со 31.12.2006 година достигна износ од 1.186,0 милиони денари. За споредба со 31.12.2005 година вкупните орочени депозити на клиенти-правни лица изнесуваа 680,0 милиони денари.

Депозити од Банки и други финансиски институции

Соодветно со зголемувањето на орочените корпоративски депозити во 2006 година Банката продолжи да ја зголемува и ставката депозити од Банки. Оваа ставка со 31.12.2006 година споредено со истиот период 2005 година пораснала за 163,4%, односно од 221,6 милиони денари на 583,7 милиони.

ПАСИВА

јануари - декември





SOURCES OF FUNDS

Total sources of funds of the Bank as of 31st December 2006 according MSFI amounted 4.686,1 million denars and in comparison with 2005 are 28, 2% higher.

Regarding the currency structure of the sources of funds, the foreign sources of funds participated with 54.0%, while in 2005 their share was 56.3%. Denar's sources of funds in the total currency structure participated with 46.0%, while in 2005 they participated with 43.7%. The increased share of foreign currency sources in 2006 was a result of the increase in the foreign currency deposits, deposited for providing credit placements and guarantees.

Deposits

Primary task of the Bank in 2006 as well was provision of more assets for quality deposit funds. The manner in which funds will be placed and, in general, the maintenance of appropriate structure of the Bank's assets, also depend on the quality of the deposited funds, whether they are long-term or short-term, Denar or in foreign currency.

Deposits of Legal Entities

In 2006, the continued trend of growth of the denars and foreign currency deposits of the legal entities is common in the past few years. Especially in 2006, great efforts in improvement of the balance amount of the Bank are made through the intensifi-

cation of all types of time deposits with the legal entities such as:

- offering better conditions for longer terms of deposits for the existing clients;
- offering better interest rates for deposits of major amounts and clients who make deposits more often;
- intensification of the deposit operations with profitable companies;
- providing shorter term deposits for clients (shorter than 1 month);
- providing non – standard date deposits for the clients and canceling the deposits before the term of ending.


In that way the total term deposits of the clients – legal entities on 31.12.2006 reached the amount of 1.186,0 million denars. In comparison with 31.12.2005, the total term deposits of the clients – legal entities were 680.0 million denars.

Deposits of Banks and other financial institutions

Accordingly, with the increase of the term corporation deposits in 2006, the Bank continued to increase also the item deposits from the Banks. This item by 31.12.2006 in comparison with the same period 2005

LIABILITIES

January - December





ни денари. Овде се работи претежно за депозити од Банки кои се орочуваат со рок на 3 месеци, но Банката по пат на склучување на договори за преорочување успева подолг период да ги задржи кај себе и практично да ги претвори во долгорочна депозитна база.

Депозити од физички лица

Депозити од физички лица (девизни и денарски) во 2006 година се остварени во износ од 829,0 милиони денари и забележуваат учество од 17,6%, во вкупните извори на средства.

Според валутната структура во рамките на вкупните депозити преовладуваат девизните депозити во висина од 81,5%, а денарските депозити учествуваат во структура со 18,5%.

Странски кредитни линии

Во текот на 2006 година ИНВЕСТБАНКА АД Скопје се потпираше главно на сопствените извори на финансирање, односно од зголемената депозит-

на база на Банката. Тоа е воочливо кај намалувањето на учеството на странските кредитни линии од 21,6% во вкупните извори на средства во 2005 година на 17,7% во 2006 година.

Имено, во 2006 година карактеристично е повлекувањето на средства за мали и средни трговски друштва (МСТД) од кредитната линија на Европската Банка за Обнова и Развој во износ од 1 милион ЕУР кои беа наменети и искористени за финансирање на проекти за МСТД.

Останатите средства во 2006 година се користени од следните кредитни линии:

- Кредитни линии од странски контокорентни кореспонденти на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје
- Стокова кредитна линија за набавка на опрема од Република Италија како и за обртни средства преку МБПР
- Кредитна линија за кредитирање на МСП преку МБПР
- Кредитна линија од ИФАД за проекти од областа на земјоделието

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Високо учество во вкупните извори на средства има акционерскиот капитал, во висина од 17,1% и бележи пораст од 6,5%.

Акционерскиот капитал учествува со 14,5% и бележи солиден пораст од 5,1% што е резултат на активностите и мерките, кои согласно Деловната политика на Банката, се преземаат за јакнење на неј-

зината капитална основа. Акционерскиот капитал на Банката на крајот од 2006 година изнесува преку 677,5 милиони денари.

Структурата на капиталот по видови акции покажува дека акциите со право на управување учествуваат со 97,4%, додека приоритетните акции учествуваат со 2,6%.

ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВА

Вкупните пласмани (Активи) на Банката, на 31.12.2006 година по МСФИ изнесуваат 4.686,1 милиони денари и бележат пораст од 28,2% во споредба со претходната година.

Кредитната активност на Банката во 2006 година се извршуваше согласно Кредитната политика на Банката, законската регулатива, подзаконските акти на НБРМ и процедурите за кредитирање во Банката.

Пласмани на правни и физички лица

Пласманите на правни и физички лица во Вкупната Активи на Банката учествуваат со 44,6% и бележат зголемување во однос на 2005 година за 25,2%. Тоа е резултат на одобрување на кредити на бонитетни и кредитоспособни клиенти.



had grown by 163,4%, or from 221,6 million denars to 583,7 million denars. Mostly these are deposits from Banks that are termed up to three months, but in purpose of making long-term deposit base, the Bank is renewing the term deposits.

Deposits of Individuals

In 2006, the deposits of Individuals (denar and foreign currency) amounted to 829, 0 million denars, participating with 17, 6% in the total sources of funds.

According to the currency structure, foreign currency deposits prevailed in the total deposits with 81, 5%, while the share of the deposits in domestic currency in the total deposit structure was 18, 5%.

Foreign Credit Lines

During 2006, INVESTBANKA AS Skopje was financing mainly from it's self-sources of funds, from the increased deposit base of the Bank. That is mostly per-

ceived in the decreasing of the participation of the foreign credit lines from 21, 6% in the total assets funds in 2005 to 17,7% in 2006.

In 2006 the most characteristic is the withdrawal of assets for small and medium enterprises (SME's) from the credit line of The European Bank for Reconstruction and Development in amount of 1 million EURO, which were assignment and used for financing SME's projects.

The other funds in foreign currency in 2006 were used from the following credit lines:

- Credit lines from foreign correspondent banks of INVESTBANKA AD Skopje;
- Commodity credit line for procurement of equipment from the Republic of Italy, as well as for operating assets through MBPD;
- Credit line for financing SME's through MBPD;
- Credit line from IFAD for projects from the agronomy;

SHARE CAPITAL

The major part in the total sources of funds has the shareholders equity, with amount of 17,1% and marks growth of 6,5%.

The shareholders equity participates with 14,5% and marks a solid growth of 5,1%, which is result of the activities and measures, which according with the Busi-

ness policy of the Bank, are taken for the strengthening on its capital base. The shareholders equity of the Bank at the end of 2006 amounts 677,5 million denars.

The structure of the shareholders equity is consisted of common shares participating with 97,4%, while the preference shares participate with 2,6%.

PLACEMENTS OF FUNDS

The total placements (Assets) of the Bank on 31.12.2006, according the MSFI amounted 4.686,1 million denars and marked growth of 28,2% compared with the previous year.

The credit function of the Bank in 2006 was also performed in line with the bank's Credit Policy, the legal regulations, the Decisions by the NBRM and the Bank's credit procedures.

Placements of the Legal and Individual Entities

The placements of the legal and individual entities in the Total Assets of the Bank participate with 44, 6% and they mark growth of 25,2%. That is result of the credit approval for profitable and solvent clients.



Вкупните краткорочните пласмани во вкупната актива учествуваат со 30,6% и бележат пораст во однос на 2005 год од 15,0% додека долгочочните пласмани учествуваат со 48,1% и бележат пораст од 29,3%. Ова зборува дека во структурата поголемо е учеството на долгочочните пласмани кои се одобруваат најчесто за инвестициони проекти и кредити на физички лица со определена намена.

Во структурата на сите кредити во 2006 година споредбено со 2005 година има најголемо зголемување кај долгочочните пласмани во девизи и тоа за 41,8%. Тоа се должи пред се на зголемената потреба на кредитокорисниците за кредити за набавка на опрема, инвестициони проекти, на рок на отплата подолг од една година.


Кај долгочочните пласмани во денари зголемувањето во 2006 година во однос на 2005 година е 17,1% и е резултат на одобрените кредити во денари за трајни обртни средства (кај правните лица) и порошувачките кредити кај физичките лица.

Краткорочните пласмани во денари и во девизи бележат пораст во 2006 година во однос на 2005 година и тоа во денари се зголемени за 38,9% а во девизи за 5,7%. Зголемувањето во денари е најголемо и се однесува за оние кредитокорисници (правни лица) кои користат краткорочни обртни средства за ликвидносни потреби.

Во 2006 година Банката пласирала на пазарот кредитни инструменти во вкупна вредност од 2.158,3 милиони денари.

АКТИВА

јануари - декември



Вонбалансно работење

Во текот на 2006 година издадени се вкупно 272 ностро акредитиви и гаранции и примени се лоро акредитиви и 55 гаранции, значи вкупно 327 инструменти по акредитиви и гаранции во денари и девизи.

Структурата на овие инструменти по број и вредност е следната:

- 140 Ностро акредитиви во износ од 162,2 милиони денари
- 32 Ностро девизни гаранции во износ од 56,6 милиони денари

- 100 Гаранции во денари во износ од 181,6 милиони денари
- 33 Лоро девизни акредитиви во износ од 63,4 милиони денари
- 22 Лоро девизни гаранции во износ од 35,7 милиони денари

Платежни картици

Во деловната 2006 година ИНВЕСТБАНКА АД Скопје официјално стана принципал член на меѓународната картична организација MasterCard International и во своето портфолио ја доби лицен-




The total short – term placements in the total assets participate with 30,6% and they mark growth of 15,0% in comparison with 2005, while the long – term placements participate with 48,1% and they mark growth of 29,3%. This speaks that in the whole structure the most present are the long – term placements approved mostly for investment projects and loans for individuals with certain purpose.

In the structure of the total credits in comparison with 2005, the highest increase noticed the long – term placements in foreign currency of 41,8%. That firstly due to the increased need of the credit users for supplies of equipment, investment projects, in term of payment longer than 1 year.

At the long – term placements in denars the increase in 2006 in comparison with 2005 is 17,1% that is result of the approved credits in denars for permanent working capital (for the legal entities) and consumers credits for the individuals.

In 2006 the short – term placements in denars and in foreign currency mark growth in comparison with 2005 and that in denars much higher for 38,9% and in foreign currency for about 5,7%. The increase in denars is the highest and it is directed to those credit users (legal entities) who use short – term working capital for satisfying their liquidity needs.

In 2006, the Bank has placed on the market credit instruments in total value of 2.158,3 million denars.



Non - balance sheet working

During 2006 in total are issued 272 nostro letters of credit and guarantees and are taken loro letters of credit and 55 guarantees, which means that in total 327 instruments from letters of credit and guarantees in denars and foreign currency.

The structure of these instruments by number and value is given in addition:

- 140 nostro letters of credit in amount of 162,2 million denars;
- 32 nostro guarantees in foreign currency in amount of 56,6 million denars;

- 100 guarantees in denars in amount of 181,6 million denars;
- 33 loro letters of credit in foreign currency in amount of 63,4 million denars;
- 22 loro guarantees in foreign currency in amount of 35,7 million denars.

Payment cards

In the business 2006 year, INVESTBANKA AD Skopje officially become a principal member of the international organization for payment cards - MasterCard International and in its portfolio got the license for using



цата за користење на брендовите MasterCard, Maestro и Cirrus.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје се стекна со лиценца за издавање на платежни картици и поставување на банкомати. Банката ги издава следните видови на платежни картици:

- Maestro
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
- MasterCard BusinessCard

Во првите два квартала од 2006 годината ИНВЕСТБАНКА АД Скопје за остварување на планираниот цели превзеде определени подготвителни активности:

- Припремање и доставување на потребната документација до MasterCard International и процесорот Smart Paynetwork SA од Романија
- Техничка подготовка (набавка на потребниот хардвер и софтвер)
- Персонал и обука
- Отворање на сметка за порамнување
- Спроведување на имплементационен план со процесор
- Припрема и спроведување на имплементационен план со MasterCard
- Период на тестирање
- Добивање на одобрување од MasterCard за отпочнување со работа на 01.06.2006 година.

Заклучно со 31.12.2006 година се поставени 10 банкомати во градовите: Скопје (3), Охрид, Гевгелија, Штип, Кавадарци, Куманово, Берово и Струмица.

Револвинг кредитен фонд ИФАД 1 и 2

Во текот на 2006 година продолжи активностите на Револвинг Кредитен Фонд (РКФ), поврзани

со реализација на два Проекти паралелно и тоа:

1. Проектот за рурален развој на источните и јужните региони ИФАД1
2. Проектот за финансиски услуги во земјоделието ИФАД2

Трендот на особена успешност во реализацијата на проектите ИФАД1 и ИФАД2 продолжи и во 2006 година, особено од аспект на големината на остварените пласмани и покрај фактот што условите за стопанисување во областа на земјоделието, особено од аспект на пласманот на истите генерално ако го изземеме раноградинарството битно не се подобрија.

Успехот на РКФ во зголемувањето на пласманиите се должи на големото искуство стекнато во изминативе години, исклучително доброто познавање на ситуацијата во земјоделското производство по региони, конкурентноста во однос на другите банки и непосредниот однос со клиентите, кој е секако еден од факторите зошто истите побарале кредит од РКФ. Значителен број од кредитокорисниците кои успешно ги отплатиле кредитите во изминативе години, повторно се вратија во 2006 година да користат кредит од ИНВЕСТБАНКА АД Скопје.

Кредитно портфолио на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во текот на 2006 година

Согласно Законот за банки и другите подзаконски акти, ИНВЕСТБАНКА АД Скопје постојано ја следи кредитната изложеност, ги определува и управува со кредитните ризици на Банката.

Во текстот кој следи прикажано е движењето на кредитното портфолио на Банката и класификација на пласманите во периодот од 31.12.2005 - 31.12.2006 год во континуитет по квартали.

во 000 денари

Р.б	Период	А	Б	В	Г	Д	Вкупна изложеност	Вкупно резервации	Просек
1	31.12.2005	2.808.242	235.570	55.919	69.606	34.366	33.314	3.237.017	78.202
2	31.03.2006	2.709.673	545.538	44.820	55.197	28.996	35.981	3.420.205	79.671
3	30.06.2006	2.590.214	459.914	55.373	89.638	39.168	17.856	3.252.163	74.585
4	30.09.2006	3.012.107	417.449	144.788	85.797	32.270	21.629	3.714.040	82.041
5	31.12.2006	3.572.351	301.226	134.386	97.745	29.310	12.475	4.147.493	71.029



the brands MasterCard, Maestro and Cirrus.

INVESTBANKA AD Skopje got the license for issuing payment cards and placing ATM's. The Bank issues these types of payment cards:

- Maestro
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
- MasterCard Business Card

In the first two quarters of 2006, INVESTBANKA AD Skopje took some preparation activities in way of achieving the planed targets:

- Preparation and distribution of the needed documentation to MasterCard International and the processor Smart Paynetwork SA from Romania;
- Technical preparation (supply of the needed hardware and software);
- Personals and training;
- Opening a special account for the equalization;
- Implementation of the plan with the processor;
- Preparation and introduction of the implementation plan with MasterCard;
- Test period;
- Approve from MasterCard International for the start on 1 June 2006.

By 31.12.2006 are installed 10 ATM's in these cities: Skopje (3), Ohrid, Gevgelija, Stip, Kavadarci, Kumanovo, Berovo and Strumica.

IFAD 1 and IFAD 2 Revolving Credit Fund

During the 2006, activities under the Revolving Credit Fund (RCF) continued, related to the realization of the two Projects in parallel, as follows:

1. Project for Development of Southern and Eastern Regions – IFAD 1
2. Project for Agricultural Financial Services – IFAD 2

The 2004 was exceptionally successful year for the RCF, in particular from the point of view of the volume of the realized placements, despite the fact that the conditions for running a business in the field of agriculture, especially in terms of their placement, did not significantly improved.

Success of the RCF in increasing the placements due to the great experience in the past few years, well-known conditions of the situation in the agricultural production by regions, the competitive ability of the Bank in relations with the other banks and the direct contact with the clients. That is also one of the key factors of taking a credit from RCF. Huge number of the credit users who successfully paid back the credits in the past years, again came in 2006 to take a credit from INVESTBANKA AD Skopje.

Credit Portfolio during 2006

According with the Banking law and the other legal procedures, INVESTBANKA AD Skopje constantly follows, defines and manages with the credit risks of the Bank.

In the following text the movement of the credit portfolio of the Bank is shown and the classification of the placements in the period from 31.12.2005 – 31.12.2006 by quarters.

Denar 000

No.	Period	A	B	V	G	D	Total risks	Total reservations	Average
1	31.12.2005	2.808.242	235.570	55.919	69.606	34.366	33.314	3.237.017	78.202
2	31.03.2006	2.709.673	545.538	44.820	55.197	28.996	35.981	3.420.205	79.671
3	30.06.2006	2.590.214	459.914	55.373	89.638	39.168	17.856	3.252.163	74.585
4	30.09.2006	3.012.107	417.449	144.788	85.797	32.270	21.629	3.714.040	82.041
5	31.12.2006	3.572.351	301.226	134.386	97.745	29.310	12.475	4.147.493	71.029



- Со состојба на 31.12.2005 година вкупното кредитното портфолио на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје изнесуваше 3.237,0 милиони денари и истото е во постојан пораст во текот на деловната 2006 година. На 31.12.2006 година изнесува 4.147,5 милиони денари или е зголемено за 910,5 милиони денари, односно е зголемено за 28,1%

- Износот на издвоените резервации за потенцијални загуби по основ на кредитното портфолио на ден 31.12.2006 година изнесуваат 71.029 илјади денари кое во однос на вкупното кредитно портфолио изнесува 1,71% што значи дека вкупното кредитно портфолио на Банката се наоѓа во ризичната категорија "А"

Согласно процедурите, основна задача на стручните служби во Секторот за управување со пласмани беше и наплата на достасаните побарувања.

Редовно се следи работењето на клиентите и обемот на достасани а ненаплатени побарувања. Се преземаат сите мерки и активности за редовна наплата. Посебно се обрнува внимание кај оние комитенти кои имаат потешкотии во работењето и доцнат при наплатата и кај истите се превземаат соодветни мерки и активности за наплата на доспеаниите обврски и се активираат сите инструменти кои служат за обезбедување и наплата на пласманите.

ЛИКВИДНОСТ НА БАНКАТА

Во текот на 2006 година ИНВЕСТБАНКА АД Скопје успеа да постигне оптимално ниво на ликвидност на денарските и девизните средства што овозможи навремено извршување на сите банкарски трансакции и исполнување на сите обврски спрема своите клиенти.

Благајнички и државни записи

Во доменот на инвестирањето во краткорочни и долгорочни хартии од вредност издадени од страна на НБРМ и Владата на Република Македонија, Банката и покрај трендот на опаѓање на каматните стапки во 2006 година го зголеми инвестирањето во благајнички и државни записи.

Банката купуваше благајнички записи за свое име и своја сметка издадени од страна на НБРМ во 2006 година во вкупен износ од 920,6 милиони денари при што каматните стапки се движеа од 5 до 7%. Исто така, ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во текот на 2006 година редовно учествуваше на аукциите за тромесечни, шестмесечни и 12 месечни државни записи, како и двегодишни и трогодишни купонски државни обврзници издадени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија и запиша вкупно 318,3 милиони денари. Каматната стапка на овие хартии се движеше од 6,00-9,75%.

Вложување во државни обврзници

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во текот на 2006 година го намали своето инвестирање во државни об-

врзници на тој начин што ги продаде обврзниците за денационализација од втората и третата емисија. Заклучно со 31.12.2006 година се бележи само сaldo од 0,7 милиони денари обврзници по основ на старото девизно штедење, споредено со saldo од 38,3 милиони денари на крајот од 2005 година. Од продажбата на овие хартии од вредност е остварена капитална добивка во износ од 5,5 милиони денари.

Пласмани во банки

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во текот на 2006 година продолжи да ја менацира сопствената денарска краткорочна ликвидност преку користење, односно нудење на позајмици со останатите македонски банки преку котации во Тенфоре програмот. Во текот на 2006 година Банката од останатите македонски банки користеше краткорочни (од 1-7 дена) кредити за ликвидност во вкупен износ од 913 милиони денари, а пласираше 363,5 милиони денари.

Што се однесува до девизните средства Банката го чува вишокот на тековни ликвидни девизни средства на своите ностро сметки во 21 коресподентска банка. Секторот за управување со средства и ликвидност се грижи девизните средства континуирано да бидат орочени во краткорочни депозити (од 1 ден до 12 месеци) со цел нивно повисоко каматносно оплодување отколку што носат камата депозитите по видување. На тој начин во 2006 година се извршени 538 краткорочни девизни депозити од кои



- On 31.12.2005, the total credit portfolio of INVESTBANKA AD Skopje amounts 3.237,0 million denars and it constantly grows during the 2006. On 31.12.2006, it amounts 4.147,5 million denars or is increased by 910, 5 million denars (28, 1%);
- The amount of the taken reservations for potential lost from the credit portfolio on 31.12.2006 amounts 71.029 thousands denars and compared with the total credit portfolio amounts 1,71%, which means that the Bank's total credit portfolio is in risk category "A".

According to the procedures, the main task of the special departments in the Division for placement management was also the payment of the due loans.

Regularly the clients business and the amount of the mature unpaid receivables are followed. All possible activities for regular payment are taken in consideration. Especially is paid attention to the clients with difficulties in their work and those who are late in their payments. For them the Bank takes activities for regular payment of the mature liabilities and uses all the instruments who serve for insurance of the placements.

LIQUIDITY OF THE BANK

During 2006, INVESTBANKA AD Skopje provided optimal Denar and foreign currency liquidity by which was capable to perform all the regular banking transactions and realize all the liabilities to its clients.

Treasuries and state bills

In the field of the short – term and long - term securities investments issued by the National Bank of the Republic of Macedonia and the Government of the Republic of Macedonia, beside the decreasing trend of the interest rates in 2006, the Bank increased its investment in the treasuries and state bills.

In 2006, the Bank was buying treasuries issued by the NBRM in its own name and for its own account in amount of 920,6 million denars and interest rates from 5% to 7%. Also, INVESTBANKA AD Skopje during 2006 constantly was part of the auctions for 3, 6 and 12 months state notes, as for the 2 and 3 years coupon state bonds issued by the Ministry of finance of the Republic of Macedonia and wrote in total 318,3 million denars. The interest rate for these securities was from 6,00% to 9,75%.

Investments in state bonds

INVESTBANKA AD Skopje during 2006 decreased its investments in the state bonds by the sale of the de-nationalization bonds from the second and the third issuing. By 31.12.2006 positive result of 0,7 million de-

nars in bonds from the old savings in foreign currency is noticed, compared with the result of 38,3 million denars at the end of 2005. From the sale of these securities capital income is realized in amount of 5,5 million denars.

Placements in the other banks

During 2006, INVESTBANKA AD Skopje continued the management of its own short – term liquidity in denars toward the use or the offering of lends on the other Macedonian banks by the Tenfore program. In 2006, the Bank used short – term (1 – 7 days) credits for liquidity from the other Macedonian banks in amount of 913 million denars, but also made placements in amount of 363,5 million denars.

About the foreign currencies, the Bank held over plus of the daily liquid assets in foreign currency on its nostro accounts in 21 correspondent banks. The Division for assets management and liquidity takes care of the assets in foreign currency constantly, to be placed as a short – term deposits (from 1 day to 12 months) in purpose to make higher fertilization with higher interest rates than the interest rates from the regular deposits. In that way, in 2006 are done 538 short – term deposits in foreign currency with great interest rate income, which compared with 2005 is increased of 48,4%. In addition, the Bank was actively present on the different financial markets in the country.



е остварен значителен каматен приход кој споредено со 2005 година е зголемен за 48,4%. Исто така Банката беше присутна активно и на различни финансиски пазари во земјата.

Домашен и странски девизен Пазар

Вкупниот обрт на девизни средства на Девизниот Пазар на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во 2006 година изнесуваше 198,8 милиони USD или за 18,2% повеќе од претходната 2005 година кога обртот изнесуваше 168,2 милиони USD. По број на заклучници оваа година забележано е намалување од 9,9% во споредба со 2005 година. И во текот на 2006 година ИНВЕСТБАНКА АД Скопје стана една од четирите банки подржувачи на домашниот девизен пазар во Република Македонија.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во 2006 година го интензивира и шпекулативното тргување со валути-

те на странските берзи благодарение на платформата за тргување која се воведе во 2006 година. Во 2006 година беа склучени 2.438 валутни арбитражи и е направен промет во износ од речиси 600 милиони ЕУР во еден правец.

Од гореневеденото тргување на домашниот и странскиот девизен пазар Банката во 2006 година оствари нето позитивни курсни разлики во износ од 16,8 милиони денари што споредено со 2005 година кога курсните разлики изнесуваа 10,3 милиони денари претставува пораст од 63,7%.

Задолжителна резерва

Зголеменото ниво на депозити по сите основи резултираше со зголемување на обврската за издвојување на денарска и девизна задолжителна резерва.

ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Платен промет во земјата

План програмата за зголемување и развојот на работењето во Секторот за платен промет главно е насочена кон:

- Зголемување на бројот на депоненти и сметки**

Од статистичка гледна точка бројот на депоненти е во постојан пораст и што е најважно станува збор за активни депонети.

- Воведување на нови сервиси**

Воведувањето на нови сервиси од страна на секторот за платен промет всушност би се однесувале повеќе кон популаризација на недоволно развиени термински и нивно форсирање преку ревидирање на тарифната политика на Банката. Пред се тоа се однесува на сервисот за електронско банкарство, кој

и е најинтересен за секторот.

Електронски доставените налози приближно учествуваат со 10% во вкупниот број на безготовински налози во системот.

Платен промет со странство

Банката е овластена да врши платен промет и кредитни работи со странство, девизно валутни и менувачки работи. За таа цел, Банката има отворено тековни сметки во странски валути во бонитетни и првокласни светски банки. ИНВЕСТБАНКА АД Скопје има воспоставено контокорентни односи со 21 банки во 14 земји од светот и има воспоставено кореспондентски односи со преку 200 банки од целиот свет. Овие активности, Банката ги остварува, со цел да ги задоволи потребите на своите клиенти за брз и сигурен трансфер на средствата.



Domestic and foreign market

The total turn over of the assets in foreign currency on the Foreign Currency Market of INVESTBANKA AD Skopje in 2006 amounted 198,8 million USA or was increased by 18,2% than the previous year (2005) when the turn over amounted 168,2 USA. According to the number of inclusive, this year is noticed decrease of 9,9% compared with 2005. During the 2006 also, INVESTBANKA AD Skopje became one of the four banks supporters of the domestic market for foreign currencies in the Republic of Macedonia.

INVESTBANKA AD Skopje in 2006 intensified the speculative trading with the currencies on foreign stock exchanges regarding to the trading platform, which was introduced in 2006. In 2006 were included 2.438 val-

ue arbitrages and the turn over that was made amounted almost 600 million EURO in one way.

From the uppercase, trading on the domestic and foreign market for foreign currencies, in 2006 the Bank realized net positive currency differences in amount of 16,8 million denars, compared with the 2005 currency differences amounted 10,3 million denars, had grown by 63,7%.

Obligatory reserve

The increased level of deposits on all the bases resulted with the enlargement of the liability for taking obligatory reserve in denars and in foreign currency.

PAYMENT OPERATIONS

Domestic Payment Operations

According to the Business Policy of the Bank, the objectives related to the development of the payment operations of the Bank were selected in the following segments:

- **increasing the number of accounts and deponents**

From statistical point of view the number of deponents is constantly growing and which is the most important they are active deponents.

- **Introduction of new services**

The introduction of new services by the Division for payments is more related toward the popularization of the not enough developed services and their forcing through the renewed tariff policy of the Bank. First, that

means on the service for e – banking, which is the most important for the Division.

The electronic distributed orders participate with closely 10% in the total number of non – cash orders in the system.

Foreign Payment Operations

The Bank is authorized to carry out payment operations and credit operations with abroad, as well as foreign currency and exchange operations. For that purpose, the Bank has opened current accounts in foreign currencies in solvent and first-class world banks. INVESTBANKA AD Skopje has established connections with 21 banks in 14 countries throughout the world and has established correspondent relations with over 200 banks from the whole world. The Bank realizes these activities in order to meet the needs of its customers for fast and secure transfer of funds.



АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Центарот за Автоматска обработка на податоците, кој со своите функции претставува сервис за обработката на податоците, зазема посебно место во организацијата и функционирањето на Банката. Сите деловни процеси во работењето на Банката се комплетно покриени со интегрираниот Банкарски Информативен Систем (БИС).

Во изминатиот период посебно внимание се обрна на оптимализација на функционирањето на БИС-от во сите свои сегменти од работењето. При тоа се зема во предвид методологијата за развој на информативниот систем и стандардите за сигурност на информативниот систем, кои овозможуваат зголемена безбедност на информациите и повисок степен на интегритет на податоците при различни видови на обработки, расположивост и достапност на

информативниот систем на вработените и комитентите, за непрочено одвибање на банкарските операции, како и до органите на управување за донесување соодветни решенија и одлики во рамките на своите деловни потреби.

Што се однесува до хардверот и комуникациската опрема постојано се прават анализи на ресурсите во информативниот систем со цел подобрување на перформансите, како резултат на што состојбата е значително променета поради зголемување на бројот на експозитури и зголемување на бројот на вработените во Банката.

Потребно е да се истакне дека целокупниот системски софтвер кој се користи во Банката е лиценциран.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Со својата кадровска структура и организациска поставеност Банката обезбеди успешно извршување на работните задачи.

Банката има десет експозитури и тоа: три експозитури во Скопје и по една експозитура во Охрид, Гевелија, Штип, Берово, Куманово, Струмица и Кавадарци.

Квалификационата структура на вработените е во непосредна зависност од работата и работните задачи, а поврзано со редовното функционирање на Банката.

Со состојба на 31.12.2006 година во Банката има вкупно 106 работници, од кои двајца магистри

по економски науки, со ВСС 67 работници, со ВШС 5 работници и со ССС 32 работници.

Банката посветува внимание на стручното усвршување и оспособување на работниците преку посетување на разни семинари во земјата и стручно усвршување во странски банки за работи од областа на платниот промет во земјата и со странство и другото банкарско работење.

Стручното усвршување и оспособување се изведува и преку стручна литература која се набавува во земјата и странство и која е достапна за сите работници.

ДРУГИ АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ НА ПАРИ

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје има обврска да преизвзема мерки и дејствија за откривање и спречување на перење пари, согласно Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело (Службен весник на РМ бр.46/2004). За таа цел Банката разработува идни планови за имплементација на За-

конот и превзема мерки за усвршување на одредени процедури. Воедно, Банката ги применува препораките издадени од ФАТФ содржани во Супервизорскиот циркулар бр.7 од НБРМ кои се однесуваат како на борбата против перењето пари, така и на борбата против финансирањето на тероризмот.

Во текот на 2006 година, заклучно со 31.12.2006 година, до Дирекцијата за спречување на перење пари доставени се вкупно 854 извештаи од кои:



AUTOMATIC DATA PROCESSING

The Centre for automatic data processing, with its functions of presenting services for data processing, takes special place in the Bank's organization and functioning. All the business processing in the Bank's operations are completely covered by the integrated Banking Informational System (BIS).

In the past period, special attention is taken to the optimization of the functioning of the BIS with all its working segments. By that, the methodology for development of the informational system and the standards for secure informational system are taken in consideration. They can provide increased security of the information and increased level of data integrity by different types of processing, capability and availability of

the informational system for the employees and the clients, for continues performing of the banking operations, and from the management departments for decision making for different solutions and decisions for their business needs.

With respect to the hardware and the communication equipment, constantly are done analyses of the informational system resources in purpose to improve the performances, because of which the condition is mainly changed of the increased number of branches and employees in the Bank.

It is necessary to point that the whole software system used in the Bank is licensed.

STAFF STRUCTURE

The Bank has ensured successful performances of its operating activities with its personnel structure and organizational layout.

The Bank has ten branches: three in Skopje and by one branch in Ohrid, Gevgelija, Stip, Berovo, Kumanovo, Strumica and Kavadarci.

The qualification structure of the employees directly depends from the operations and the activities, related to the regular functioning of the Bank.

As of 31 December 2006, the Bank has employed 106 persons, two of which with an MA degree, 67 em-

ployees with university degree, 5 with community college and 32 with high school.

The Bank pays attention to the employee's vocational training through attendance of various seminars in the country and abroad, as well as specialist training in foreign banks related to the payment operations with abroad, payment operations in the country and other banking operations.

The vocational training is also done by getting adequate literature from the country and abroad and which is reliable for all the employees.

OTHER ACTIVITIES

ACTIVITIES RELATED TO MONEY LAUNDERING PREVENTION

INVESTBANKA AD Skopje is obligated to undertake measures and activities for detecting and preventing money laundering, according with the Law on Money Laundering Prevention ("Official Gazette of the Republic of Macedonia", no. 46/2004). To that end, the Bank

prepared plans for implementation of the Law and undertakes measures for improvement of certain procedures. At the same time, the Bank applies FATF recommendations, contained in the Supervisory Circular no.7 of the NBRM, referring to the combat against money laundering and the fight against terrorism financing.

During 2006, by 31 December 2006, the Director for Money Laundering Prevention received:



- 462 извештаи за редовни трансакции - по електронски пат
- 353 извештаи за редовни трансакции со достава
- 39 известувања за откуп на ефектива заради недоставени документи

Банката се грижи за редовно стручно оспособување на сите извршители кои директно работат на

работни места на кои настануваат трансакциите. Стручното оспособување се однесува на запознавање со одредбите од законот, подзаконските акти, интерни акти, со стручна литература од подрачјето на спречување и откривање на перење пари, како и со список на индикатори за распознавање на сомнителни трансакции и нивната примена во пракса.



- electronically – 462 reports for regular transactions
- by mail – 353 reports for regular transactions
- 39 reports for cash purchase due to uncommitted documents

The Bank regularly takes care about the specific improvement of all the executives who directly in their

jobs deal with the transactions. The specific training is for better knowledge of the law regulative; bellow-low procedures, internal procedures, using specific literature for detection and prevention from the money laundering, and by a list of indicators for detection of the suspicious transactions and their use in the regular operating.



ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Вкупни приходи

Банката во текот на целата 2006 година континуирано остваруваше позитивни финансиски резултати. Од подолу презентираните податоци може да се види структурата на приходите и расходите остварени во текот на 2006 година.

Во текот на 2006 година остварени се вкупни приходи во износ од 659,8 милиони денари, кои во споредба со минатата година се помали за 4,7%.

Вкупните расходи изнесуваат 590,5 милиони денари и во споредба со минатата година се помали за 6,6%.

Споредбените показатели од анализата на Билансот на успех, во делот на приходите од **капитални вложувања** покажуваат зголемување од 98,9% во споредба со 2005 година, додека приходите од **капитална добивка** покажуваат зголемување од 87,8%. Зголемувањето се должи на зголемената исплатена дивиденда од институциите каде Банката има вложувања, како и остварената капитална добивка од продажбата на превземени материјални средства за наплата на побарувања и од продажба на обврзниците од денационализација.

Каматните приходи по основ дадени кредити и други пласмани на крајот на 2006 година достигнаа ниво од 225,9 милиони денари и бележат пораст од 16,9% во однос на 2005 година, од кои приходите од правни лица бележат пораст од 16,7% и приходите од физички лица бележат пораст од 17,6%. Зголемувањето на приходите од камати произлегува од зголемените пласмани што ги направи Банката во текот на 2006 година.

Приходите од провизии по основ на вршење на банкарски услуги на крајот на 2006 година достигнаа ниво од 65,7 милиони денари и бележат зголемување од 20,5%, од кои приходите од правни лица се зголемени за 8,6%, додека приходите од физички лица се зголемени за 169,2%. Зголемувањето на износот на наплатени провизии од население се должи на наплатената провизија од работа со платежните картици.

Приходите по основ на **наплата на сомнителни побарувања** во однос на 2005 година се поголеми за 245,8%. Овој сооднос е резултат на наплата на поголеми сомнителни побарувања во 2006 година, со зголемениот напор вложен за наплата на овие побарувања.

Приходите по основ на издвојување во **посебна резерва за ризични пласмани** е на исто ниво како и во 2005 година.

Највисоко учество во структурата на приходите завземаат приходите од камати и провизии, што воедно се и најважни и најстабилни банкарски извори на приходи.

Вкупни расходи

Зголемени се **каматните расходи** исплатени на депозити на правни лица за 22,6% и на крајот на 2006 година достигнаа ниво од 69,9 милиони денари. Каматните расходи на депозити на физички лица се зголемени за 60,6% и достигнаа ниво од 12,8 милиони денари. Ова зголемување се должи на зголемената депозитна база.

Расходите по основ на **исплатени провизии** во текот на 2006 година достигнаа ниво од 18,0 милиони денари и бележат зголемување во однос на 2005 година за 78,1%. Ова зголемување се должи на зголемените провизии што Банката ги плаќа за новите продукти на Mastercard и ЕБРД кредитната линија.

Административните трошоци и амортизацијата бележат зголемување за 23,7%. Платите се поголеми во однос на 2005 година за 15,0% што се должи на приемот на нови 25 вработени во текот на 2006 година, како и на превземените вработени од Македонска Штедилница АД Скопје, а не на реално зголемување на платите. Материјалните трошоци и услуги се зголемени за 40,3% во однос на 2005 година и ова зголемување е резултат на зголемениот обем на работење и трошоците направени за отварање на новите экспозитури. Трошоците за амортизација на основните средства бележат намалување од 1,8% во споредба со 2005 година, што се должи на зголемениот износ на средства кои се целосно амортизирали, а воедно имаат употребна вредност и се користат во тековното работење. Во текот на 2006 година исплатени се премии за осигурување во износ од 5,5 милиони денари кои бележат зголемување од 9,4%. Ова зголемување произлегува од зголемената депозитна база на Банката.

Другите трошоци и вонредни расходи бележат зголемување од 20,6.

Исправката на вредноста на сомнителните и спорни побарувања во 2006 година е поголема за 31,5% во споредба со 2005 година.



FINANCIAL INDICATORS

Total Income

During 2006, the Bank constantly performed positive financial results. From the information in the following text the structure of the incomes and expenditures realized in 2006 can be seen.

During 2006, the realized total income amounts 659.8 million denars, which compared to last year, is decreased by 4.7%.

The total expenditures amount 590,5 million denars and in compared with the last year are decreased by 6,6%.

The comparative indicators from the Profit and Loss Statement, in the part of the incomes from the **capital investments**, show increase from 98,9% compared with 2005, while the incomes from the **net profit** show increase from 87,8%. The increase comes from the increased payment of dividends from the institutions where the Bank invested and the realized capital income from the sale of the overtaken material assets from the payment of the receivables and the sale of the denationalization bonds.

Interest income on the basis of extended loans and other placements at the end of 2006 reached the level of 225,9 million denars and they notice increase from 16,9% compared with 2005, where the incomes from the loans extended to legal entities noticed increase from 16,7% and the incomes from loans extended to individuals noticed increase from 17,6%. The increase of the interest income is result from the increased placements that the Bank made during 2006.

Commission income on the basis of rendered banking services at the end of 2006 reached the level of 65,7 million denars and they notice increase from 20,5%, where the incomes from the services rendered to legal entities are increased by 8,6%, while the incomes from services disbursed to individuals increased by 169,2%. The increase of the amount of the collected provisions from the individuals is result of the collected provision from the use of the credit cards.

The incomes from the payment of the suspicious receivables compared with 2005 are increased by 245,8%. This proportion is result from the payment of the larger suspicious receivables in 2006, with the increased use of collecting efforts.

The incomes from separated special reserves for risks placements are on the same level as they were in 2005.

The interest incomes and commission incomes have the biggest participation in the structure of incomes and in the same time, they are the most important and most stable sources of incomes.

Total Expenditures

Interest expenditures are increased by the paid deposits from the legal entities for 22, 6% and at the end of 2006 they have reached the level of 69,9 million denars. Interest expenditures related to deposits of the individuals also increased by 60,6%, reaching the level of 12,8 million denars. This increase comes from the increased deposit base.

Expenditures from the paid commissions during 2006 have reached the level of 18,0 million denars, and they noticed increase from 78,1% compared with 2005. This increase comes from the increased provisions that the Bank pays to the MasterCard International and EBRD credit line for the new products.

The administrative costs and amortization noticed increase from 23,7%. Salaries were higher by 15,0% compared to 2005, due to the employment of new 25 persons during 2006 and also from the undertaken employees from Makedonska Stedilnica AD Skopje, rather than on the real increase of salaries. The material costs and services are increased by 40,3% in relation to 2005 and this increase is a result of the increased scope of operations and the costs from the opening of the new branches. Costs related to amortization of fixed assets notice decrease from 1,8%, in compared with 2005, which due to the increased number of assets that are fully amortized and they still have their value of use and are used in the everyday operating. During 2006, insurance premiums are paid in amount of 5,5 million denars and they mark increase from 9,4%. This increase comes from the increased Bank's deposit base.

The **other expenditures** and non – regular expenditures notice increase from 20,6%.

Value adjustment of the suspicious and bad receivables in 2006 are increased by 31,5%, compared with 2005.

Special provisions for risky placements are higher compared to 2005 for 165, 9%. They are related to the increase of the use of strict Bank's criteria for the risk classification of its credit portfolio.



Издвојувањето на средствата во **посебната резерва** за ризични пласмани е поголема во однос на 2005 година за 165,9%. Овие зголемувања се должат на примената на строгите критериуми на Банката при класификација на ризичноста на нејзиното кредитно портфолио.

Капиталната загуба е помала во однос на 2005 година за 45,1%. Капиталната загуба произлегува од продажбата на преземени материјални средства за наплата на побарувањата на Банката. Менаџментот на Банката смета дека со идните приходи од плаќирањето на средствата добиени од продажбата на погореспоменатите средства ќе се покрие моментално остварената капитална загуба.

Анализа на нето основа ги дава следните податоци:

Нето каматниот приход, остварен како разлика помеѓу приходите и расходите по основ на камати достигна износ од 143,2 милиони денари и е поголем за 11,7% во споредба со 2005 година.

Нето приходот од провизии, остварен како разлика помеѓу наплатената и исплатената провизија изнесува 47,7 милиони денари и е поголем за 7,4% во споредба со истиот период од претходната година.

Приходите од редовно работење, како збир од нето каматниот приход и нето приходот од провизии изнесуваат 190,9 милиони денари, кои во споредба со истиот период во 2005 година (172,6 милиони денари) бележат зголемување за 10,6%. Приходите од редовно работење во целост ги покриваат административните трошоци и амортизацијата во износ од 135,2 милиони денари. Тоа укажува на фактот дека профитабилноста на Банката се потпира врз приходите од редовно работење, односно има стабилна профитабилна позиција.

Значајна ставка во Билансот на успех, како приходно така и расходно, се курсните разлики, што е одраз на промената на курсот на валутите и интензивното тргување на домашните и странските девизни пазари во текот на годината. Приходите од курсни разлики изнесуваат 320,2 милиони денари, а расходите од курсни разлики изнесуваат 303,3 милиони денари, при што **нето приходот од курсни разлики** изнесува 16,9 милиони денари.

Во целина гледано, остварен е позитивен финансиски резултат - **брuto добивка** во износ од 69,3 милиони денари и истиот е за 14,7% поголем во споредба со 2005 година. По намалување на бруто до-

бивката за данокот на добивка се добива **нето добивка** во износ од 64,5 милиони денари и истиот е за 13,6% поголем во споредба со 2005 година.

Перформанси од работењето на Банката

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во 2006 година успешно ја реализираше својата функција и оствари позитивни резултати во сите сегменти од работењето.

Финансиските извештаи на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје за 2006 година ги прикажуваат сите активности преку кои Банката ги остваруваше своите функции во областа на депозитното, кредитното-гаранциското работење и платниот промет во земјата и странство.

Вкупниот кредитен потенцијал на Банката, со состојба 31.12.2006 година достигна износ од 4.686,1 милиони денари, што претставува зголемување во однос на 2005 година за 28,2%.

Акционерскиот капитал на Банката, на 31.12.2006 година изнесува 677,5 милиони денари, а заедно со средствата на резервите и нераспоредените добивки, достигна вредност од 800,7 милиони денари.

Депозитите од правните лица учествуваат во вкупниот потенцијал на Банката со 35,0%, а нивниот обем на 31.12.2006 година изнесува 1.644,3 милиони денари.

Депозити од физичките лица учествуваат во вкупниот потенцијал на Банката со 17,6%, а нивниот обем на 31.12.2006 година изнесува 829,0 милиони денари.

Во текот на 2006 година реализирани се вкупно **кредити на правните лица** во вредност од 1.409,8 милиони денари. На **физичките лица** одобрени се вкупно кредити во вредност од 482,5 милиони денари.

Кај **ИФАД кредитните линии** реализирани се кредити во противвредност од 266,0 милиони денари.

Банката е ликвидна, солвентна и ја обезбедува примарната ликвидност, со што се овозможи непречено извршување на обврските према штедачите, депозиторите, доверителите и Државата.

Деловната 2006 година, Банката ја заврши со остварен **позитивен финансиски резултат** - бруто добивка во износ од **69,3 милиони денари**.

Профитабилноста на Банката беше редовно следена од менаџментот на Банката, преку изготву-



Capital loss is smaller in relation to 2005 for 45,1%. The capital loss comes from the sale of acquired tangible assets for collection of receivables of the Bank. The Bank's management thinks that with the future incomes from the placements of the assets that will be insured by the sale of the before mentioned assets will be able to cover the capital loss at the same moment.

Analysis on net basis provides the following data:

Net interest income, realized as difference between the interest income and expenditures, reached the amount of 143,2 million denars, and is higher by 11,7% in relation to 2005.

Net commission income, realized as a difference between the collected and paid fees, amounted to 47,7 million denars, and is higher by 7,4% compared to the same period last year.

Income from regular operations, as a sum of the net interest income and the net fee income, amounted to 190,9 million denars, which compared to the same period in 2005 (172,6 million denars) notice increase by 10,6%. The incomes from the regular operations fully cover the administrative costs and the amortization in amount of 135,2 million denars. This points out to the fact that the profitability of the Bank rests on the income from the regular operations, i.e. it has stable profitable position.

Significant item in the Profit and Loss Statement, both in terms of income and expenditures, are the foreign exchange differences, reflecting the change in the exchange rate and the intensive exchange operations during the year. Incomes from the foreign exchange differences amounted 320,2 million denars, and the expenditures from the foreign exchange differences amounted to 303,3 million denars, whereby the **net income on the basis of foreign exchange** reached 16,9 million denars.

In total, positive financial result is achieved - **gross profit** in amount of 69,3 million denars and the same is increased by 14,7% compared with 2005. By the reduce of the gross profit for the profit tax, **net profit** was obtained for 64,5 million denars, and it is increased by 13,6% compared with 2005.

Bank Performances

In 2006, INVESTBANKA AD Skopje successfully carried out its function and realized positive results in all segments of its operations.

The financial reports of INVESTBANKA AD Skopje

show all the activities through which the Bank realized its functions in the field of deposit, loan-guarantee operations and payment operations in the country and abroad.

Total credit potential of the Bank, on 31st of December 2006, amounted 4.686,1 million denars, with increase of 28,2% in relation to 2005.

Share capital of the Bank, on 31st of December 2006, amounted 677,5 million denars, and together with the reserves and special provisions, it reached the amount of 800,7 million denars.

Share of deposits of legal entities in the total Bank's potential participated with 35,0%, and their volume on 31st of December 2006 amounted 1.644,3 million denars.

Funds of individuals in the total Bank's potential participated with 17,6%, and their volume on 31st of December 2006 amounted 829,0 million denars.

During 2006 are realized total credits for legal entities in value of 1.409,8 million denars. For the individuals are approved credits in total value of 482,5 million denars.

From the IFAD credit lines are realized loans in amount of 266,0 million denars.

The Bank is liquid, solvent and ensures the primary liquidity, by which can be provided smooth realization of the obligations to the savers, depositors, creditors and the state.

The Bank finished 2006 with **positive financial result – gross profit** in amount of **69,3 million denars**.

- The management, through the revision of the monthly reports, regularly monitored the Bank's profitability. In 2006, the Bank realized solid profitability, financial stability and business success;
- The share of the total capital in the total sources of funds in 2006 was 17,1%;
- Long-term sources of funds, which are also quality sources of financing, participated with 25,5%;
- The share of the short-term sources was 57,4%;
- The share of the total investments in the total assets was 80,1% (82,9% in 2005);
- The share of investments in fixed assets in relation to the total assets was 5,0% (7,1% in 2005);
- The money assets and the rest of the receivables participated with 12,0% in the total assets;
- Capital adequacy ratio (capital/risk weighted as-



вање и разгледување на месечни извештаи. Во 2006 година, Банката оствари солидна профитабилност, финансиска стабилност и деловна успешност.

- Учество на трајниот капитал во вкупните извори на средства во 2006 година изнесува 17,1%.
- Долгорочните извори на средства, кои се исто така квалитетен извор на финансирање учествуваат со 25,5%.
- Краткорочните извори учествуваат со 57,4%.
- Учество на вкупните пласмани во вкупната актива изнесува 80,1% (82,9% во 2005 година).
- Учество на вложувањата во основни средства во вкупната актива изнесува 5,0% (7,1% во 2005 година).
- Паричните средства и останатите побарувања учествуваат со 12,0% во вкупната актива.
- Кофициентот на адекватноста на капиталот (основни фондови / ризично пондерирана актива) изнесува 21,3%, додека во 2005 година кофициентот изнесуваше 24,7%. Стапката на адекватност на капиталот е најрелевантниот показател за нивото на капитализираност на Банката, од аспект на преземенит ризик во работењето, како за билансните така и за вонбилансните активности на Банката.
- Приходите од камата се 2,7 пати поголеми од расходите од камати. Причината не е во високо

ката каматна маргина, туку во високиот процент на ангажираност на активата.

- Приходите од провизии се 3,7 пати поголеми од расходите од провизии.
- РОА- стапка на поврат на актива (нето добивка / вкупната актива на Банката) изнесува 1,4% и истата е над светските стандарди кои налагаат минимум 1%.
- РОЕ- стапка на поврат на капиталот (нето добивка / основните фондови) изнесува 8,7% (меѓународниот стандард е од 5-10%).
- Учество на добивката пред оданочување во вкупните приходи на Банката изнесува 10,5%, додека во 2005 година учеството беше 8,7%.
- Бруто добивка по вработен изнесува 654,0 илјади денари, додека нето добивка по вработен изнесува 608,0 илјади денари.
- Нето добивка по акција изнесува 253,4 денари, додека во 2005 година изнесуваше 241,4 денари.
- Вкупната актива во однос на бројот на вработени за 2006 изнесува 44.319 илјади денари, а во 2005 година тој однос беше 46.520 илјади денари.

Сите прикажани индикатори покажуваат позитивно и ефикасно работење, висока финансиска стабилност и ликвидност и деловна успешност на Банката.



sets) was 21,3%, while in 2005, the ratio was 24,7%. Capital adequacy ratio is the most relevant indicator of the level of the Bank's capitalization, from the point of view of the assumed operational risk both for the balance and off-balance activities of the Bank.

- Interest income are 2,7 times higher than the expenditures on the basis of interest. The reason was not the high interest margin, but rather the high percentage of engagement of the assets.
- Fee incomes are 3,7 times higher than the fee expenditures.
- ROA - return on assets rate (net profit/total assets of the Bank) is 1,4%, and its above the world standards that impose minimum of 1%.
- ROE - return on equity rate (net profit/equity) is 8,7% (international standard is from 5 - 10%).

- The share of the profit before the taxation in the total Bank's income participates with 10,5%, while in 2005, the share was 8,7%.
- The gross profit per employee amounts 654,0 thousand denars, while the net profit per employee amounts 608,0 thousand denars.
- Net profit per share amounts 253,4 denars, while compared with 2005 it amounted 241,4 denars.
- Total assets in relation to the number of employees in 2006 amounts 44.319 thousand denars, and in 2005, that proportion was 46.520 thousand denars.

All presented indicators unambiguously show the positive and efficient operations, high financial stability, liquidity and business success of the Bank.

ИНВЕСТБАНК



АД СКОПЈЕ

Investbanka AD Skopje



Планирани Деловни
Активности за 2007 година

*Planed Business
Activities for 2007*



ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ

Визијата на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје е да биде 5-та банка во Република Македонија и најпрофитабилен провајдер на финансиски услуги на избранниот пазар.

Мисијата на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје е максимизирање на вредноста за сите наши клучни заинтересирани страни (акционери, клиенти, вработени и локални заедници) обезбедувајќи им на клиентите најдобри финансиски решенија кои ќе ги пресретнат нивните потреби.

Деловната Политика на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје е основен документ со кој се утврдуваат мерките и активностите за остварување на целите предвидени во годишниот план на Банката за 2007 година во рамките на деловниот план за развој на ИНВЕСТБАНКА АД Скопје. Деловната Политика за деловната 2007 година претставува операционализација на Стратешкиот план на Банката за периодот 2007-2009 година.

Досегашното работење дава реална основа за натамошно проширување како на обемот, така и квалитетот на работењето со доследно почитување на основните банкарски принципи:

- принципот за ликвидност;
- принципот за сигурност на пласманите;
- принципот на солвентност и
- принципот за рентабилност.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во 2006 година успешно ги реализира поставените програмски задачи утврдени со Деловната Политика за 2006 година и Годишниот план за 2006 година.

Целите и задачите на Деловната Политика

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје во својата Деловна Политика за деловната 2007 година ќе се насочи кон зацврстување на својот имиџ како средна банка што го има стекнато во банкарскиот сектор на Република Македонија, со натамошна афирмација на успешна финансиска институција. Врз основа на погоре изнесеното, вниманието на Менаџментот на Банката заедно со органите на управување со Банката ќе бидат насочени кон остварување на следниве цели:

- Зголемување на вкупниот потенцијал на Банката;

- Зголемување на капиталот на Банката;
- Зголемување на позитивниот финансиски резултат - добивка пред оданочување;
- Минимум 5% пазарно учество во вкупните средства на банкарскиот сектор на Република Македонија;
- Да стане препознатлив бренд на финансискиот пазар;

Задачите на Менаџментот на Банката заедно со органите на управување со Банката кои произлегуваат од погорени изнесените цели се следниве:

- Максимизирање на профитабилноста на работењето со минимизирање на ризиците и намалување на трошоците по единица капитал и актива;
- Ефикасно управување со сите видови ризици што се јавуваат во банкарското работење;
- Отварање и опремување на нови организациони делови за извршување на повеќе банкарски работи (универзални шалтери);
- Развој и усовршување на постојниот интегрален информативен систем и на политиката за безбедност на информативниот систем;
- Прием на нови кадри;
- Развој на банкарскиот маркетинг;
- Усовршување на кадровскиот потенцијал и менаџментот на Банката;
- Имплементирање на новата организациона поставеност и воспоставување на системот за квалитет;
- Усогласување со законската регулатива за реформирање на финансиско - банкарскиот систем на Република Македонија;
- Спроведување на Политиките и Процедурите на Банката за успешно управување со ризиците во работењето;
- Понатамошно усовршување и модернизација на работењето, воведување на нови банкарски производи и услуги;
- Унапредување на информатичката технологија во сите сегменти на работењето на Банката.



BUSINESS POLICY AND OBJECTIVES

The vision of the INVESTBANKA AD Skopje is to be the fifth bank in the Republic of Macedonia and the most profitable provider of financial services on the market.

The mission of INVESTBANKA AD Skopje is maximization of the values of all our key interested parties (shareholders, clients, employees and the local community) providing the best financial solutions for the clients which will satisfy their needs.

The business policy of INVESTBANKA AD Skopje is a basic document setting the measures and activities necessary for realization of the objectives envisaged in the 2007 Annual Plan of the Bank, according with the Development Business Plan of INVESTBANKA AD Skopje. The Business policy for the business 2007 presents follows from the Strategic plan of the Bank for the period 2007 – 2009.

So – far operations give real basis for further enlargement in both, the scope and the quality of the operations, consistently respecting the basic banking principals:

- liquidity;
- safety of placements;
- solvency;
- profitability.

INVESTBANKA AD Skopje in 2006 successfully realized the defined program activities, according to the Business policy for 2006 and the 2006 Annual Plan.

Measures and activities from the Business policy

INVESTBANKA AD Skopje in its Business policy for the business 2007 year will direct to the strengthening of its so far achieved image as a middle sized bank in the banking system of the Republic of Macedonia, by further affirmation as a successful financial institution. Based on the previous, the attention of the Bank's top management together with the management bodies will be directed toward achieving these objectives:

- Increase of the total Bank's potential;
- Increase of the Bank's capital;

- Increase of the positive financial result – profit before taxation;
- Market share of minimum 5% participation in the total assets of the banking system of the Republic of Macedonia;
- Becoming a recognizable brand on the financial market;

The activities of the Bank's top management together with the other management bodies from the before mentioned are:

- Maximization of profitability of the operations with minimization of the risks and reduction of the costs per unit of capital and assets;
- Efficient management of all types of risks that occur in the banking operations;
- Opening and equipping new organizational parts for performing more banking operations (universal counters);
- Development and specialization of the existing integral informational system and the Policy for security of the informational system;
- Reception of new employees;
- Development of the banking system;
- Education of the Bank's personnel and management;
- Implementation of the new Bank's organizational structure and the system for quality;
- Consistency with the reforming law regulative of the financial – banking system of the Republic of Macedonia;
- Introduction of the Bank's Policies and Procedures for successful risk management;
- Continued improvement and modernization of the operating, introducing new banking products and services;
- Improvement of the informational technology in all the segments of the Bank's working.

Integral part of the 2007 Business Policy is the An-



Составен елемент на Деловната Политика на Банката за 2007 година претставува Годишниот план. Преку Годишниот план на Банката се врши номинално квантификацирање на целите и задачите како и на мерките и активностите што ќе се превземат од страна на Менаџментот и Органите на управување на Банката за нивно остварување.

Годишниот план на Банката го сочинуваат следниве поединечни планови и тоа:

- План на Билансот на состојба за 2007 година,
- План на Билансот на приходи и расходи за деловната 2007 година.

План на Билансот на состојба за 2007 година

Согласно утврдените цели и задачи на Деловната политика за деловната 2007 година се предвидува пораст на вкупната билансна сума за 27,0% односно за нето пораст од 1.296,9 милиони денари.

Од Годишниот план на Банката за деловната 2007 година најголемо структурално учество ќе имат Кредитите на комитенти кои во структурата ќе учествуваат со 56,9%, потоа следат Кредитите одобрени на банки, средства чие учество во вкупните извори ќе изнесува 22,4%.

Акционерскиот капитал и другите фондови на Банката се предвидува да изнесуваат 1.051,9 милиони денари и нивното учество во вкупните извори би изнесувало 17,8%.

Најголем пораст на страната на Изворите на средствата се предвидува кај обврските по кредити кои се планираат да порастат за 44,3% во однос на 2006 година, додека најголемо структурно учество се предвидува да имаат депозитите од комитенти кои се планира на 31.12.2007 година да изнесуваат 2.977,9 милиони денари и нивното учество во вкупните извори треба да изнесува 50,3%.

План на приходи и расходи за 2007 година

Проекцијата на Билансот на приходи и расходи за деловната 2007 година е проектирана врз осно-

ва на важечките законски прописи, планираните состојби на билансот на состојба како и остварените приходи и расходи во деловната 2006 година.

Вкупните приходи на Банката за деловната 2007 година, се планира да изнесуваат 909,2 милиони денари и во споредба со остварените приходи во деловната 2006 година, се поголеми само за 37,8%.

Приходите по основ на камата од дадени кредити се планира во деловната 2007 година да изнесуваат 308,8 милиони денари или тоа споредено со остварените во деловната 2006 година, да бидат поголеми за 36,7 %.

Приходите по основ на остварени банкарски услуги се планира да изнесуваат 103,2 милиони денари, кој споредени со остварените во 2006 год, да се зголемат за 57,2 %.

Приходите од курсни разлики во деловната 2007 година се планира да изнесуваат 401,0 милиони денари и споредени со 2006 година да покажат зголемување за 25,2%, а со тоа го намалуваат минимално и своето учество во структурата на приходите.

Вкупните планирани расходи на Банката за деловната 2007 год се планира да изнесуваат 791,8 милиони денари.

Расходите по основ на камата за деловната 2007 година се планира да изнесуваат 116,8 милиони денари и нивното учество во структурата на вкупните расходи изнесува 14,7 %.

Расходите по основ на курсни раслики за деловната 2007 година се планира да изнесуваат 380,8 милиони и нивното учество во вкупните расходи изнесува 48,1 % .

Општите и административните расходи за деловната 2007 год, се планира да изнесуваат 176,5 милиони денари и нивното учество во структурата на расходите изнесува 22,3 %.

Нето добивката за деловната 2007 год, се предвидува да изнесува 117,3 милиони денари.



nual Plan. The Bank uses the Annual Plan to quantify, in nominal terms, the tasks and the objectives, as well as the measures and the activities to be undertaken by the Bank's management and the management bodies for their realization.

The Bank's Annual Plan is consisted from the following separate plans:

- Plan of Balance sheet for 2007
- Plan of Income statements for 2007

Plan of balance sheet for 2007

According to the defined objectives and activities in the 2007 Business Policy, total assets is envisaged to increase by 27,0%, i.e. net increase in the amount of 1.296,9 million denars.

From the Bank's Annual Plan for 2007 the biggest structural participation will have the Credit clients who participate with 56,9%, and then are the Credits approved to other Banks, or assets which participates with 22,4%.

The shareholders capital and the other funds of the Bank is predicted to amount 1.051,9 million denars and their participation in the total funds to be 17,8%.

The biggest increase in the Funds of assets is expected in the liabilities from the credits which are planed to grow for 44,3% compared with 2006, while the biggest structural participation is expected to have the deposits from the clients who are planed on 31.12.2007 to amount 2.977,9 million denars and their participation to be 50,3%.

Plan of income statements for 2007

Projection for the Income statement for 2007 is based on the actual legal rights, planed conditions in the Balance sheet and the realized profits and lost in 2006.

The total Bank's incomes for 2007 is planed to amount 909, 2 million denars and compared with the realized incomes in 2006 are increased by 37,8%.

Incomes from the interest rates of the issued credits in 2007 are planed to amount 308, 8 million denars or compared with 2006, to be increased by 36,7%. Incomes from the realized banking services is planed to amount 103,2 million denars and compared with the realized in 2006 to be increased for 57,2%.

Incomes from the foreign exchange differences in 2007 is planed to amount 401,0 million denars and compared with 2006 to show increase for 25,2% and by that to decrease their participation in the structure of the total incomes.

Total planed expenditures of the Bank in 2007 are planed to amount 791,8 million denars.

Expenditures by interest rates in 2007 are planed to amount 116,8 million denars and their participation in the structure of the total expenditures to be 14,7%.

Expenditures by foreign exchange differences in 2007 are planed to amount 380,8 million denars and their participation in the total expenditures to be 48,1%.

General and administrative expenditures in 2007 are planed to amount 176,5 million denars and their participation in the expenditures structure to be 22,3%.

Net income in 2007 is planed to amount 117,3 million denars.

ИНВЕСТБАНКА



АД СКОПЈЕ

Investbanka AD Skopje



Финансиски извештаи
Financial statements



Извештај на независните ревизори

До Раководството и Акционерите на Инвестбанка ад, Скопје

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на **Инвестбанка ад, Скопје** (во понатамошниот текст "Банката") со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2006 година, составени од Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за промените во капиталот, Извештај за паричните текови и придружните Белешки кон финансиските извештаи. Овие финансиски извештаи, прикажани на страните 2 до 34, се одговорност на Раководството на Банката. Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија.

Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека во финансиските извештаи нема погрешни прикази од материјално значење. Ревизијата вклучува проверка, по пат на тестирање, на изворната документација врз основа на која се евидентирани износите и приказите во финансиските извештаи. Со ревизијата, исто така, се врши и оценка на применетите сметководствени принципи и вреднување на значајните проценки направени од страна на раководството, како и оценување на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизијата што ја извршивме ни обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат реално финансиската состојба на Банката на ден 31 Декември 2006 година, и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Grant Thornton,



Independent auditors' report

To the Management and Shareholders of
Investbanka ad, Skopje

We have audited the accompanying financial statements of **Investbanka ad, Skopje** (hereinafter referred to as "the Bank") as of and for the year ended 31 December 2006, consisting of Balance Sheet, Statement of income, Statement of changes in equity, Statement of cash flows and the related Notes to the financial statements. These financial statements, set out on pages 2 to 33, are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the accompanying financial statements referred to above, present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of 31 December 2006, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with International Financial Reporting Standards.


Grant Thornton



Инвестбанка ад, Скопје

Финансиски извештаи
31 Декември 2006 година

Биланс на успех

	Белешки	Година што завршува на 31 Декември	
		2006	2005
Приходи по основ на камати		225,904	193,243
Расходи по основ на камати		(82,750)	(65,017)
Нето приходи од камата	5	143,154	128,226
Приходи од надоместоци и провизии		65,701	54,532
Расходи од надоместоци и провизии		(18,015)	(10,117)
Нето приходи од надоместоци и провизии	6	47,686	44,415
Приходи од вложувања	7	17,435	7,582
Позитивни курсни разлики, нето		16,841	10,287
Останати деловни приходи	8	6,465	9,708
Вкупно деловни приходи		231,581	200,218
(Расходи) од оштетув./прих.од ослоб. на рез., нето	9	(3,838)	9,509
Останати деловни (расходи)	10	(158,414)	(149,290)
Добавка пред оданочување		69,329	60,437
Оданочување	11	(4,876)	(3,714)
Нето добавка за годината		64,453	56,723
Добавка за имателите на обични акции	24	63,240	55,510
Заработка по акција - основна (ден.по акција)	24	265.79	254.25

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Investbanka ad, Skopje

Financial statements
31 December 2006

Income statement

	Notes	(000 mkd)	
		Year ended 31 December	
		2006	2005
Interest income		225,904	193,243
Interest expense		(82,750)	(65,017)
Net interest income	5	143,154	128,226
Fee and commission income		65,701	54,532
Fee and commission expense		(18,015)	(10,117)
Net fee and commission income	6	47,686	44,415
Investment income	7	17,435	7,582
Foreign exchange gains, net		16,841	10,287
Other operating income	8	6,465	9,708
Operating income		231,581	200,218
Income from recovery of impairment provision, net	9	(3,838)	9,509
Other operating expenses	10	(158,414)	(149,290)
Profit before taxation		69,329	60,437
Taxation	11	(4,876)	(3,714)
Net profit for the year		64,453	56,723
Profit attributable to holders of ordinary shares	24	63,240	55,510
Earnings per share - basic (expressed in denars per share)	24	265.79	254.25

See accompanying notes to the financial statements



Инвестбанка ад, Скопје

Финансиски извештаи
31 Декември 2006 година

Биланс на состојба

	Белешки	(000 мкд)	
	2006	На 31 Декември	
		2005	
Средства			
Парични средства и депозити кај НБРМ	12	538,592	204,007
Побарувања од банки	13	1,353,855	1,130,178
Кредити одобрени на комитенти	14	2,067,977	1,657,892
Хартии од вредност расположливи за продажба	15	134,870	137,336
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	15	178,774	88,291
Недвижности и опрема	16	229,775	253,543
Нематеријални средства	16	6,731	6,724
Имот наменет за продажба	17	136,855	117,752
Побарувања по камати и останати побарувања	18	38,645	59,400
Вкупно средства		4,686,074	3,655,123
Обврски и Капитал			
Обврски			
Депозити на банки	19	568,659	212,459
Депозити на комитенти	20	2,443,742	1,836,258
Обврски по кредити	21	852,527	813,533
Обврски по камати и останати обврски	22	20,418	40,370
		3,885,346	2,902,620
Капитал			
Акционерски капитал		677,534	644,834
Резерви		50,854	45,070
Нераспределени добивки		72,340	62,599
		800,728	752,503
Вкупно обврски и капитал		4,686,074	3,655,123
Потенцијални и превземени обврски	28	264,906	139,261

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Одборот на Директори на Банката на 31 Јануари 2007 година.

Г-дин Јосиф Ефтиковски
Прв Генерален Директор

Г-дин Драган Коцевски
Втор Генерален Директор

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Investbanka ad, Skopje

Financial statements
31 December 2006

Balance sheet

	Notes	2006	(000 mkd) At 31 December 2005
Assets			
Cash and balances with the National Bank	12	538,592	204,007
Due from banks	13	1,353,855	1,130,178
Loans to customers	14	2,067,977	1,657,892
Available-for- sale securities	15	134,870	137,336
Held-to-maturity securities	15	178,774	88,291
Property, plant and equipment	16	229,775	253,543
Intangible assets	16	6,731	6,724
Assets held for sale	17	136,855	117,752
Interest and other receivables	18	38,645	59,400
Total assets		4,686,074	3,655,123
Liabilities and shareholder's equity			
Liabilities			
Due to banks	19	568,659	212,459
Due to customers	20	2,443,742	1,836,258
Loans payable	21	852,527	813,533
Interest and other liabilities	22	20,418	40,370
		3,885,346	2,902,620
Shareholders' equity			
Share capital	23	677,534	644,834
Reserves		50,854	45,070
Retained earnings		72,340	62,599
		800,728	752,503
Total liabilities and shareholders' equity		4,686,074	3,655,123
Commitments and contingencies	28	264,906	139,261

These financial statements have been approved by the Bank's Board of Directors on 31 January 2007 and signed on its behalf by:

Mr. Josif Eftimovski
First General Manager

Mr. Dragan Kocevski
Second General Manager

See accompanying notes to the financial statements



Инвестбанка ад, Скопје

Финансиски извештаи
31 Декември 2006 година

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Резерви	Нераспределени добивки	(000 мкд) Вкупно
Состојба на 01 Јануари 2005	603,007	(775)	62,585	664,817
Емисија на акции	16,917	-	-	16,917
Купување и продажба на сопств.акц., нето	4,316	(4,316)	3,876	3,876
Распоред на нераспределените добивки	20,594	8,394	(28,988)	-
Платени дивиденди	-	-	(28,248)	(28,248)
Пренос во резерви	-	5,441	(5,441)	-
Надомест на ревал.ефект од претх.години	-	36,326	2,092	38,418
Нето добивка за годината	-	-	56,723	56,723
Состојба на 31 Декември 2005	644,834	45,070	62,599	752,503
Состојба на 01 Јануари 2006	644,834	45,070	62,599	752,503
Зголемување на резервите од припојување	-	1,965	-	1,965
Емисија на акции	33,189	-	(18,071)	15,118
Платени дивиденди и надомести на Раков.	-	-	(32,822)	(32,822)
Распоред на нераспределените добивки	-	3,330	(3,330)	-
Купување на сопствени акции	(489)	489	(489)	(489)
Нето добивка за годината	-	-	64,453	64,453
Состојба на 31 Декември 2006	677,534	50,854	72,340	800,728

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Investbanka ad, Skopje

Financial statements
31 December 2006

Statement of changes in equity

	Share capital	Reserves	Retained Earnings	(000 mkd) Share capital
At 01 January 2005	603,007	(775)	62,585	664,817
Share issuance	16,917	-	-	16,917
Purchase and sale of treasury shares, net	4,316	(4,316)	3,876	3,876
Allocation of retained earnings	20,594	8,394	(28,988)	-
Dividends paid	-	-	(28,248)	(28,248)
Transfer to reserves	-	5,441	(5,441)	-
Previous year revaluated effect compensation	-	36,326	2,092	38,418
Net profit for the year	-	-	56,723	56,723
At 31 December 2005	644,834	45,070	62,599	752,503
At 01 January 2006	644,834	45,070	62,599	752,503
Reserve increase due to merger	-	1,965	-	1,965
Share issuance	33,189	-	(18,071)	15,118
Paid dividends and fees to Management	-	-	(32,822)	(32,822)
Allocation of retained earnings	-	3,330	(3,330)	-
Purchase of treasury shares	(489)	489	(489)	(489)
Profit for the year	-	-	64,453	64,453
At 31 December 2006	677,534	50,854	72,340	800,728

See accompanying notes to the financial statements



Инвестбанка ад, Скопје

Финансиски извештаи
31 Декември 2006 година

Извештај за паричните текови

	Белешки	(000 мкд)	Година што завршува на 31 Декември
	2006	2005	
Деловни активности			
Добивка пред оданочување	69,329	60,437	
Усогласување за:			
Амортизација	12,567	12,802	
Расход / (надомест) на резерв. од оштетување	3,838	(9,509)	
(Добивки) / загуби од вложувања	(11,235)	(7,582)	
(Добивки) / загуби од недвижности и с/ва за прод.	946	17,284	
	75,445	73,432	
<i>Промени кај деловниите средстива</i>			
Побарувања од банки	(223,677)	(933,835)	
Кредити на комитенти	(422,740)	(335,696)	
Имот наменет за продажба	(19,165)	(25,223)	
Останати средства	26,709	264	
<i>Промени кај деловниите обврски</i>			
Обврски кон комитенти и банки	963,036	456,713	
Останати обврски	(19,274)	26,642	
Платен данок на добивка	(4,876)	(3,714)	
	375,458	(741,417)	
Инвестициони активности			
Продаж./ (Набав.) на недвижности и опрема, нето	10,310	(10,471)	
Продажба на ХВ распол.за продажба, нето	4,491	745	
(Набавка) на ХВ кои се чуваат до доспевање, нето	(83,076)	(23,184)	
Приливи од дивиденди	6,601	4,565	
	(61,674)	(28,345)	
Финансиски активности			
Прилив од емисија на акции	15,118	16,917	
Исплатени дивиденди и надомести за Раков.	(32,822)	(28,248)	
Зголемување на позајмиците	38,994	214,623	
Продадени/ (откупени) сопствени акции, нето	(489)	3,876	
	20,801	207,168	
Нето промени на пар.средства и еквиваленти	334,585	(562,594)	
Парични средства и еквиваленти на почеток	12	204,007	
Парични средства и парични еквиваленти на крај	12	538,592	
		204,007	

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Investbanka ad, Skopje

Financial statements
31 December 2006

Cash flow statement

	Notes	(000 mkd)	
		Year ended 31 December	
		2006	2005
Operating			
Profit before taxation		69,329	60,437
Adjustment for:			
Depreciation and amortization		12,567	12,802
Charge / (recovery) of impairment provisions		3,838	(9,509)
Investment (gains) / losses		(11,235)	(7,582)
(Gains) / losses from tangibles and assets held for sale		946	17,284
		75,445	73,432
<i>Changes in operating assets</i>			
Due to banks		(223,677)	(933,835)
Loans to clients		(422,740)	(335,696)
Property intended for sale		(19,165)	(25,223)
Other assets		26,709	264
<i>Changes in operating liabilities</i>			
Due to banks and clients		963,036	456,713
Other liabilities		(19,274)	26,642
Income taxes paid		(4,876)	(3,714)
		375,458	(741,417)
Investing			
Sale / (purchase) of tangible assets, net		10,310	(10,471)
Sale of available-for-sale securities, net		4,491	745
(Purchase) of held-to-maturity securities, net		(83,076)	(23,184)
Dividends received		6,601	4,565
		(61,674)	(28,345)
Financing			
Proceeds from share issuance		15,118	16,917
Dividends and fees paid to Management		(32,822)	(28,248)
Increase in borrowings		38,994	214,623
Sale / (Purchase) of treasury shares, net		(489)	3,876
		20,801	207,168
Net change in cash and cash equivalents		334,585	(562,594)
Cash and cash equivalents, beginning of the year	12	204,007	766,601
Cash and cash equivalents, end of the year	12	538,592	204,007

See accompanying notes to the financial statements



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи 31 Декември 2006 година

1 Општи информации

Инвестбанка А.Д., Скопје (понатаму "Банката") е Акционерско Друштво регистрирано во Република Македонија. Седиштето на Банката е лоцирано на ул. "Македонија" бр. 9 - 11, Скопје, Република Македонија.

Банката е овластена од Народна Банка на Република Македонија за вршење на платен промет, кредитни и депозитни активности во рамките на Република Македонија и во странство. Во текот на 2006 година Банката ги вршеше своите деловни активности со 106 вработени (2005: 81 вработен).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи: Овие политики се конзистентно применети на сите финансиски периоди објавени во овие финансиски извештаи.

Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ). Финансиските извештаи се подготвени со примена на методот на набавна вредност, модифициран при ревалоризација на одредени материјални средства.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Банката да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

**Investbanka ad, Skopje**

Notes to the financial statements

31 December 2006

1 General

Investbanka A.D., Skopje (further referred to as "the Bank") is a Shareholding Company incorporated and headquartered in the Republic of Macedonia. The Bank's head office is located at 9 - 11 "Makedonija" Str., Skopje, Republic of Macedonia.

The Bank is licensed by the National Bank of the Republic of Macedonia for conducting payment operations, credit and deposit services on the territory of the Republic of Macedonia and abroad.

During 2006 the Bank performed its business activities with 106 employees (2005: 81 employees).

2 Accounting policies

Following are the principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

Basics of preparation

These financial statements have been prepared in accordance with International Financial reporting Standards (IFRS). The financial statements have been prepared under the historical cost convention, as modified by the revaluation of certain tangible assets.

The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Bank's Management to exercise its judgment in the process of applying the accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements, are disclosed in Note 4: Critical accounting estimates and judgments.

These financial statements have been prepared as of and for the years ended 31 December 2006 and 2005. Current and comparative data stated in these financial statements are expressed in thousands of Denar. Where necessary, comparative figures have been adjusted to conform with changes in presentation for the year.



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Сметководствени политики (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува)

(а) Измени на објавените стандари и толкувања што стапуваат во сила на 01 Јануари 2006

Примената на измените и толкувањата наведени подолу не резултираат во било какви промени во сметководствените политики на Банката:

- МСС 19 Измена - Актуарски добивки и загуби, групни планови и обелоденувања,
- МСС 21 Измена - Нето вложувања во странски деловен ентитет,
- МСС 39 Измена - Сметководство за хецинг на парични текови на прогнозирачки интрагрупацијски трансакции,
- МСС 39 Измена - Опции на објективна вредност,
- МСС 39 и МСФИ 4 Измена - Договори за финансиски гаранции,
- МСФИ 1 (Измена), Првична примена на Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, и МСФИ 6 (Измена), Истражување на и Проценка на Минералните Ресурси,
- МСФИ 6, Истражување на и Проценка на Минералните Ресурси,
- КТМСФИ 4, Утврдување дали одреден Договор содржи закуп,
- КТМСФИ 5, Права на учество што потекнуваат од фондови за разградување, санација и еколошка рехабилитација, и
- КТМСФИ 6, Обврски што потекнуваат од учество на специфичен пазар - Неупотреблива електрична и електронска опрема.

(б) Применети стандарди пред нивното официјално стапување на сила

Во 2006 година, пред нивното официјално стапување на сила, Банката го применети МСФИ 7, Финансиски инструменти: Обелоденување, како и Измената на МСС 1 - Обелоденување на капиталот. Двата стандарди се применети ретроспективно. МСФИ 7 го заменува МСС 30 и барањата за обелоденување на МСС 32.

(в) Издадени толкувања кои што се уште не стапиле на сила

Банката одлучи да не ги применува, пред нивното официјално стапување на сила, следните стандарди и толкувања кои беа издадени, но се уште не во сила за сметководствените периоди кои почнуваат од 01 Јануари 2006:

- МСФИ 8, Деловни Сегменти (стапува на сила од 01 Јануари 2008),
- КТМСФИ 7, Примена на Пристапот на Рекласификација според МСС 29 (стапува на сила од 01 Март 2006),
- КТМСФИ 8, Обем на МСФИ 2 (стапува на сила од 01 Мај 2006),
- КТМСФИ 9, Повторна проценка на деривати (стапува на сила од 01 Јуни 2006),
- КТМСФИ 10, Периодично финансиско известување и оштетување (стапува на сила од 01 Ноември 2006),
- КТМСФИ 11, МСФИ2 - Трансакции со сопствени акции на групација (стапува на сила од 01 Март 2007), и
- КТМСФИ 12, Услужни концесионерски договори (стапува на сила од 01 Јануари 2009).

Примената на овие нови толкувања нема да предизвика материјално значаен ефект врз финансиските извештаи на субјектот во периодот на нивната првичната примена.

**Investbanka ad, Skopje****Notes to the financial statements (continued)****Accounting policies (continued)****Basic of preparation (continued)***(a) Amendments to published standards and interpretations effective 1 January 2006*

The application of the amendments and interpretations listed below did not result in any changes to the Bank's accounting policies:

- IAS 19 Amendment – Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures,
- IAS 21 Amendment – Net Investment in a Foreign Operation,
- IAS 39 Amendment – Cash Flow Hedge Accounting of Forecast Intragroup Transactions,
- IAS 39 Amendment – The Fair Value Option,
- IAS 39 and IFRS 4 Amendment – Financial Guarantee Contracts,
- IFRS 1 (Amendment), First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, and IFRS 6 (Amendment), Exploration for and Evaluation of Mineral Resources,
- IFRS 6, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources,
- IFRIC 4, Determining whether an Arrangement contains a Lease,
- IFRIC 5, Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds, and
- IFRIC 6, Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Waste Electrical and Electronic Equipment.

(b) Early adoption of standards

In 2006, the Bank early adopted IFRS 7, Financial instruments: Disclosures, and Amendment to IAS 1 – Capital disclosures. Both standards are applied retrospectively. IFRS 7 supersedes IAS 30 and the disclosure requirements of IAS 32.

(c) Interpretations issued but not yet effective

The Bank has chosen not to early adopt the following standard and interpretations that were issued

but not yet effective for accounting periods beginning on 1 January 2006:

- IFRS 8, Operating Segments (effective 1 January 2008),
- IFRIC 7, Applying the Restatement Approach under IAS 29 (effective 1 March 2006),
- IFRIC 8, Scope of IFRS 2 (effective 1 May 2006),
- IFRIC 9, Reassessment of embedded derivative (effective 1 June 2006),
- IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment (effective 1 November 2006),
- IFRIC 11, IFRS 2 – Group Treasury Share Transactions (effective 1 March 2007), and
- IFRIC 12, Service Concession Arrangements (effective 1 January 2009).

The application of these new interpretations will not have a material impact on the entity's financial statements in the period of initial application.



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Сметководствени политики (продолжува)

Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Билансот на Состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 Декември 2006	31 Декември 2005
1 ЕУР	61.1741 Денари	61.1779 Денари
1 USD	46.4496 Денари	51.8589 Денари
1 ЦХФ	38.0693 Денари	39.3402 Денари

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во билансот на состојба на нето основа во случаи кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

Приходи и расходи по камати

Приходите и расходите по камати се признаени во Билансот на успех за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Приходи од надомести и провизии

Приходите од надоместоци и провизии се евидентираат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.

Приходи од дивиденди

Дивидендите се признаваат во билансот на успех кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Финансиски средства

Банката ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Банката одобрува пари или услуги директно на комитенти без намера за размена на побарувањето.

Финансиски средстїва расþоложливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.

**Investbanka ad, Skopje****Notes to the financial statements (continued)****Accounting policies (continued)****Foreign currency translation**

Transactions denominated in foreign currencies have been translated into Denar at rates set by the National Bank of the Republic of Macedonia at the dates of the transactions.

Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the balance sheet date using official rates of exchange prevailing on that date, and any foreign exchange gains or losses, resulting from foreign currency translation, are included in the statements of income in the period in which they arose.

The middle exchange rates used for conversion of the balance sheet items denominated in foreign currencies are as follows:

	<u>31 December 2006</u>	<u>31 December 2005</u>
1 EUR	61.1741 Denar	61.1779 Denar
1 USD	46.4496 Denar	51.8589 Denar
1 CHF	38.0693 Denar	39.3402 Denar

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and reported in the balance sheet when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the assets and settle the liability simultaneously.

Interest income and expense

Interest income and expense are recognized in the income statement for all interest bearing financial assets and liabilities using the effective interest method.

Fee and commission income

Fee and commission income is recognized in the income statement on an accrual basis when the service has been provided.

Dividend income

Dividends are recognized in the income statement when the entity's right to receive payment is established.

Financial assets

The Bank classifies its financial assets in the following categories: loans and receivables, held-to-maturity financial assets and available-for-sale financial assets. Management determines the classification of its investments at initial recognition.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They arise when the Bank provides money or services directly to a debtor with no intention of trading the receivable.

Available-for-sale (AFS) financial assets

AFS financial assets are those intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or share prices.



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средстїва кои се чуваат до доспевање

Финансискиот средство кои се чуваат до доспевање се не - деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Банката има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Банката продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба.

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Банката има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Банката ги пренела значително сите ризици и користи од сопственост.

Финансиските средства расположливи за продажба се последователно признаени по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата и финансиските средства кои се чуваат до доспевање се последователно признаени по амортизирана набавна вредност. Добивките и загубите кои се јавуваат од промени во објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат директно во капиталот, се до моментот на престанувањето на признавањето или оштетувањето, во кој случај кумулативната добивка или загуба претходно признатата во капиталот треба да се признае во добивка или загуба.

Објективните вредности на котирани вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Банката утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Оштетување на финансиските средства

Средстїва евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на билансирање, Банката проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случај) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Критериумите што Банката ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата,
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот,
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање,
- Отпочнување на стечајни постапки,
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот, и
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал.

Банката врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединчна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Банката утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

**Investbanka ad, Skopje****Notes to the financial statements (continued)****Accounting policies (continued)****Financial assets (continued)***Held – to - maturity financial assets*

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Bank's management has the positive intention and ability to hold to maturity. Were the Bank to sell other than an insignificant amount of held-to-maturity assets, the entire category would be tainted and reclassified as available for sale.

Purchases and sales of financial assets held – to maturity and available - for - sale are recognized on trade-date – the date on which the Bank commits to purchase or sell the asset. Loans are recognized when cash is advanced to the borrowers. Financial assets are initially recognized at fair value plus transaction costs for all financial assets not carried at fair value through profit or loss. Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or where the Bank has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

Available-for-sale financial assets are subsequently carried at fair value. Loans and receivables and held – to maturity investments are carried at amortized cost. Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets are recognized directly in equity, until the financial asset is derecognized or impaired at which time the cumulative gain or loss previously recognized in equity should be recognized in profit or loss.

The fair values of quoted investments in active markets are based on current bid prices. If the market for a financial asset is not active (and for unlisted securities), the Bank establishes fair value by using valuation techniques commonly used by market participants.

Impairment of financial assets*Assets carried at amortized cost*

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a 'loss event') and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated. The criteria used by the Bank to determine the objective evidence of an impairment loss include:

- Delinquency in contractual payments of principal or interest,
- Cash flow difficulties experienced by the borrower,
- Breach of loan covenants or conditions,
- Initiation of bankruptcy proceedings,
- Deterioration of the borrower's competitive position, and
- Deterioration in the value of collateral.

The Bank assesses the existence of objective evidence for impairment on individual basis for individually significant financial assets and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Сметководствени политики (продолжува)

Оштетување на финансиските средства (продолжува)

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

За целите на збирната проценка на оштетувањето, финансиските средства се групирани врз основа на слични карактеристики на кредитниот ризик (односно врз основа на процес на рангирање при што Банката ги зема предвид видот на средство, индустрискиот сектор, географската локација, видот на кредитното обезбедување, кредитната историја и останати фактори). Овие карактеристики се релевантни за проценка на идните парични текови за групи на такви средства, што претставува индикатор за способноста на должниците да ги платат сите доспеани износи во согласност со договорените услови на средствата што се проценуваат.

Во случај на ненаплатливост на кредитот, истиот се отпишува наспроти соодветното резервирање поради оштетување. Таквите кредити се отпишуваат откако ќе се завршат сите неопходни процедури и ќе се утврди износот на загубата. Последователните надоместувања на претходно отпишаните износи го намалуваат износот на резервирањето поради оштетување на кредитите, во корист на тековните добивки.

Доколку, последователно, износот на загубата од оштетување се намали и намалувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случува по признавањето на оштетувањето (како што е подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признатата загуба од оштетување се намалува преку корекција на сметката на резервирањето. Износот на намалувањето се признава во корист на тековните добивки.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на билансирање, Банката проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во билансот на успех. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се намалува преку билансот на успех.

Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Банката кои најверојатно ќе создадат економски користи кои ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирали користејќи праволиниска метода во текот на период од четири години.

Осиганати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирали користејќи праволиниска метода во текот на период од четири години.

**Investbanka ad, Skopje****Notes to the financial statements (continued)****Accounting policies (continued)****Impairment of financial assets (continued)***Assets carried at amortized cost (continued)*

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the current income statement.

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics (i.e., on the basis of the Bank's grading process that considers asset type, industry, geographical location, collateral type, past-due status and other relevant factors). Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets by being indicative of the debtors' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

When a loan is uncollectible, it is written off against the related provision for loan impairment. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Subsequent recoveries of amounts previously written off decrease the amount of the provision for loan impairment in the income statement.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in the income statement.

Assets carried at fair value

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired. Significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered in determining whether the assets are impaired. If any such evidence exists for available for-sale financial assets, the cumulative loss – measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value is recognized in the income statement. If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through the income statement.

Intangible assets*Computers software*

Costs associated with development or maintaining computer software programmes are recognised as an expense as incurred. Costs directly associated with identifiable and unique software products controlled by the Company that will probably generate economic benefits exceeding costs beyond one year, are recognised as intangible assets. Computer software development costs recognized as assets are amortized using the straight-line method over a period of four years.

Other intangible assets

Expenditure to acquire rights and licenses is capitalized and amortized using the straight-line method over a period of four years.



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Сметководствени политики (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по нивната набавна или ревалоризирана набавна вредност (оние набавени пред 2002 година). Ефектот од ревалоризација се евидентира како ревалоризациона резерва, која што претставува дел од вкупниот капитал.

Амортизацијата се пресметува правопропорционално, со примена на законски пропишани стапки со цел алокација на набавната или ревалоризираната набавна вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот век на употреба.

Подолу се дадени годишните стапки на амортизација применети врз значајните ставки на недвижностите, постројките и опремата:

Згради	2.5%
Мебел и опрема	20 - 25%
Останати средства	10 - 25%

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Банката поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентираниот износ на средствот е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Истите се вклучуваат во билансот на успех во периодот кога настануваат.

Парични средства и еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и еквиваленти вклучуваат сметки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на набавка, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка.

Резервирање

Резервирање се признава кога Банката има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

Accounting policies (continued)

Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are carried at cost or revaluation (for those acquired before 2002). Any revaluation effect is taken to an asset revaluation reserve, which forms part of the total reserves included within the equity.

Depreciation is charged on a straight-line basis, applying legally stipulated rates in order to allocate the (revalued) cost of property, plant and equipment over their useful lives.

Following are approximations of the annual depreciation rates applied to significant items of property, plant and equipment:

Buildings	2.5%
Furniture and equipment	20 - 25%
Other assets	10 - 25%

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or are recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Bank and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to the income statement during the financial period in which they are incurred.

Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount. The recoverable amount is the higher of the asset's fair value less costs to sell and value in use.

Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount. These are included in the income statement when they are incurred.

Cash and cash equivalents

For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents comprise balances with less than three months' maturity from the date of acquisition, including cash and balances with the National Bank.

Provisions

A provision is recognised when there is a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate. Where the effect of the time value of money is material, the amount of provision is the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation.



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Сметководствени политики (продолжува)

Надомести за вработените

Банката плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат на државниот Пензиски Фонд. Постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавци во Република Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на тримесечна просечна плата. Банката нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Оданочување

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Тековниот данок од добивка се пресметува и плаќа во согласност со Македонскиот Закон за данок од добивка. Крајниот данок од добивка од 15% се плаќа врз основа на годишната добивка прикажана во законскиот Биланс на успех, корегирана за одредени неодбитни или неоданочиви ставки. Согласно важечката даночна регулатива, правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби од тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Билансот на успех, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 Декември 2006 и 2005 година, Банката нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овој датум.

Позајмици

Позајмите иницијално се признаваат по објективна вредност, што претставува примени приливи (објективна вредност на примените надоместоци) намалени за направените трошоци на трансакцијата. Позајмите се евидентирани последователно според нивната амортизирана набавна вредност.

Акционерски капитал

Обичните и приоритетните акции се класифицирани како капитал.

Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување (нето од данокот) на приливите.

Дивиденди на обични акции

Дивидендите на обичните акции се признаваат во капиталот во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Друштвото. Дивидендите за годината што се објавени по датумот на билансирање се објавени во Белешката за последователни настани.

Сопствени акции

Кога Банката откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се вклучуваат во акционерскиот капитал.

**Investbanka ad, Skopje****Notes to the financial statements (continued)****Accounting policies (continued)****Employee benefits**

The Bank contributes to its employees as prescribed by the local social security legislation. Contributions, based on salaries, are made to the national Pension Fund. There is no additional liability regarding these contributions. In addition, all employers in the Republic of Macedonia are obligated to pay to the employees a separate minimum amount on retirement equal to three months of the average monthly salary applicable in the country at the time of retirement. The Bank has not provided for the employees' accrued separate minimum amount on retirement, as this amount would not have a material effect on the financial statements.

Income tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. The tax currently payable is calculated and paid in accordance with the Macedonian Tax Law. Final taxes on profit of 15% are payable based on the annual profit shown in the statutory statement of income as adjusted for items, which are non-assessable or disallowed. According to the current tax legislation, legal entities may use the tax losses of the current period either to recover tax paid within a specific carry-back period or to reduce or eliminate tax to be paid in future periods.

Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. When determining the deferred income tax, the current tax rates are being used. Deferred tax is charged or credited in the income statement except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also dealt with in equity.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The Bank has not recognized any deferred tax liability or asset at 31 December 2006 and 2005, as there are no temporary differences existing at that dates.

Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, being their issue proceeds (fair value of consideration received) net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently stated at amortized cost.

Share capital

The treasury and preferred shares have been classified as equity.

Share issue costs

Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options or to the acquisition of a business are shown in equity as a deduction (net of tax) from the proceeds.

Dividends on ordinary shares

Dividends on ordinary shares are recognized in equity in the period in which they are approved by the Company's shareholders. Dividends for the year that are declared after the balance sheet date are dealt with in the subsequent events note.

Treasury shares

Where the Bank purchases equity share capital, the consideration paid is deducted from total shareholders' equity as treasury shares until they are cancelled. Where such shares are subsequently sold or reissued, any consideration received is included in shareholders' equity.



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Сметководствени политики (продолжува)

Доверителски активности

Банката вообичаено делува како доверител и има останати доверителски својства што резултира во чување или пласирање на средства во име на физички лица или останати институции. Овие средства и приходот кој резултира од нив не се вклучени во овие финансиски извештаи, поради тоа што тие не се средства на Банката.

Вонбилиансни потенцијални и превземени обврски

Банката презема обврски во текот на своите деловни активности по основ на кредитни пласмани евидентирани на сметките од вонбилиансната евиденција, што првенствено вклучуваат гаранции и акредитиви. Овие финансиски обврски се евидентираат во Билансот на состојба кога ќе можат да се повратат. Резервирање поради оштетување поврзано со вонбилиансните потенцијални и превземени обврски е објавено во рамките на "ощтетување на финансиски средства" во оваа Белешка, и е вклучено во билансот на состојба како обврска.

Последователни настани

Оние последователни настани кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Банката на датумот на билансирањето (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние последователни настани кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Управување со ризици од финансирање

Деловните активности на Банката се изложени на различни ризици од финансиски карактер, а тие активности вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Банката се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Банката.

Политиките на Банката за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Банката редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата практика.

Управувањето со ризици го врши Центарот за управување со ризици во согласност со политиките одобрени од страна на Управниот Одбор. Овој оддел ги идентификува и проценува ризиците од финансирање во тесна соработка со другите сектори на Банката. Одборот обезбедува писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки и ризикот од кредитирање.

Кредитен ризик

Банката е изложена на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Кредитниот ризик е најзначајниот ризик за деловните активности на Банката. За таа цел, Раководството на Банката внимателно управува со нејзината изложеност на кредитниот ризик. Кредитната изложеност воглавно се јавува кај активностите на позајмување кои водат кон кредити и аванси. Управувањето и контролата со кредитниот ризик се централизирани во Центарот за управување со ризици, кој што пак редовно го известува Управниот Одбор.

Мерење на кредитниот ризик

Кредитни и аванси

Мерењето на кредитниот ризик на Банката се заснова на воспоставени нивоа на рангирање на кредити од А до Д, каде секое ниво носи одреден степен на резервирање од можна загуба од оштетување, односно 0-2%, 10%, 25%, 50% и 100%, соодветно. Овој систем ја зема во предвид, способноста на позајмувачот да ги исполнi обврските за исплатата на каматата и главнината, соодветниот ризик во дејноста како и соодветните гарантни покритија Банката ја следи својата изложеност на кредитен ризик врз револвинг основа, која подразбира месечни разгледувања и квартални известувања.

**Investbanka ad, Skopje****Notes to the financial statements (continued)****Accounting policies (continued)****Fiduciary activities**

The Bank commonly acts as trustee and in other fiduciary capacities that result in the holding or placing of assets on behalf of individuals and other institutions. These assets and income arising thereon are excluded from these financial statements, as they are not assets of the Bank.

Off balance commitments and contingencies

The Bank undertakes liabilities in its operating activities arising from loan placements accounted for in the memorandum accounts, which primarily include guarantees and letter of credits. These financial liabilities are accounted for in the balance sheet when become recoverable. Impairment provision related to off balance commitments and contingencies are recognized as disclosed within "impairment of financial assets" in this Note and are included as a liability within the Balance sheet.

Subsequent events

Post-year-end events that provide additional information about the Bank's position at the balance sheet date (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post-year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes when material.

3 Financial risk management

The Bank's activities expose it to a variety of financial risks and those activities involve the analysis, evaluation, acceptance and management of risks. The Bank's aim is to achieve an appropriate balance between risk and return and minimize potential adverse effects on the Bank's financial performance.

The Bank's risk management policies are designed to identify and analyze these risks, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor the risks and adherence to limits by means of reliable and up-to-date information systems. The Bank regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and emerging best practice.

Risk management is carried out by the Risk Management Center under policies approved by the Board of Directors. This department identifies and evaluates financial risks in close co-operation with the Bank's operating units. The Board of Directors provides written principles, whereas the Executive Directors provide procedures for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk and credit risk.

Credit risk

The Bank takes on exposure to credit risk, which is the risk that a counter party will cause a financial loss for the Bank by failing to discharge an obligation. Credit risk is the most important risk for the Bank's business. Therefore, the Bank's management carefully manages its exposure to credit risk. Credit exposures arise principally in lending activities that lead to loans and advances. The credit risk management and control is carried out by the Assets and Liabilities Management Department and the Executive Directors which regularly report to the Board of Directors.

*Credit risk measurement**Loans and advances*

The Bank's credit risk measurement is based on the established credit rating levels from A to D, each level bearing certain percentage of provision for possible impairment loss, i.e. 0-2%, 10%, 25%, 50% and 100%, respectively. This system takes into account the borrowers' ability to meet interest and capital repayment obligations and the respective collaterals, as well. The Bank monitors its credit risk exposure on a revolving quarterly basis.



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Управување со ризици од финансирање (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Политики за контрола на ограничувањата и ублажување на ризикот

Банката ги управува, ограничува и контролира концентрациите на кредитниот ризик во моментот на нивно идентификување, особено во однос на поединечни договорни страни или групи, како и во однос на индустриски сектори и земји.

Банката ги структуира нивоата на превземениот кредитен ризик по пат на одредување лимити на прифатен ризик во врска со еден позајмувач, или група позајмувачи, и на географски и индустриски сегменти. Таквите ризици се следат на обновлива основа и подлежат на годишно или почест преглед, кога е потребно. Лимитот на ниво на кредитен ризик по продукт, индустриски сектор и по земја се одобрува на секои три месеци од страна на Управниот Одбор.

Изложеноста на кредитен ризик исто така се управува преку редовна анализа на способноста на позајмувачите да ги исполнат своите обврски по основ на каматата и главнината, како и преку измена на овие кредитни лимити доколку е тоа возможно.

Обезбедувањето претставува еден од најтрадиционните и најчести начини за намалување на кредитниот ризик. Банката применува упатства во врска со прифатливоста на одредени класи на обезбедување. Основните видови обезбедување за кредитите и авансите се следните:

- Хипотеки над станбен и деловен простор,
- Залог врз деловни средства како што се опрема, залихи и побарувања,
- Залог врз финансиски инструменти како што се акции и обврзници.

Долгорочното финансирање, корпоративното кредитирање и револвинг кредитите за населението се генерално обезбедени. Освен тоа, со цел да се минимизира кредитната загуба, Банката ќе бара дополнително обезбедување од договорната страна веднаш штом се забележат индикатори за оштетување на одредени релевантни поединечни кредитни пласмани и аванси.

Оштетување и политики на резервирање

Резервирањето поради оштетување на крајот на годината потекнува од секое поединечно ниво на интерно рангирање како што е тоа претходно објаснето во делот за Мерење на кредитниот ризик. Во табелата подолу се прикажани применетите проценти на резервирање од оштетување кај ставките на кредитите и авансите рангирани согласно интернат систем на рангирање кој го применува Банката:

	Кредити и аванси (%)	(%) на резерв.	2006	2005
A0	85.53	-	87.43	-
A2	6.80	0.13	6.56	0.13
Б	3.81	0.38	1.84	0.18
В	2.78	0.69	2.32	0.58
Г	0.80	0.40	0.80	0.40
Д	0.28	0.29	1.05	1.05
	100.00	1.89	100.00	2.34

Интернатото рангирање му помага на Раководството при утврдувањето на постоење на објективен доказ за оштетување, според MCC 39, врз основа на следните критериуми утврдени од страна на Банката:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата,
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот,
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање,
- Отпочнување на стечајни постапки,
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот, и
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал.



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

Financial risk management (continued)

Credit risk (continued)

Risk limit control and mitigation policies

The Bank manages, limits and controls concentrations of credit risk wherever they are identified – in particular, to individual counter parties and groups, and to industries and countries.

The Bank structures the levels of credit risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one borrower, or groups of borrowers, and to geographical and industry segments. Such risks are monitored on a revolving basis and subject to an annual or more frequent review, when considered necessary. Limits on the level of credit risk by product, industry sector and by country are approved quarterly by the Board of Directors.

Exposure to credit risk is also managed through regular analysis of the ability of borrowers to meet interest and capital repayment obligations and by changing these lending limits where appropriate.

Collateral is one of the most traditional and common practice to mitigate the credit risk. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral. The principal collateral types for loans and advances are:

- Mortgages over business and residential properties,
- Charges over business assets such as equipment, inventory and accounts receivable, and
- Charges over financial instruments such as equity and debt instruments.

Longer-term finance, lending to corporate entities and revolving individual credit facilities are generally secured. In addition, in order to minimize the credit loss the Bank will seek additional collateral from the counter party as soon as impairment indicators are noticed for the relevant individual loans and advances.

Impairment and provisioning policies

The impairment provision at year-end is derived from each of the Bank's internal rating grades as explained in Credit risk measurement paragraph above. The table below shows the percentage of the Bank's balance sheet items relating to loans and advances and the associated impairment provision for each of the Bank's internal rating categories:

	2006		2005	
	Loans and advances (%)	Impairment provision (%)	Loans and advances (%)	Impairment provision (%)
A0	85.53	-	87.43	-
A2	6.80	0.13	6.56	0.13
B	3.81	0.38	1.84	0.18
V	2.78	0.69	2.32	0.58
G	0.80	0.40	0.80	0.40
D	0.28	0.29	1.05	1.05
	100.00	1.89	100.00	2.34

The internal rating tool assists management to determine whether objective evidence of impairment

exists under IAS 39, based on the following criteria set out by the Bank:

- Delinquency in contractual payments of principal or interest,
- Cash flow difficulties experienced by the borrower,
- Breach of loan covenants or conditions,
- Initiation of bankruptcy proceedings,
- Deterioration of the borrower's competitive position, and
- Deterioration in the value of collateral



Инвестбанка Банка ад, Скопје

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици од финансирање (продолжува)**

Кредитен ризик (продолжува)

Максимална изложеност на кредитен ризик пред добиено обезбедување

Максималната изложеност на кредитен ризик е прикажана преку евидентираниите износи на финансиските средства во Билансот на состојба.

Кредити и аванси

Квалитетот на портфолиото на кредити и аванси може да се оцени преку интерниот систем за рангирање усвоен од страна на Банката, како што следи:

31 Декември 2006

	Интерен систем за рангирање							Резерв. поради оштетув.	Објектив. вред.на обезбед.
	A0	A2	Б	В	Г	Д	Вкупно		
Физички лица	483,883	49,407	11,176	54,148	21,015	5,983	625,612	32,133	375,065
Претпријатија	1,145,480	187,674	121,672	42,761	7,043	3,747	1,508,377	33,879	2,978,349
Фин.инстит.	1,353,855	-	-	-	-	-	1,353,855	-	-
Вкупно	2,983,218	237,081	132,848	96,909	28,058	9,730	3,487,844	66,012	3,353,414

31 Декември 2005

	A0	A2	Б	В	Г	Д	Вкупно	Резерв. поради оштетув.	
Физички лица	210,106	167,300	12,642	18,062	9,577	1,031	418,718	14,945	194,499
Претпријатија	1,155,714	20,080	39,868	48,200	13,393	28,622	1,305,877	51,758	2,783,276
Фин.инстит.	1,130,178	-	-	-	-	-	1,130,178	-	-
Вкупно	2,495,998	187,380	52,510	66,262	22,970	29,653	2,854,773	66,703	2,977,775

Должнички хартии од вредност и инструменти на капиталот

Следната табела го анализира квалиитетот на портфолиото на должничките хартии од вредност и капиталните инструменти според воспоставениот интерен систем за рангирање усвоен од страна на Банката

31 Декември 2006

	Интерен систем на рангирање							Резерв. поради оштетув.
	A0	A2	Б	В	Г	Д	Вкупно	
Инструменти на капиталот	91,245	44,516	-	-	-	633	136,394	1,524
Благајнички записи	149,328	-	-	-	-	-	149,328	-
Државни обврзници	800	-	-	-	-	-	800	-
Државни записи	177,974	-	-	-	-	-	177,974	-
419,347	44,516	-	-	-	-	633	464,496	1,524

31 Декември 2005

	A0	A2	Б	В	Г	Д	Вкупно	Резерв. поради оштетув.
Инструменти на капиталот	88,629	44,516	-	-	10,162	-	143,307	5,971
Благајнички записи	67,576	-	-	-	-	-	67,576	-
Државни обврзници	38,291	-	-	-	-	-	38,291	-
Државни записи	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-
244,496	44,516	-	-	10,162	-	299,174	5,971	

Концентрација на ризици кај финансиски средства изложени на кредитен ризик

Следната табела дава преглед на изложеноста на Банката на кредитен ризик според евидентираниите износи, категоризирани по географски региони со состојба на 31 Декември 2006.

	Република Македонија	Земји- членки на ЕУ	Други европски земји	Други земји	Вкупно
Парични средства и депозити кај НБРМ	538,592	-	-	-	538,592
Побарувања од банки	399,550	746,494	-	207,811	1,353,855
Кредити на физички лица	593,479	-	-	-	593,479
Кредити на претпријатија	1,474,498	-	-	-	1,474,498
Вложувања	313,644	-	-	-	313,644
Побарувања по камати и останати средства	36,838	1,807	-	-	38,645
Вкупно на 31 Декември 2006	3,356,601	748,301	-	207,811	4,312,713
Вкупно на 31 Декември 2005	2,375,403	739,044	-	162,657	3,277,104



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

Financial risk management (continued)

Credit risk (continued)

Maximum exposure to credit risk before collateral held

The maximum exposure to credit risk is presented with the carrying amounts of financial assets in the balance sheet.

Loans and advances

The credit quality of the portfolio of loans and advances can be assessed by reference to the internal rating system adopted by the Bank as follows:

31 December 2006

	Internal rating system							Impairment provision	Fair value of collateral
	A0	A2	B	V	G	D	Total		
Individuals	483,883	49,407	11,176	54,148	21,015	5,983	625,612	32,133	375,065
Legal entities	1,145,480	187,674	121,672	42,761	7,043	3,747	1,508,377	33,879	2,978,349
Financial. Inst.	1,353,855	-	-	-	-	-	1,353,855	-	-
Total	2,983,218	237,081	132,848	96,909	28,058	9,730	3,487,844	66,012	3,353,414

31 December 2005

	A0	A2	B	V	G	D	Total	Impairment provision
Individuals	210,106	167,300	12,642	18,062	9,577	1,031	418,718	14,945
Legal entities	1,155,714	20,080	39,868	48,200	13,393	28,622	1,305,877	51,758
Financial. Inst.	1,130,178	-	-	-	-	-	1,130,178	-
Total	2,495,998	187,380	52,510	66,262	22,970	29,653	2,854,773	66,703

Debt securities and equity instruments

The following tables analyses the quality of debt securities and equity capital portfolio according to the established internal ranking system adopted by the Bank.

	Internal rating system							Impairment provision
	A0	A2	B	V	G	D	Total	
31 December 2006								
Equity instruments	91,245	44,516	-	-	-	-	633	136,394
Treasury bills	149,328	-	-	-	-	-	-	149,328
Government bonds	800	-	-	-	-	-	-	800
Government bills	177,974	-	-	-	-	-	-	177,974
	419,347	44,516	-	-	-	-	633	464,496
								1,524

31 December 2005

	A0	A2	B	V	G	D	Total	Impairment provision
31 December 2005								
Equity instruments	88,629	44,516	-	-	10,162	-	143,307	5,971
Treasury bills	67,576	-	-	-	-	-	67,576	-
Government bonds	38,291	-	-	-	-	-	38,291	-
Government bills	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-
	244,496	44,516	-	-	10,162	-	299,174	5,971

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

Geographical sectors

The following table breaks down the Bank's main credit exposure at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of 31 December 2006.

	Republic of Macedonia	EU members	Other Europe	Other countries	Total
Cash and balances with National Bank	538,592	-	-	-	538,592
Due from Banks	399,550	746,494	-	207,811	1,353,855
Loans to individuals	593,479	-	-	-	593,479
Loans to legal entities	1,474,498	-	-	-	1,474,498
Investments	313,644	-	-	-	313,644
Interest and other receivables	36,838	1,807	-	-	38,645
Total as of 31 December 2006	3,356,601	748,301	-	207,811	4,312,713
Total as of 31 December 2005	2,375,403	739,044	-	162,657	3,277,104



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Управување со ризици од финансирање (продолжува)

Индустриски сектори

Следната табела дава преглед на изложеноста на Банката на кредитен ризик според евидентирани износи, категоризирани по индустриски сектори:

	Фин.инст.	Производ.	Трговија	Други индустрии	Населен.	Вкупно
Парични средства и депозити кај НБРМ	538,592	-	-	-	-	538,592
Побарувања од банки	1,353,855	-	-	-	-	1,353,855
Кредити на физички лица	-	-	-	-	593,479	593,479
Кредити на претпријатија	-	513,920	464,986	495,592	-	1,474,498
Вложувања	313,644	-	-	-	-	313,644
Побарувања по камати и останати средства	1,807	11,856	8,471	10,426	6,085	38,64
Вкупно на 31 Декември 2006	2,207,898	525,776	473,457	506,018	599,564	4,312,71
Вкупно на 31 Декември 2005	1,562,027	595,487	383,408	310,025	426,157	3,277,10

Пазарни ризици

Банката е изложена на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Банката на ефектот од флуктуацијата на пазарните каматни стапки, како и од ефектот од флуктуацијата на курсевите на странските валути. Раководството на Банката утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

Каматен ризик

Банката е изложена на ефектите од флуктуацијата на нивоата на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и парични текови.

Табелата подолу ја сумиризира изложеноста на Банката на каматните ризици. Табелата вклучува средства и обврски по нивната евидентирана вредност со состојба на ден 31 Декември 2006 и 31 Декември 2005 (во илјади Денари).

	31 Декември 2006			31 Декември 2005		
	Со камата	Без камата	Вкупно	Со камата	Без камата	Вкупно
Средства						
Парични средства и депозити кај НБРМ	196,115	342,477	538,592	104,371	99,636	204,007
Побарувања од банки	1,233,733	120,122	1,353,855	1,130,178	-	1,130,178
Кредити на комитенти	2,067,977	-	2,067,977	1,657,892	-	1,657,892
ХВ расположливи за продажба	-	134,870	134,870	-	137,336	137,336
ХВкои се чуваат до доспевање	178,774	-	178,774	88,291	-	88,291
Побарувања по камати и останати средства	-	38,645	38,645	55,790	3,610	59,400
	3,676,599	636,114	4,312,713	3,036,522	240,582	3,277,104

Обврски

Депозити на банки	559,813	8,846	568,659	212,459	-	212,459
Депозити на комитенти	2,312,961	130,781	2,443,742	1,794,174	42,084	1,836,258
Обврски по кредити	852,527	-	852,527	813,533	-	813,533
Останати обврски	-	20,418	20,418	-	40,370	40,370
	3,725,301	160,045	3,885,346	2,820,166	82,454	2,902,620
Нето каматен ризик	(48,702)	476,069	427,367	216,356	158,128	374,484



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

Financial risk management (continued)

Industry sectors

The following table breaks down the Bank's main credit exposure at their carrying amounts, as categorized by the counter parties' industry sectors of:

	Financial Institutions	Manufact.	Trading	Other	Individuals	Total
Cash and balances with National Bank	538,592	-	-	-	-	538,592
Due from banks	1,353,855	-	-	-	-	1,353,855
Loans to individuals	-	-	-	-	593,479	593,479
Loans to legal entities	-	513,920	464,986	495,592	-	1,474,498
Investments	313,644	-	-	-	-	313,644
Interest and other receivables	1,807	11,856	8,471	10,426	6,085	38,645
Total as of 31 December 2006	2,207,898	525,776	473,457	506,018	599,564	4,312,713
Total as of 31 December 2005	1,562,027	595,487	383,408	310,025	426,157	3,277,104

Market risks

The Bank is exposed to market risks. Market risks arise from the open position of the Bank to the effect of fluctuation in the prevailing level of market interest rates, as well as from the effect of fluctuation in the foreign exchange rates. The Bank's management sets limits of the value of risk that may be accepted, which is mainly based on a day – by – day monitoring.

Interest rate risk

The Bank takes on exposure to effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flows.

The tables below summarizes the Bank's exposure to interest rate risks. Included in the tables are the Bank's assets and liabilities at carrying amounts as of 31 December 2006 and 31 December 2005 (in Denar thousands).

	31 December 2006			31 December 2005		
	Interest - bearing	Non – interest	Interest - bearing	Non – interest	Interest - bearing	Non – interest
Assets						
Cash and balances with National Bank	196,115	342,477	538,592	104,371	99,636	204,007
Due from banks	1,233,733	120,122	1,353,855	1,130,178	-	1,130,178
Loans to customers	2,067,977	-	2,067,977	1,657,892	-	1,657,892
Securities available-for-sale	-	134,870	134,870	-	137,336	137,336
Securities held-to-maturity	178,774	-	178,774	88,291	-	88,291
Interest and other receivables	-	38,645	38,645	55,790	3,610	59,400
	3,676,599	636,114	4,312,713	3,036,522	240,582	3,277,104
Liabilities						
Due to banks	559,813	8,846	568,659	212,459	-	212,459
Due to customers	2,312,961	130,781	2,443,742	1,794,174	42,084	1,836,258
Credit payables	852,527	-	852,527	813,533	-	813,533
Other liabilities	-	20,418	20,418	-	40,370	40,370
	3,725,301	160,045	3,885,346	2,820,166	82,454	2,902,620
Net interest risk	(48,702)	476,069	427,367	216,356	158,128	374,484



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Управување со ризици од финансирање (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Валутен ризик

Банката е изложена на ризик во однос на ефектите од движењата на нивото на девизни курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Следните табели ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Банката на 31 Декември 2006 и 2005 година (во илјади Денари).

	ЕУР	УСД	Други валути	Денари	Вкупно
31 Декември 2006					
Средства					
Парични средства и депозити кај НБРМ	34,789	4,567	7,430	491,806	538,592
Побарувања од банки	771,092	500,265	22,498	60,000	1,353,855
Кредити на комитенти	1,267,088	34,719	-	766,170	2,067,977
Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	-	134,870	134,870
ХВ кои се чуваат до доспевање	-	-	-	178,774	178,774
Побарувања по камати и останати средства	4,889	999	909	31,848	38,645
	2,077,858	540,550	30,837	1,663,468	4,312,713
Обврски					
Обврски кон банки	502,650	32,363	1,263	32,383	568,659
Обврски кон комитенти	1,030,497	490,901	23,720	898,624	2,443,742
Обврски по кредити	491,198	20,902	-	340,427	852,527
Останати обврски	5,517	95	-	14,806	20,418
	2,029,862	544,261	24,983	1,286,240	3,885,346
Нето девизна позиција	47,996	(3,711)	5,854	377,228	427,367
31 Декември 2005					
Вкупно средства	1,295,103	483,951	31,022	1,467,028	3,277,104
Вкупно обврски	1,453,814	676,569	31,639	740,598	2,902,620
Нето девизна позиција	(158,711)	(192,618)	(617)	726,430	374,484

Ризик од ликвидност

Банката е изложена на дневни повлекувања на средства од своите расположливи готовински ресурси на тековните сметки, доспеаните депозити, по основ на одобрени кредити, како и останати повлекувања.

Следните табели ги анализираат средствата и обврските на Банката, групирани според нивната доспеваност врз основа на преостанатиот период од датумот на балансирање до договорниот датум на доспевање (во илјади Денари).

	Помалку од еден месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
31 Декември 2006						
Средства						
Парични средства и депозити кај НБРМ	394,733	-	-	143,859	-	538,592
Побарувања од банки	714,388	342,536	88,518	175,510	32,903	1,353,855
Кредити на комитенти	149,043	280,750	683,708	902,522	51,954	2,067,977
ХВ расположливи за продажба	-	-	-	134,870	-	134,870
ХВ кои се чуваат до доспевање	-	163,202	-	14,772	800	178,774
Побарув. по камати и остан. Средства	27,765	4,810	3,389	2,681	-	38,645
	1,285,929	791,298	775,615	1,374,214	85,657	4,312,713
Обврски						
Депозити на банки	292,657	275,286	-	716	-	568,659
Депозити на комитенти	1,226,999	325,640	534,142	356,961	-	2,443,742
Обврски по кредити	13,092	63,594	60,257	473,869	241,715	852,527
Останати обврски	-	20,418	-	-	-	20,418
	1,532,748	684,938	594,399	831,546	241,715	3,885,346
Нето ликвидна разлика	(246,819)	106,360	181,216	542,668	(156,058)	427,367



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

Financial risk management (continued)

Interest rate risk (continued)

Foreign currency risk

The Bank takes on exposure to effects on fluctuations in the prevailing foreign currency exchange rates on its financial position and cash flows. The following tables summarize the net foreign currency risk position of the Bank at 31 December 2006 and 2005 (in Denar thousands).

	EUR	USD	Other currencies	Denars	Total
31 December 2006					
Assets					
Cash and balances with National Bank	34,789	4,567	7,430	491,806	538,592
Due from banks	771,092	500,265	22,498	60,000	1,353,855
Loans to customers	1,267,088	34,719	-	766,170	2,067,977
Securities available-for-sale	-	-	-	134,870	134,870
Securities-held-to-maturity	4,889	999	909	31,848	38,645
	2,077,858	540,550	30,837	1,663,468	4,312,713
Liabilities					
Due to banks	502,650	32,363	1,263	32,383	568,659
Due to customers	1,030,497	490,901	23,720	898,624	2,443,742
Credit payables	491,198	20,902	-	340,427	852,527
Other liabilities	5,517	95	-	14,806	20,418
	2,029,862	544,261	24,983	1,286,240	3,885,346
Net currency position	47,996	(3,711)	5,854	377,228	427,367
31 December 2005					
Total assets	1,295,103	483,951	31,022	1,467,028	3,277,104
Total liabilities	1,453,814	676,569	31,639	740,598	2,902,620
Net currency position	(158,711)	(192,618)	(617)	726,430	374,484

Liquidity risk

The Bank is exposed to daily calls on its available cash resources from current accounts, maturing deposits, loan draw downs and other cash calls.

The tables below analyse assets and liabilities of the Bank into relevant maturity based on the remaining period at balance sheet date to the contractual maturity date (in Denar thousands).

	Less than one month	From 1 to 3 months	From 3 to 12 months	From 1 to 5 years	Over 5 years	Total
31 December 2006						
Assets						
Cash and balances with National Bank	394,733	-	-	143,859	-	538,592
Due from banks	714,388	342,536	88,518	175,510	32,903	1,353,855
Loans to customers	149,043	280,750	683,708	902,522	51,954	2,067,977
Available-for-sale securities	-	-	-	134,870	-	134,870
Held to maturity securities	-	163,202	-	14,772	800	178,774
Interest and other receivables	27,765	4,810	3,389	2,681	-	38,645
	1,285,929	791,298	775,615	1,374,214	85,657	4,312,713
Liabilities						
Due to Banks	292,657	275,286	-	716	-	568,659
Deposits with customers	1,226,999	325,640	534,142	356,961	-	2,443,742
Credit payables	13,092	63,594	60,257	473,869	241,715	852,527
Other liabilities	-	20,418	-	-	-	20,418
	1,532,748	684,938	594,399	831,546	241,715	3,885,346
Net liquidity gap	(246,819)	106,360	181,216	542,668	(156,058)	427,367



Инвестбанка Банка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Управување со ризици од финансирање (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

	Помалку од еден месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
31 Декември 2005						
Вкупно средства	925,483	193,853	965,288	1,115,144	77,336	3,277,104
Вкупно обврски	1,012,113	313,920	438,689	1,137,898	-	2,902,621
Нето ликвидна разлика	(86,630)	(120,067)	526,599	(22,754)	77,336	374,484

Проценка на објективната вредност

Финансиски инструменти кои се мерат според објективната вредност

Објективната вредност на финансиските средства, како што се хартии од вредност расположливи за продажба со кои се тргува на активни пазари, се базира на котирани пазарни цени, кои се тековни конкурентни цени.

Објективната вредност на финансиски средства со кои не се тргува на активни пазари, се одредува според претпоставки базирани на пазарните услови кои постојат на датумот на билансирање.

Финансиски инструменти кои не се мерат според објективната вредност

Евидентираната вредност на финансиските средства кои не се мерат според нивната објективната вредност, како што се кредитите и авансите, намалена за резервирање поради оштетување, се смета дека ја сочинува нивната објективна вредност.

Управување со капиталот

При управување на својот капитал, Банката се придржува кон следните цели:

- Придржување кон условите во врска со капиталот поставени од страна на регулаторот,
- Заштита на способноста на Банката да продолжи со своето деловно работење во континуитет така што ќе продолжи континуирано да обезбедува надомести за акционерите И користи за останатите иматели на хартии од вредност, и
- Одржување на цврста капитална база за поддршка на развојот на своите деловни активности.

Раководството на Банката ја следи адекватноста на капиталот и употребата на гарантниот капитал на дневна основа, преку употреба на техники базирани на начелата поставени од страна на Базелскиот комитет, а имплементирани за супервизорски потреби од страна на Народната Банка на Република Македонија. Потребните информации се поднесуваат до надлежниот орган квартално.

Минимален капитал

Согласно со одредбите на Законот за банки, вкупниот капитал на банките, овластени за деловни активности во рамките на државата и во странство, не може да изнесува помалку од денарска противвредност на Еур 9,000,000. Банките се должни да го одржуваат бараното минимално ниво на капиталот претходно цитирано.

На 31 Декември 2006 година, капиталот на Банката, како нето вредност, дефиниран во соодветните одредби на Законот за банки и Методологијата на НБРМ, како нето вредност, утврдена како разлика помеѓу вкупните средства и вкупните обврски, изнесува 800,728 илјади Денари (2005: 752,503 илјади Денари) и е во согласност со законски утврденото минимално ниво за вршење деловни активности во рамките на државата и во странство.



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

Financial risk management (continued)

Liquidity risk (continued)

	Less than one month	From 1 to 3 months	From 3 to 12 months	From 1 to 5 years	Over 5 years	Total
31 December 2005						
Total assets	925,483	193,853	965,288	1,115,144	77,336	3,277,104
Total liabilities	1,012,113	313,920	438,689	1,137,898	-	2,902,620
Net liquidity gap	(86,630)	(120,067)	526,599	(22,754)	77,336	374,484

Fair value estimation

Financial instruments measured at fair value

The fair value of financial assets, such as available – for – sale securities that are traded in active markets is based on quoted market prices, which are current bid prices.

The fair value of financial assets that are not traded in an active market is determined using assumptions based on market conditions existing at each balance sheet date.

Financial instruments not measured at fair value

The carrying amount of financial assets not measured at fair value, such as loans and advances, net of provisions of impairment are assumed to approximate their fair values.

Capital management

The Bank's objectives when managing its capital are as following:

- To comply with the capital requirements set by the regulators,
- To safeguard the Bank's ability to continue as a going concern so that it can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders, and
- To maintain a strong capital base to support the development of its business.

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored daily by the Bank's management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the National Bank of the Republic of Macedonia, for supervisory purposes. The required information is filed with the Authority on a quarterly basis.

Minimum capital

According to the provisions set out in the Banking Law, the total capital of the banks licensed to perform operations within the country and abroad cannot be lower than Denar equivalent of Eur 9,000,000. Banks are required to maintain the prescribed minimum capital level.

At 31 December 2006, Bank's capital, provided for in the related provisions of the Banking Law and Metodology of the National Bank, as net value determined as difference between total assets and total liabilities, is in the amount of Denar 800,728 thousands (2005: Denar 752,503 thousands) and is in compliance with the officially determined minimal level for conducting business activities within the country and abroad.



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Управување со капиталот (продолжува)

Адекватност на капиталот

За следење на адекватноста на својот капитал, Банката користи критериуми одредени со Базелската Спогодба (баран минимум од 8.00%). На 31 Декември 2006 година, гарантниот капитал на Банката, дефиниран во соодветните одредби на Законот за банки и Методологијата на НБРМ, изнесува 650,573 илјади Денари (2005: 614,472 илјади Денари), додека стапката на адекватност на капиталот, базиран на меѓународен ризик изнесува 21.27% (2005: 24.51%), што е во согласност со бараниот претходно цитиран минимум.

На 31 Декември 2006 година, основните средства на Банката заедно со имотот наменет за продажба, претставуваат 59.86% (2005: 66.73%) од гарантниот капитал на Банката што е во согласност со максимално дозволеното ниво од 60%.

Лимити на кредитна изложеност сојгласно законскиите одредби

Согласно одредбите на Законот за Банки (член 34 и 35), максималниот лимит на кредитна изложеност на Банката не смее да биде повисок од 25% од нејзиниот гарантен капитал. Во исто време, кредитниот ризик на Банката кон еден акционер, кој поседува повеќе од 5% од вкупниот акционерски капитал на Банката, како и претпријатија во чии капитални инструменти (акции) има инвестирано, не може да надмине 10% од гарантниот капитал на Банката. Максималната изложеност кон членови на управните органи на Банката не може да надмине 3% од гарантниот капитал на Банката. Со состојба на 31 Декември 2006 и 2005, Банката е усогласена со соодветните барања од Законот за Банки.

4 Значајни сметководствени проценки

Банката врши проценки и претпоставки кои влијаат врз објавените износи на средства и обврски во рамките на следната финансиска година. Проценките постојано се предмет на проверка и се базираат на минати искуства и други фактори, вклучувајќи очекувања од идни настани за кои се верува дека се разумни во однос на околностите во кои се јавуваат.

Загуби поради оштетување на кредитите и авансите

Банката квартално го проверува своето кредитно портфолио со цел проценка на неговата оштетеност. При одредувањето на потребата за признавање на загуба од оштетување во Билансот на успех, Банката проценува дали постојат евидентни докази кои укажуваат на мерливо намалување во проценетите парични текови од кредитното портфолио пред идентификување на намалувањето на ниво на поединечен кредит во рамките на портфолиото на кредити и аванси. Доказите вклучуваат евидентни податоци кои укажуваат на постоење неповолна промена во плаќањата од страна на позајмувачите во групата, или пак податоци на ниво на земја или локални економски услови кои се во корелација со намалувањето на средствата во групата. Раководството употребува проценки базирана на минати искуства поврзани со оштетувањето на средствата со карактеристики на кредитен ризик како и објективни докази на оштетување слични на оние во портфолиото при распоредувањето на идните парични текови. Методологијата и претпоставките кои се користат за проценка на износот и периодот на идните парични текови се проверуваат редовно, со цел намалување на какви било разлики помеѓу проценетите и фактичките загуби.

Загуби поради оштетување на финансискиите средства расположливи за продажба

Банката утврдува дека постои оштетување кај вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба тогаш кога постои значителен пад на објективната вредност под нивото на нивната набавната вредност. Одредувањето на тоа што е значајно или пролонгирано бара соодветна проценка. Во формирањето на оваа процека, помеѓу останатите фактори, Банката ја оценува нормалната непостојаност кај цените на акциите. Понатаму, оштетувањето може да биде соодветно кога постои доказ за влошување на финансиската кондиција на инвеститорот, успешноста на индустрискиот сектор, промени во технологијата, како и оперативните и финансиски парични текови.

**Investbanka ad, Skopje****Notes to the financial statements (continued)****Financial risk management (continued)****Capital management (continued)***Capital adequacy*

To monitor the adequacy of its capital, the Bank uses ratios recommended by the Basle Accord (minimum 8.00% as required). At 31 December 2006, the Bank's regulatory capital defined with special regulations from the Banking Law and Methodology of the National Bank is in the amount of Denar 650,573 thousands (2005: Denar 614,472 thousands), thus the international risk based capital adequacy ratio is 21.27% (2005: 24.51%), which is in compliance with the prescribed minimum required ratio.

At 31 December 2006, the Bank's fixed assets, along with the property intended for sale, represent 59.86% (2005: 66.73%) of the Bank's regulatory capital, which is in accordance with the maximum permitted level of 60%.

Credit risk limits in accordance with the legal provisions

According to the provisions set out in the Banking Law (Articles 34 and 35), the maximum level of credit risk exposure of the Bank towards individual entity shall not be higher than 25% of its regulatory capital. At the same time, credit exposure to a single shareholder of the bank, owner of voting shares whose participation exceeds 5% of the total number of voting shares, and to a single company in which the bank has equity holdings shall not exceed the limit of 10% of the bank's regulatory capital. The maximum exposure toward Bank's internal persons and persons related to them shall not exceed 3% from the Bank's regulatory capital. At 31 December 2006 and 2005, the Bank has complied with the Bankig Law demands.

4 Critical accounting estimates and judgments

The Bank makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. Estimates and judgments are continually evaluated and based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Impairment losses on loans and advances

The Bank reviews its loan portfolios to assess impairment. In determining whether an impairment loss should be recorded in the income statement, the Bank makes judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans and advances before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio. This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a group, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group. Management uses estimates based on historical loss experience for assets with credit risk characteristics and objective evidence of impairment similar to those in the portfolio when scheduling its future cash flows. The methodology and assumptions used for estimating both the amount and timing of future cash flows are reviewed regularly to reduce any differences between loss estimates and actual loss experience.

Impairment losses on available-for-sale equity investments

The Bank determines that available-for-sale equity investments are impaired when there has been a significant or prolonged decline in the fair value below its cost. This determination of what is significant or prolonged requires judgment. In making this judgment, the Bank evaluates among other factors, the normal volatility in share price. In addition, impairment may be appropriate when there is evidence of deterioration in the financial health of the investee, industry and sector performance, changes in technology, and operational and financing cash flows.



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Нето приходи од камата

	2006	2005		
	Приходи	(Расходи)	Приходи	(Расходи)
Население	55,169	(12,811)	46,907	(7,974)
Правни субјекти	122,010	(30,088)	105,614	(30,129)
Државни институции	6,948	(2,387)	8,400	(3,539)
Банки и останати финансиски институции	39,641	(34,902)	26,690	(21,340)
Странски субјекти	-	(2,059)	-	(1,499)
Останати комитенти	2,136	(503)	5,632	(536)
	225,904	(82,750)	193,243	(65,017)
Нето приходи од камата	143,154		128,226	

6 Нето приходи од надоместоци и провизии

	2006	2005
Приходи		
- Во Денари	61,908	47,816
- Во странска валута	3,793	6,716
	65,701	54,532
Расходи		
- Во Денари	(8,420)	(5,463)
- Во странска валута	(9,595)	(4,654)
	(18,015)	(10,117)
Нето приходи од надоместоци и провизии	47,686	44,415

7 Приходи од вложувања

	2006	2005
Приходи од дивиденди	6,601	4,565
Капитализирани дивиденди (Бел. 15)	2,897	210
Добивки од продажба на ХВ расположливи за продажба (Бел. 15)	530	448
Добивки од продажба на ХВ кои се чуваат до доспевање (Бел. 15)	7,407	2,359
	17,435	7,582

8 Останати деловни приходи

	2006	2005
Добивка од продажба на имот наменет за продажба (Бел. 17)	4,500	5,600
Добивка од продажба на недвижности и опрема	126	
Приходи од наплата на сомнителни и спорни побарувања	-	4,108
Останати приходи	1,839	-
Вкупно деловни приходи	6,465	9,708



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

5 Net interest income

	2006	2005	
	Income	(Expense)	
Citizens	55,169	(12,811)	46,907
Legal entities	122,010	(30,088)	105,614
Government institutions	6,948	(2,387)	8,400
Banks and financial institutions	39,641	(34,902)	26,690
Foreign entities	-	(2,059)	-
Other clients	2,136	(503)	5,632
	225,904	(82,750)	193,243
Net interest income	143,154		128,226

6 Net fee and commission income

	2006	2005
Income		
- Denar operations	61,908	47,816
- foreign currency operations	3,793	6,716
	65,701	54,532
Expenses		
- Denar operations	(8,420)	(5,463)
- foreign currency operations	(9,595)	(4,654)
	(18,015)	(10,117)
Net fee and commission income	47,686	44,415

7 Investment income

	2006	2005
Dividends received	6,601	4,565
Capitalized dividends (Note 15)	2,897	210
Income from sale of available-for-sale securities (Note 15)	530	448
Income from sale of held-to-maturity securities (Note 15)	7,407	2,359
	17,435	7,582

8 Other operating income

	2006	2005
Gain from sold property held for sale (Note 17)	4,500	5,600
Gain from sold property, plant and equipment	126	
Income from collected bad and doubtful debts	-	4,108
Other income	1,839	-
Total operating income	6,465	9,708



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

9 (Расход) од оштетување / приход од ослободување на резервации, нето

(Расход) / приход за годините што завршуваат на 31 Декември

	2006	2005
Кредити на комитенти	(11,336)	9,234
Камати	1,574	4,925
Вложувања	4,539	-
Останати средства	1,355	(4,290)
Гаранции и акредитиви	30	(360)
Нето (расходи)/приходи од оштетување	(3,838)	9,509

Движење на резервацијата поради оштетување

	Кредити (Бел.14)	Камати (Бел.18)	Вложувања (Бел.15)	Ост. побарув. (Бел.18)	Потенц. обвр. (Бел.22 и 28)	Вкупно
На 01 Јануари 2005	71,707	13,197	-	-	73	84,977
Припојув.на Штедилница	4,230	-	-	-	-	4,230
Расход/ (приход) за год.	(9,234)	(4,925)	-	4,290	360	(9,509)
Резервација преку капитал	-		5,971	-	-	5,971
На 31 Декември 2005	66,703	8,272	5,971	4,290	433	85,669
На 01 Јануари 2006	66,703	8,272	5,971	4,290	433	85,669
Припојув.на Штедилница	1,319	-	92	-	-	1,411
Расход/(приход) за год.	11,336	(1,574)	(4,539)	(1,355)	(30)	3,838
Сомн. и спорна кам., нето	-	(938)	-	-	-	(938)
Отпис на ненаплатл.кред.	(13,346)	-	-	-	-	(13,346)
На 31 Декември 2006	66,012	5,760	1,524	2,935	403	76,634

10 Останати деловни расходи

	2006	2005
Плати и останати трошоци за вработени	65,968	55,050
Материјали и услуги	43,161	33,907
Амортизација (Бел. 16)	12,567	12,802
Маркетинг и промоции	8,946	6,275
Загуба од продажба на ХВ расположливи за продажба (Бел. 15)	6,200	-
Трошоци за осигурување	5,527	5,053
Загуба од продажба на имот наменет за продажба (Бел. 17)	4,562	22,884
Надомести на Раководството	4,553	1,242
Индиректни даноци и придонеси	3,674	1,551
Пенали	1,138	1,351
Загуба од продажба на недвижности и опрема	1,010	-
Отпис на ненаплатливи долгови	-	7,175
Останати трошоци	1,108	2,000
Вкупно деловни расходи	158,414	149,290



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

9 Impairment (losses) / income from release of impairment provision, net

Charge/(recovery) for the years ended 31 December

	2006	2005
Loans to customers	(11,336)	9,234
Interest	1,574	4,925
Investments	4,539	-
Other assets	1,355	(4,290)
Guarantees and letters of credit	30	(360)
Impairment (losses) / income from release of impairment provision, net	(3,838)	9,509

Movement of impairment provision account

	Loans (Note 14)	Interest (Note 18)	Investments (Note 15)	Oth. receiv. (Note 18)	Contingencies (Note 22 & 28)	Total
At 01 January 2005	71,707	13,197	-	-	73	84,977
Merger of savings house	4,230	-	-	-	-	4,230
Charge / (release) for the year	(9,234)	(4,925)	-	4,290	360	(9,509)
Charged through capital	-		5,971	-	-	5,971
At 31 December 2005	66,703	8,272	5,971	4,290	433	85,669
At 01 January 2006	66,703	8,272	5,971	4,290	433	85,669
Merger of savings house	1,319	-	92	-	-	1,411
Charge / (release) for the year	11,336	(1,574)	(4,539)	(1,355)	(30)	3,838
Bad and doubtful interest, net	-	(938)	-	-	-	(938)
Write off of bad. loans	(13,346)	-	-	-	-	(13,346)
At 31 December 2006	66,012	5,760	1,524	2,935	403	76,634

10 Other operating expenses

	2006	2005
Salaries and other personnel costs	65,968	55,050
Supplies and services	43,161	33,907
Depreciation (Note 16)	12,567	12,802
Promotion and marketing	8,946	6,275
Losses from sold held-for-sale securiites (Note 15)	6,200	-
Insurance costs	5,527	5,053
Losses from sold held-for-sale property (Note 17)	4,562	22,884
Management incentives	4,553	1,242
Indirect taxes and contributions	3,674	1,551
Penalties	1,138	1,351
Losses from sold real estate and equipment	1,010	-
Write offs of uncollectible debts	-	7,175
Other expenses	1,108	2,000
Total operating expenses	158,414	149,290



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11 Оданочување

Усогласувањето на данокот од добивка со тековната добивка е како што следи:

	2006	2005
Добивка пред оданочување	69,329	60,437
Данок по даночна стапка од 15% (2005:15%)	10,399	9,066
Неоданочива добивка за даночни цели	(3,434)	(5,352)
Даночни олеснувања за котирање на официјалните пазари на берза	(2,089)	-
Даночен трошоци за годината	4,876	3,714

12 Парични средства и депозити кај НБРМ

	2006	2005
Денарски банкноти, кован пари и благородни метали	29,315	19,944
Денарска сметка кај Народна Банка	311,045	86,399
Девизна готовина и чекови предадени на наплата	48,904	30,088
Благајнички записи	149,328	67,576
Парични средства и депозити кај НБРМ	538,592	204,007

Банката е должна да одржува задолжителна резерва во Денари на својата сметка кај Народната Банка на Република Македонија, пресметана по стапка од 10% (2005: 10%) на износот на денарските обврски на Банката кон резиденти и нерезиденти, правни и физички лица од просекот на дневните состојби на овие сметки за секој календарски ден во текот на претходниот месец. Каматната стапка на задолжителната денарска резерва во текот на 2006 година изнесуваше 2% годишно (2005: 2% годишно).

Благајничките записи издадени од НБРМ се со рок на доспевање од 28 дена (2005: 28 дена) и каматна стапка од 5.75% до 5.84% годишно (2005: 8.38% до 8.79% годишно).

13 Побарувања од банки

	2006	2005
Девизни сметки по видување		
- кај домашни банки	115,559	106,066
- кај странски банки	324,208	169,457
	439,767	275,523
Орочени депозити		
- кај домашни банки	216,568	122,356
- кај странски банки	637,520	732,299
	854,088	854,655
Краткорочни кредити на Банки	60,000	-
Вкупно побарувања од банки	1,353,855	1,130,178

Со состојба на 31 Декември 2006 година, најголемиот дел од девизните сметки по видување кај домашни банки во износ од 113,684 илјади Денари (2005: 104,371 илјади Денари) се однесува на посебната сметка за задолжителна девизна резерва кај НБРМ. Во текот на 2006 и 2005 година, задолжителната девизна резерва кај НБРМ е некаматоносна.



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

11 Income tax expense

The reconciliation of the income tax charge to the Bank's income tax applicable to effective income as reported in the income statement is as follows:

	2006	2005
Profit before income tax	69,329	60,437
Income tax at rate of 15% (2005:15%)	10,399	9,066
Non – taxable income for tax purposes	(3,434)	(5,352)
Tax credit for listing on stock market	(2,089)	-
Income tax expense for the year	4,876	3,714

12 Cash and balances with the National Bank

	2006	2005
Denars' notes, coins and precious metals	29,315	19,944
Denar current account with the National Bank	311,045	86,399
Foreign currency cash and cheques in course of collection	48,904	30,088
Treasury bills	149,328	67,576
Total cash and balances with the National Bank	538,592	204,007

The Bank is required to keep its Denar obligatory reserves at its account with the National Bank of Republic of Macedonia, calculated at 10% (2005: 10%) of the average balances of Bank's Denar amounts due to residents and nonresidents, legal entities and individuals for each calendar day during the previous month. Interest rate applicable on the obligatory reserves in Denar during 2006 amounted to 2% p.a. (2005: 2% p.a.).

Treasury bills issued by the National Bank mature within 28 days (2005: 28 days) and bear interest from 5.75 % to 5.84 % p.a. (2005: 8.38% to 8.79% p.a.).

13 Due from banks

	2006	2005
Foreign currency demand accounts		
- Domestic banks	115,559	106,066
- Foreign banks	324,208	169,457
	439,767	275,523
Time deposits		
- Domestic banks	216,568	122,356
- Foreign banks	637,520	732,299
	854,088	854,655
Short-term loans to banks	60,000	-
Total due from banks	1,353,855	1,130,178

As of 31 December 2006, majority of total foreign currency demand accounts with domestic banks, amounting Denar 113,684 thousands (2005: Denar 104,371 thousands) represent special account for foreign currency obligatory reserve held with the National Bank. During 2006 and 2005, the obligatory foreign currency reserve with the National Bank is non – interest bearing.



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од банки (продолжува)

Банката е должна да одржува задолжителна девизна резерва на посебни сметки кај Народна Банка на Република Македонија, пресметана по стапка од 10% (2005: 10%) од просекот на дневните состојби на сметките на девизните обврски кон резиденти и нерезиденти, правни и физички лица за секој календарски ден во текот на претходниот месец. Во текот на 2006 и 2005, Банката ја исполнуваше обврската за одржување на нивото на задолжителна девизна резерва. Овие средства не се на располагање за извршување на дневните деловни активности на Банката и истите се некаматоносни.

Со состојба на 31 Декември 2006 година, поголемиот дел од тековните девизни сметки кај странски банки се чуваат во: American Express Bank - 101,920 илјади Денари, Bayerische Hypo und Vereinsbank AG. – 43,878 илјади Денари и Deutsche Bank Trust Com. Americas – 100,905 илјади Денари.

Со состојба на 31 Декември 2006, поголемиот дел од орочените девизни депозити кај странски банки се чуваат во: City Bank of New York – 128,466 илјади Денари, LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt – 154,127 илјади Денари, Raiffeisen CentralBank – 99,286 илјади Денари, Dresdner Bank AG - 30,587. Каматните стапки на овие орочени депозити се: 2.07% до 3.7% (2005: 2.07% до 2.67% годишно).

14 Кредити одобрени на комитенти

Анализа на кредити по комитенти

	До 1 година	Над 1 година	Вкупно	2006		2005
				До 1 година	Над 1 година	Вкупно
Население						
- Во Денари	137,271	340,874	478,145	39,954	310,207	350,161
- Во странска валута	689	142,695	143,384	-	66,248	66,248
Претпријатија						
- Во Денари	264,271	365,072	629,343	371,518	311,449	682,967
- Во странска валута	111,386	767,648	879,034	44,953	577,957	622,910
Пречекор.на тек.см.на граѓани	4,083	-	4,083	2,309	-	2,309
	517,700	1,616,289	2,133,989	458,734	1,265,861	1,724,595
Тековна доспеаност	660,319	(660,319)	-	316,465	(316,465)	-
	1,178,019	955,970	2,133,989	775,199	949,396	1,724,595
Резерв.за оштетување (Бел.9)	(64,518)	(1,494)	(66,012)	(66,703)	-	(66,703)
Кредити на комитенти, нето	1,113,501	954,476	2,067,977	708,496	949,396	1,657,892

Банката наплаќа камата по следниве годишни каматни стапки:

	До 1 година	Над 1 година	2006		2005
			До 1 година	Над 1 година	До 1 година
Население - (Денари)					
Претпријатија - Во Денари			4%-13%	4%-15%	5%-18%
Претпријатија - Во стр.валута			3%-14%	3%-12%	6%-21%
			3%-12%	3%-11%	6%-10%
					6%-9%



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

Due from banks (continued)

The Bank is required to keep its foreign currency obligatory reserves at special accounts with the National Bank of Republic of Macedonia, calculated at 10% (2005: 10%) of the daily average amount of the foreign currency amounts due to residents and nonresidents, legal entities and individuals for each calendar day during the previous month. During 2006 and 2005, the Bank succeeded to meet the requirements for maintaining adequate level of its obligatory foreign currency reserves. These reserves are restricted for daily business activities of the Bank and are non – interest bearing.

As of 31 December 2006, a significant portion of the current foreign currency accounts with foreign banks are held with the following banks: American Express Bank - Denar 101,920 thousands, Bayerische Hypo und Vereinsbank AG. – Denar 43,878 thousands and Deutsche Bank Trust Com. Americas – Denar 100,905 thousands.

As of 31 December 2006, a significant portion of time deposits with foreign banks are held with following banks: City Bank of New York – Denar 128,466 thousands, LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt – Denar 154,127 thousands, Raiffeisen CentralBank – Denar 99,286 thouasnds, Dresdner Bank AG - Denar 30,587 thousands. Interest rates on these time deposits are within the range of 2.07 % to 3.7 % p.a. (2005: 2 .07% to 2.67% p.a.).

14 Loans to customers

Analysis of loans by type of customer

	Up to 1 year	Over 1 year	2006		2005	
			Total	Up to 1 year	Over 1 year	Total
Citizens:						
- in Denars	137,271	340,874	478,145	39,954	310,207	350,161
- in foreign currencies	689	142,695	143,384	-	66,248	66,248
Legal entities:						
- in Denars	264,271	365,072	629,343	371,518	311,449	682,967
- in foreign currencies	111,386	767,648	879,034	44,953	577,957	622,910
Overdrafts on citizens accounts	4,083	-	4,083	2,309	-	2,309
	517,700	1,616,289	2,133,989	458,734	1,265,861	1,724,595
Current maturity	660,319	(660,319)	-	316,465	(316,465)	-
	1,178,019	955,970	2,133,989	775,199	949,396	1,724,595
Impairment provision (Note 9)	(64,518)	(1,494)	(66,012)	(66,703)	-	(66,703)
Loans to customers, net	1,113,501	954,476	2,067,977	708,496	949,396	1,657,892

The bank charges interest on loans to customers at the following average rates per annum:

	2006		2005	
	Up to 1 year	Over 1 year	Up to 1 year	Over 1 year
Citizens - in Denars	4%-13%	4%-15%	5%-18%	4%-17%
Legal entities - in Denars	3%-14%	3%-12%	6%-21%	5%-21%
Legal entities - in foreign currency	3%-12%	3%-11%	6%-10%	6%-9%



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Кредити одобрени на комитенти (продолжува)

Анализа на кредити по сектори

	2006	2005
Трговија	491,070	450,492
Производство	539,532	548,029
Градежништво	99,580	15,491
Население	627,528	419,228
Останати	376,279	291,355
	2,133,989	1,724,595
Намалено за: резервирање од оштетување (Белешка 9)	(66,012)	(66,703)
Кредити одобрени на комитенти, нето	2,067,977	1,657,892

15 Вложувања

Хартии од вредност расположливи за продажба

	2006	2005
Вложувања во придржани друштва		
- Прилепска Пивара а.д., Прилеп	44,516	44,516
- Инвест Брокер а.д., Скопје	13,449	12,271
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба		
- Банки и останати финансиски институции	72,232	70,161
- Домашни правни субјекти	6,197	16,359
	136,394	143,307
Намалено за: резервирање за оштетување (Белешка 9)	(1,524)	(5,971)
Хартии од вредност расположливи за продажба, нето	134,870	137,336

Со состојба на 31 Декември 2006 и 2005 година, Банката поседува 12,719 обични акции од "Прилепска Пивара", во вредност од 44,516 илјади Денари, што претставува 34.78% од бројот на обичните акции на субјектот (2005: 35.38%).

Со состојба на 31 Декември 2006, Банката поседува 2,039 обични акции од Инвест Брокер АД, Скопје во вредност од 13,449 илјади Денари (2005: 12,271 илјади Денари), што претставува 35.70% (2005: 35.72%) од вкупниот акционерски капитал. Зголемувањето на вложувањето во текот на 2006 година, во износ од 1,178 илјади Денари, се должи на капитализација на побарувањата по дивиденди.

Движењето на вложувањата во текот на 2006 и 2005 година е како што следи:

	2006	2005
На 01 Јануари	143,307	131,312
Припојување на Штедилница	351	-
Продажби	(10,161)	(297)
Капитализирани дивиденди (Белешка 7)	2,897	210
Надомест на ревал.ефект од од претх.години	-	12,082
На 31 Декември	136,394	143,307



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

Loans to customers (continued)

Analysis of loans by sectors

	2006	2005
Commerce	491,070	450,492
Production	539,532	548,029
Construction	99,580	15,491
Citizens	627,528	419,228
Other	376,279	291,355
	2,133,989	1,724,595
Less: Impairment provision (Note 9)	(66,012)	(66,703)
Loans to customers, net	2,067,977	1,657,892

15 Investments

Available - for – sale securities

	2006	2005
Investments in associates		
- Prilepska Pivara a.d., Prilep	44,516	44,516
- Invest Broker a.d., Skopje	13,449	12,271
Investments in available-for-sale securities		
- Banks and other financial institutions	72,232	70,161
- Local enterprises	6,197	16,359
	136,394	143,307
Less: Impairment provision (Note 9)	(1,524)	(5,971)
Available for sale securities, net	134,870	137,336

As of 31 December 2006 and 2005, the Bank owns 12,719 ordinary shares of "Prilepska Pivara" with total value of Denar 44,516 thousands, which represents 34.78% of the entity's total ordinary shares (2005: 35.38%).

As of 31 December 2006, the Bank owns 2,039 ordinary shares of Invest Broker AD, Skopje with total value of Denar 13,449 thousands (2005: Denar 12,271 thousands), which represents 35.72 % (2005: 35.72%) of the total shareholders' equity. The increase in investments during year 2006, in the amount of Denar 1,178 thousands, is due to the capitalization of dividends received.

Movement of investments in 2006 and 2005 is as follows:

	2006	2005
At 01 January	143,307	131,312
Merger of savings house	351	-
Sales	(10,161)	(297)
Capitalized dividends (Note 7)	2,897	210
Recovery of revaluation effect from previous years	-	12,082
At 31 December	136,394	143,307



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања (продолжува)

Во текот на 2006 година и како резултат на припојување на Штедилницата, Банката стекна дополнително вложување во 1,200 обични акции од Пазар на Пари АД, Скопје во вредност од 351 илјади Денари. Исто така, во текот на 2006 година, и како резултат на капитализирање на побарувањата по дивиденди, Банката го зголеми портфолиот на своите вложувања кај домашните финансиски институции за износ од 1,719 илјади Денари.

Во текот на 2006 година, Банката продаде дел од своето портфолио на хартии од вредност во една домашна банка, за износ од 747 илјади Денари, при што оствари добивка од 530 илјади Денари (2005: 448 илјади Денари) (Белешка 7). Исто така, во текот на 2006 година, Банката продаде дел од своето учество во капиталот кај еден домашен правен субјект за износ од 3,961 илјада Денари, при што оствари загуба во износ од 6,200 илјади Денари (Белешка 10).

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	2006	2005
Долгорочни должнички хартии од вредност		
- Државни обврзници	800	38,291
- Државни записи	14,772	
Краткорочни должнички хартии од вредност		
- Државни записи	163,202	50,000
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	178,774	88,291

Долгорочните должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се состојат од државни обврзници од процесот на денационализација според Законот за издавање државни обврзници преку денационализацијата (Службен весник бр. 37/2002). Овие обврзници ќе бидат исплатени во 20 еднакви полугодишни рати, почнувајќи од 1 Јуни 2004, со годишна каматна стапка од 2% на денот на уплата. Долгорочните државни записи се со рок на доспевање до 2009 година и годишна каматната стапка од 9.46% до 9.75%.

Краткорочните должнички хартии од вредност се состојат од државни записи издадени со рок на доспевање од 3 до 12 месеци и годишна каматна стапка од 6% до 8.85% (2005: од 8.80% до 9.75%).

Движењето на вложувањата во текот на 2006 и 2005 година е како што следи:

	2006	2005
Состојба на 01 Јануари	88,291	62,748
Набавки	336,954	196,527
Продажби	(246,471)	(170,984)
На 31 Декември	178,774	88,291

Во текот на 2006 година и како резултат од трансакциите со должничките хартии од вредност, Банката оствари добивка во вкупен износ од 7,407 илјади Денари (2005: 2,359 илјади Денари) (Белешка 7).



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

Investments (continued)

During 2006, and as a result of the Saving House's merger, the Bank has acquired additional investments in 1,200 ordinary shares from Skopski Pazar AD, Skopje, worth Denar 351 thousands. Also, during 2006, and as a result of the capitalized dividends, the Bank has increased the portfolio of its investments with the local financial institutions for the amount of Denar 1,719 thousands.

During 2006, the Bank has sold part of its securities portfolio held with one local bank, in the amount of Denar 747 thousands, incurring gain in the amount of Denar 530 thousands (2005: Denar 448 thousands) (Note 7). Also, during 2006, the Bank sold a part of its equity interest in one local legal entity in the amount of Denar 3,961 thousands, incurring loss in the amount of Denar 6,200 thousands. (Note 10).

Held – to – maturity securities

	2006	2005
Long term debt securities		
- Government bonds	800	38,291
- Government bills	14,772	
Short term debt securities		
- Government bills	163,202	50,000
Held to maturity securities	178,774	88,291

Long-term debt securities held to maturity consist of government bonds from the denationalization process according to the Law on issuing the bonds from denationalization (Official Gazette no. 37/2002). These bonds will be repaid in 20 equal semi-annual installments payable commencing on 1st June 2004, bearing 2% of interest per annum on the day of payment. Long-term government bills have a maturity period until 2009 and an interest rate of 9.46% to 9.75%.

Short-term debentures consist of government bills issued maturing in period of 3 to 12 months bearing interest at rate from 6% to 8.85% p.a. (2005: from 8.80% to 9.75% p.a.).

Movement of investments in 2006 and 2005 is as follows:

	2006	2005
At 01 January	88,291	62,748
Additions	336,954	196,527
Sales	(246,471)	(170,984)
At 31 December	178,774	88,291

During 2006 and as a result of transactions with debentures, the Bank has incurred gain totaling Denar 7,407 thousands (2005: Denar 2,359 thousands) (Note 7).



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

16 Недвижности и опрема и нематеријални средства

	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек и аванси	Вкупно	Нематеријал. средства
Набавна (или ревалор.) вредност					
На 01 Јануари 2006	236,459	41,606	36,197	314,262	12,261
Нови набавки	-	7,914	37,448	45,362	3,757
Оттуѓувања	(67,310)	(3,468)	-	(70,778)	-
На 31 Декември 2006	169,149	46,052	73,645	288,846	16,018
Акумулирана амортизација					
На 01 Јануари 2006	(27,063)	(33,656)	-	(60,719)	(5,537)
Припојување на штедилницата	-	(701)	-	(701)	(523)
Амортизација за годината (Бел. 10)	(5,644)	(3,696)	-	(9,340)	(3,227)
Оттуѓувања	9,090	2,599	-	11,689	-
На 31 Декември 2006	(23,617)	(35,454)	-	(59,071)	(9,287)
Нето евидентирана вредност					
На 01 Јануари 2006	209,396	7,950	36,197	253,543	6,724
На 31 Декември 2006	145,532	10,598	73,645	229,775	6,731

Раководството на Банката редовно ги проверува овие средства од можни оштетувања. Раководството е задоволно што евидентираниот износ на долгочрочните материјални средства на датумот на билансирање не го надминува неговиот надоместлив износ.

Сите недвижности се во сопственост на Банката и со состојба на 31 Декември 2006 и 2005 година, не постојат хипотеки издадени како гаранција за средствата по позајмици.

17 Имот наменет за продажба

	2006	2005
Деловни објекти, згради и станови	122,147	109,898
Опрема	13,470	4,410
Останато	1,238	3,444
Имот наменет за продажба	136,855	117,752

Движењето на овие средства во текот на 2006 и 2005 година е како што следи:

	2006	2005
На 01 Јануари	117,752	109,813
Набавки	81,895	59,765
Продажби	(62,792)	(51,826)
На 31 Декември	136,855	117,752

Во текот на 2006 година, од продажбите на имот наменет за продажба Банката оствари загуба во нето износ од 62 илјади Денари (2005: 17,284 илјади Денари) (Белешка 8 и 10).

Имотот наменет за продажба е евидентиран по пазарни цени врз основа на проценка извршена од страна на независни проценители. Банката има намера да го продаде овој имот и во тек се преговори со потенцијални купувачи.



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

16 Property, plant and equipment and intangible assets

	Buildings	Equipment	CIP & advances	Total	Intangibles
Cost or valuation					
At 01 January 2006	236,459	41,606	36,197	314,262	12,261
Purchases	-	7,914	37,448	45,362	3,757
Disposals	(67,310)	(3,468)	-	(70,778)	-
At 31 December 2006	169,149	46,052	73,645	288,846	16,018
Accumulated depreciation					
At 01 January 2006	(27,063)	(33,656)	-	(60,719)	(5,537)
Saving House merger	-	(701)	-	(701)	(523)
Depreciation for the year (Note 10)	(5,644)	(3,696)	-	(9,340)	(3,227)
Disposals	9,090	2,599	-	11,689	-
At 31 December 2006	(23,617)	(35,454)	-	(59,071)	(9,287)
Net carrying amount					
At 01 January 2006	209,396	7,950	36,197	253,543	6,724
At 31 December 2006	145,532	10,598	73,645	229,775	6,731

The management of the Bank regularly reviews its tangible and intangible assets for impairment. The Management is satisfied that their carrying amounts on the balance sheet date do not exceed their recoverable amount.

All properties are owned by the Bank as at 31 December 2006 and 2005, and there are no mortgages issued as pledge for the loans.

17 Property held for sale

	2006	2005
Business premises, buildings and apartments	122,147	109,898
Equipment	13,470	4,410
Other	1,238	3,444
Property held for sale	136,855	117,752

Movement of these assets during 2006 and 2005 is as follows:

	2006	2005
At 01 January	117,752	109,813
Purchases	81,895	59,765
Sales	(62,792)	(51,826)
At 31 December	136,855	117,752

During 2006, and resulted from sale of part of its property held for sale, the Bank incurred loss in the net amount of Denar 62 thousands (2005: Denar 17,284 thousands) (Notes 8 and 10).

Property held for sale has been accounted for at market prices based on the valuation carried out by independent valuators. The Bank intends to sell these assets and currently is in the process of negotiation with potential customers.



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

**Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)**

18 Побарувања по камати и останати средства

	2006	2005
Побарувања по камати		
- во Денари	21,249	24,666
- во странска валута	2,401	3,169
Побарувања од купувачи	1,975	27,821
Однапред платени трошоци	6,642	2,733
Платени аванси	3,836	741
Платени аванси за даноци и придонеси	-	3,759
Побарувања за провизии	1,586	1,132
<i>Осигнати по побарувања и средства</i>		
- во Денари	5,140	4,332
- во странска валута	4,511	3,609
	47,340	71,962
Намалено за: резервирање за оштетување (Белешка 9)	(8,695)	(12,562)
Побарувања по камати и останати средства, нето	38,645	59,400

19 Депозити на банки

	2006			2005		
	До 1 година	Над 1 год.	Вкупно	До 1 година	Над 1 год.	Вкупно
Депозити по видување						
- Во Денари	10,167	-	10,167	19,714	-	19,714
- Во странска валута	8,127	-	8,127	22,566	-	22,566
Орочени депозити						
- Во Денари	21,500	716	22,216	-	716	716
- Во странска валута	528,149	-	528,149	169,463	-	169,463
Депозити на банки	567,943	716	568,659	211,743	716	212,459

Банката пресметува камата на орочените депозити во странска валута по годишна каматна стапка од 2.60% - 5.20% % годишно (2005: 2.00%-2.50% годишно).



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

18 Interest receivables and other assets

	2006	2005
Interest receivables		
- in Denar	21,249	24,666
- in foreign currency	2,401	3,169
Trade receivables	1,975	27,821
Prepaid expenses	6,642	2,733
Advances paid	3,836	741
Advances paid for taxes and contribution	-	3,759
Fee receivables	1,586	1,132
<i>Other receivables</i>		
- in Denar	5,140	4,332
- in foreign currency	4,511	3,609
	47,340	71,962
Less: Provision for impairment (Note 9)	(8,695)	(12,562)
Interest receivables and other assets, net	38,645	59,400

19 Due to banks

	Up to 1 year	Over 1 year	2006		2005	
			Total	Up to 1 year	Over 1 year	Total
Demand deposits						
- In Denars	10,167	-	10,167	19,714	-	19,714
- In foreign currencies	8,127	-	8,127	22,566	-	22,566
Time deposits						
- In Denars	21,500	716	22,216	-	716	716
- In foreign currencies	528,149	-	528,149	169,463	-	169,463
Total due to banks	567,943	716	568,659	211,743	716	212,459

The bank accrues interest on deposits in foreign currency at interest rates from 2.60% to 5.20% p.a (2005: 2.00%-2.50% p.a.).



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

20 Депозити на комитенти

	До 1 година	Над 1 год.	2006		Над 1 год.	Вкупно				
			Вкупно	До 1 година						
Депозити по видување										
Население										
- Во Денари	77,809	-	77,809	55,214	-	55,214				
- Во странска валута	236,050	-	236,050	247,410	-	247,410				
Претпријатија										
- Во Денари	270,693	-	270,693	186,298	-	186,298				
- Во странска валута	87,074	-	87,074	141,567	-	141,567				
Странски лица										
- Во Денари	3,124	-	3,124	1,644	-	1,644				
- Во странска валута	90,250	-	90,250	99,263	-	99,263				
	765,000	-	765,000	731,396	-	731,396				
Орочени депозити										
Население										
- Во Денари	48,519	13,513	62,032	23,327	10,257	33,584				
- Во странска валута	236,724	203,702	440,426	240,362	166,122	406,484				
Претпријатија										
- Во Денари	684,045	139,746	823,791	227,583	224,540	452,123				
- Во странска валута	352,493	-	352,493	212,671	-	212,671				
	1,321,781	356,961	1,678,742	703,943	400,919	1,104,862				
Депозити на комитенти	2,086,781	356,961	2,443,742	1,435,339	400,919	1,836,258				

Годишните каматни стапки на крајот на известувачкиот период се како што следи:

	До 1 година	Над 1 година	2006		Над 1 година	До 1 година	2005					
			Над 1 година	До 1 година			До 1 година	Над 1 година				
Депозити по видување												
Население												
- во Денари		1.0%		-		1.0%		-				
- Во странска валута		0.5%-2.0%		-		0.8%		-				
Претпријатија												
- во Денари		0.6%-2.0%		-		1.0%		-				
Орочени депозити												
Население												
- во Денари		4.5%-6.5%		7.0%-8.5%		5.5%-7.5%		6.5%-9%				
- Во странска валута		0.7%-4.0%		1.7%-4.6%		0.20%-2.3%		0.5%-3.2%				
Претпријатија - во Денари		2.0%-8.5%		3.0%-9.5%		3%-9%		3%-9.7%				



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

20 Due to customers

	Up to 1 year	Over 1 year	2006		2005	
			Total	Up to 1 year	Over 1 year	Total
Demand deposits						
Citizen						
- in Denars	77,809	-	77,809	55,214	-	55,214
- in foreign currency	236,050	-	236,050	247,410	-	247,410
Enterprises						
- in Denars	270,693	-	270,693	186,298	-	186,298
- in foreign currency	87,074	-	87,074	141,567	-	141,567
Foreign entities						
- in Denars	3,124	-	3,124	1,644	-	1,644
- in foreign currency	90,250	-	90,250	99,263	-	99,263
	765,000	-	765,000	731,396	-	731,396
Time deposits						
Citizen						
- in Denars	48,519	13,513	62,032	23,327	10,257	33,584
- in foreign currency	236,724	203,702	440,426	240,362	166,122	406,484
Enterprises						
- in Denars	684,045	139,746	823,791	227,583	224,540	452,123
- in foreign currency	352,493	-	352,493	212,671	-	212,671
	1,321,781	356,961	1,678,742	703,943	400,919	1,104,862
Total due to customers	2,086,781	356,961	2,443,742	1,435,339	400,919	1,836,258

The bank accrues interest on deposits at annual interest rates as follows:

	Up to one year	Over one year	2006		2005	
			Up to one year	Over one year	Up to one year	Over one year
Demand deposits						
Citizen						
- in Denars	1.0%	-	1.0%	-	1.0%	-
- in foreign currency	0.5%-2.0%	-	0.5%-2.0%	-	0.8%	-
Legal entities						
- in Denars	0.6%-2.0%	-	0.6%-2.0%	-	1.0%	-
Time deposits						
Citizen						
- in Denars	4.5%-6.5%	7.0%-8.5%	4.5%-6.5%	7.0%-8.5%	5.5%-7.5%	6.5%-9%
- in foreign currency	0.7%-4.0%	1.7%-4.6%	0.7%-4.0%	1.7%-4.6%	0.20%-2.3%	0.5%-3.2%
Legal entities						
- in Denars	2.0%-8.5%	3.0%-9.5%	2.0%-8.5%	3.0%-9.5%	3%-9%	3%-9.7%



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

21 Обврски по кредити

	2006			2005		
	До 1 година	Над 1 год.	Вкупно	До 1 година	Над 1 год.	Вкупно
LHB Internationale	9,788	77,861	87,649	-	104,518	104,518
Raiffeisen Bank	-	99,286	99,286	-	99,292	99,292
НБРМ	-	24,877	24,877	-	33,177	33,177
МБПР	-	237,026	237,026	-	227,442	227,442
ИФАД	-	342,515	342,515	-	349,104	349,104
ЕБРД	-	61,174	61,174	-	-	-
Обврски по кредити	9,788	842,739	852,527	-	813,533	813,533

Годишните каматни стапки на крајот на известувачкиот период изнесуваат од 0.75% до 8.0% годишно (од 0.75% до 8.0% годишно).

Планот за отплата на кредитите е како што следи (во илјади Денари)

Во рок од 12 месеци	136,943
2008	178,869
2009	109,954
2010	129,207
2011	55,839
Понатаму	241,715
	852,527

22 Обврски по камати и останати обврски

	2006	2005
Обврски по камати		
- во Денари	9,596	7,013
- во странска валута	25	38
Обврски по надомести	553	49
Обврски кон добавувачи	4,375	1,512
Обврски за даноци и придонеси	2,698	3,904
Обврски за управувани средства, нето	745	20,439
Резервација за потенцијални обврски (Белешка 9, 28)	403	433
Обврски за дивиденди (Белешка 23)	41	76
Останати обврски	1,982	6,906
Обврски по камати и останати обврски	20,418	40,370



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

21 Loans payable

	2006		2005			
	Up to 1 year	Over 1 year	Total	Up to 1 year	Over 1 year	Total
LHB Internationale	9,788	77,861	87,649	-	104,518	104,518
Raiffeisen Bank	-	99,286	99,286	-	99,292	99,292
National Bank of R. Macedonia	-	24,877	24,877	-	33,177	33,177
MBDP	-	237,026	237,026	-	227,442	227,442
IFAD	-	342,515	342,515	-	349,104	349,104
EBRD	-	61,174	61,174	-	-	-
Total loans payable	9,788	842,739	852,527	-	813,533	813,533

The interest rates at the end of the reporting period vary from 0.75% to 8.0% p.a. (from 0.75% to 8.0% p.a.).

The loan repayment schedule is as follows (in Denar thousands):

Within 12 months	136,943
2008	178,869
2009	109,954
2010	129,207
2011	55,839
Further on	241,715
	852,527

22 Interest and other payables

	2006	2005
Interest payables		
- in Denar	9,596	7,013
- in foreign currencies	25	38
Fees payables	553	49
Trade payables	4,375	1,512
Taxes and contribution's payable	2,698	3,904
Liabilities for assets managed, net	745	20,439
Provision for contingencies (Note 9, 28)	403	433
Divident liabilities (Note 23)	41	76
Other liabilities	1,982	6,906
Interest and other payables	20,418	40,370



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

23 Капитал

Акционерски капитал

Со состојба на 31 Декември 2006 година, вкупниот акционерски капитал на Банката изнесува 679,147 илјади Денари (2005: 625,365 илјади Денари). Истиот се состои од 254,362 одобрени и во целост платени акции (2005: 234,219), од кои 247,870 (2005: 227,727) обични акции (со право на глас) и 6,492 (2005: 6,492) приоритетни акции (без право на глас и право на дивиденда од 7% од номиналната вредност). Номиналната вредност по акција е 2,670.00 Денари.

Движењето на акционерскиот капитал е како што следи:

	Број на акции			Износ (во 000 мкд)				
	Одобрени	Сопств.	Издадени	Обични	Приорит.	Сопств.	Премии	Вкупни
01 Јануари 2005	222,851	(2,038)	220,813	579,147	15,865	(5,441)	13,436	603,007
Издадени акции	11,368	-	11,368	28,884	1,468	-	7,159	37,511
Продад.сопств.акц.	-	2,038	2,038	-	-	5,441	-	5,441
Откуп.сопств.акц.	-	(421)	(421)	-	-	(1,125)	-	(1,125)
31 Декември 2005	234,219	(421)	233,798	608,031	17,333	(1,125)	20,595	644,834
01 Јануари 2006	234,219	(421)	233,798	608,031	17,333	(1,125)	20,595	644,834
Издадени акции	20,143	-	20,143	53,784	-	-	(20,595)	33,189
Откуп.сопств.акц.	-	(104)	(104)	-	-	(489)	-	(489)
31 Декември 2006	254,362	(525)	253,837	661,815	17,333	(1,614)	-	677,534

Во текот на 2006 година, премиите во износ од 20,595 илјади Денари беа искористени за издавање обични акции согласно Одлуката на Собранието на Банката за 15. Емисија на акции. Емисијата е запишана во Регистарот на 13 Февруари 2006 година.

Согласно Одлуката на Собранието на Банката за распределба на остварената добивка за 2005 година, објавени се дивиденди за имателите на обични и приоритетни акции во вкупен износ од 46,393 илјади Денари. Дел од овие дивиденди во износ од 18,071 илјади Денари беа искористени за издавање обични акции согласно Одлуката на Собранието на Банката за 16. Емисија на акции, која е запишана во регистарот на 04 Јули 2006 година. Покрај скрип дивидендата, во текот на 2006 година, Банката исплати дивиденди во износ од 28,281 илјади Денари, а 41 илјади Денари се се уште неисплатени (Белешка 22).

Во текот на 2006 година, согласно Одлуката на Собранието на Банката за 17. Емисија на акции, беа издадени обични акции во износ од 15,118 илјади Денари. Емисијата е запишана во Регистарот на 13 Декември 2006 година.

Припојување на Штедилница "Македонска Штедилница" ад, Скопје

На 30 Ноември 2006, согласно со Одлуката на Акционерското Собрание на Банката од 16 Јуни 2006 година, како и Одобрението добиено од Народна Банка Бр. 02-14/145-2006 од 04 Октомври 2006 година, Банката изврши припојување на Штедилницата "Македонска Штедилница" а.д., Скопје.



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

23 Shareholders' equity

Share capital

As of 31 December 2006, total shareholders' capital of the Bank amounts to Denar 679,147 thousands (2005: Denar 625,365 thousands). It consists of 254,362 authorised and fully paid shares (2005: 234,219), out of which 247,870 (2005: 227,727) ordinary shares (voting shares) and 6,492 (2005: 6,492) preference shares (without voting rights and right to a dividend at 7% of the nominal value). Nominal value per shareholders' is Denar 2,670.00.

Movement of the share capital is as follows:

	Number of shares			Amount (in 000 mkd)				
	Authorized	Treasury	Issued	Ordinary shares	Preference shares	Treasury	Premium	Total
At 01 January 2005	222,851	(2,038)	220,813	579,147	15,865	(5,441)	13,436	603,007
Shares issued	11,368	-	11,368	28,884	1,468	-	7,159	37,511
Treasury shares sold	-	2,038	2,038	-	-	5,441	-	5,441
Treasury shares purch.	-	(421)	(421)	-	-	(1,125)	-	(1,125)
At 31 December 2005	234,219	(421)	233,798	608,031	17,333	(1,125)	20,595	644,834
01 January 2006	234,219	(421)	233,798	608,031	17,333	(1,125)	20,595	644,834
Shares issued	20,143	-	20,143	53,784	-	-	(20,595)	33,189
Treasury shares purch.	-	(104)	(104)	-	-	(489)	-	(489)
At 31 December 2006	254,362	(525)	253,837	661,815	17,333	(1,614)	-	677,534

During 2006, premium, amounting Denar 20,595 thousands was used for issuance of ordinary shares, according to the Bank's Decision for 15th Share Issuance. The issuance has been written in the Public Shareholding Register on 13 February 2006.

According to the Decision of the Bank's Shareholders' Assembly for allocation of the profit earned for 2005, dividends have been declared for the holders of ordinary and preference shares in the total amount of Denar 46,393 thousands. Part of these dividends in the amount of Denar 18,071 thousands have been used for issuance of shares in accordance with the Decision of the Bank's Shareholders' Assembly for 16th issue of shares, entered in the Register on 04 July 2006. In addition to the skript dividend, and during 2006, the Bank paid dividends in cash in the amount of Denar 28,281 thousands, while Denar 41 thousands have not been paid yet (Note 22).

During 2006, based upon the Bank's Shareholders' Assembly Decision for 17th issue of shares, ordinary shares in the amount of Denar 15,118 thousands were issued. The issue was registered with the Register on 13 December 2006.

Merger of Saving House "Makedonska Stedilnica" a.d., Skopje

At 30 November 2006, and according to the Bank's Shareholders' Assembly Decision dated 16 June 2006, and the Authorisation given by the National Bank of the Republic of Macedonia No. 02-14/145-2006 dated 04 October 2006, the Bank merged the Saving House "Makedonska Stedilnica" a.d., Skopje.



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Билансот на состојба на Штедилницата на датумот на припојувањето е како што следи:

(Во 000 мкд)

Средства

Готовина и готовински еквиваленти	475
Кредити на комитенти	13,631
Вложувања	351
Опрема и нематеријални средства	377
Останати побарувања	7,513
Вкупно средства	22,347

Обврски и капитал

Обврски

Депозити на комитенти	3,713
Останати обврски	30
Вкупно обврски и капитал	3,743

Капитал

Акционерски капитал	15,121
Резерви	1,965
Акумулирана добивка	1,518
	18,604
Вкупно обврски и капитал	22,347

Припојување на Штедилницата "Малешевка" ад, Берово во текот на 2005 година

На 01 Октомври 2005, согласно со Одлуката на Акционерското Собрание на Банката од 10 Ноември 2004, како и Одобрението добиено од Народна Банка Бр.02-14/98-2005 од 18 Јули 2005 година, Банката изврши припојување на Штедилницата "Малешевка" а.д., Берово. Вкупните нето средства на Штедилницата, припоени кон Банката на датумот на припојувањето изнесуваа 15,873 илјади Денари.

24 Заработка по акција

Основна

Основна заработка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината, вклучувајќи сопствени акции купени од страна на Банката.

	2006	2005
Заработка која припаѓа на акционерите (000 мкд)	64,453	56,723
Намалено за: дивиденди од приоритетни акции (000 мкд)	(1,213)	(1,213)
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции (000 мкд)	63,240	55,510
Пондериран просечен број на издадени обични акции	237,931	218,332
Основна заработка по акција (Денари по акција)	265.79	254.25



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

Share capital (continued)

Following represents the Balance Sheet of the Saving House at the date of its mergering:

	(Vo 000 mkd)
Assets	
Cash and cash equivalents	475
Loans to customers	13,631
Investments	351
Tangible and intangible assets	377
Other receivables	7,513
Total assets	22,347
Liabilities and shareholders' equity	
Liabilities	
Customers' deposits	3,713
Other liabilities	30
	3,743
Shareholders' equity	
Share capital	15,121
Reserves	1,965
Retained earnings	1,518
	18,604
Total liabilities and shareholders' equity	22,347

Merger of Saving House "Malesevka" ad, Berovo during 2005

At 01 October 2005, and according to the Bank's Shareholders' Assembly Decision dated 10 November 2004 and, the Authorisation given by the National Bank of the Republic of Macedonia No.02-14/98-2005 from July 18 2005, the Bank merged the Saving House "Malesevka" a.d., Berovo. Total net assets of the Saving House, merged with the Bank at the balance sheet date amounted Denar 15,873 thousands.

24 Earnings per share

Basic

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to equity holders (after decrease for the part of profit after tax for the preference shares holders) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year, including own shares purchased by the Bank.

	2006	2005
Profit attributable to shareholders (000 mkd)	64,453	56,723
Less: dividends on preference shares (000 mkd)	(1,213)	(1,213)
Profit attributable to holders of ordinary shares (000 mkd)	63,240	55,510
Weighted average number of ordinary shares issued	237,931	218,332
Basic earnings per share (expressed in denars per share)	265.79	254.25



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

25 Трансакции со поврзани субјекти

Поголемите акционери, филијали и субјекти во заедничка сопственост, контрола и управување од страна на Банката, или оние чии активности се контролирани од Банката, се сметаат за поврзани субјекти.

Сите банкарски трансакции кои се извршени со поврзани субјекти во текот на редовните деловни активности и нивната вредност материјално не се разликува од условите што би важеле во трансакција меѓу познати страни. Следната табела ги прикажува обемот и состојбите од значајните трансакции со поврзани субјекти.

Субјект и поврз. со него	Вид на однос	2006	2005
Побарувања од поврзани субјекти			
Пивара Скопје	Акционер со значително влијание и учество во УО	167,096	136,537
Фершпед	Акционер со значително влијание и учество во УО	20,738	31,011
Внатрешни лица		39,608	25,529
Обврски кон поврзани субјекти			
Пивара Скопје	Акционер со значително влијание и учество во УО	313,765	1,762
Фершпед	Акционер со значително влијание и учество во УО	500	178
Внатрешни лица		43,486	817
Приход по основ на камата и надоместоци од поврзани субјекти			
Пивара Скопје	Акционер со значително влијание и учество во УО	2,889	5,631
Фершпед	Акционер со значително влијание и учество во УО	2,802	1,995
Внатрешни лица		1,878	189
Расходи по основ на камата на поврзани субјекти			
Пивара Скопје	Акционер со значително влијание и учество во УО	14,916	17,287
Фершпед	Акционер со значително влијание и учество во УО	3	1
Внатрешни лица		447	7

26 Пензиски планови

Банката нема дефинирано планови за надоместоци при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 Декември 2006 и 31 Декември 2005 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместоците при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 Декември 2006 и 31 Декември 2005 година.



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

25 Related party transactions

Related parties are considered to include major shareholders, affiliates and entities under common ownership, control and management with the Bank, or whose activities the Bank has an ability to control.

All Bank's transactions with related parties arise in the normal course of business and their value is not materially different from the terms and conditions that would prevail in arms-length transactions. The significant related party balances and transactions are presented as follows:

Related party	Nature of relationship	2006	2005
Loans, guarantees and letters of credit to related parties			
Pivara Skopje	Shareholder with significant influence and representation in B.O.D.	167,096	136,537
Fersped	Shareholder with significant influence and representation in B.O.D.	20,738	31,011
Internal individuals		39,608	25,529
Due to related parties			
Pivara Skopje	Shareholder with significant influence and representation in B.O.D.	313,765	1,762
Fersped	Shareholder with significant influence and representation in B.O.D.	500	178
Internal individuals		43,486	817
Interest income and fees earned from related parties			
Pivara Skopje	Shareholder with significant influence and representation in B.O.D.	2,889	5,631
Fersped	Shareholder with significant influence and representation in B.O.D.	2,802	1,995
Internal individuals		1,878	189
Interest expense to related parties			
Pivara Skopje	Shareholder with significant influence and representation in B.O.D.	14,916	17,287
Fersped	Shareholder with significant influence and representation in B.O.D.	3	1
Internal individuals		447	7

26 Pensions plans

The Bank does not operate any defined contribution plans or share-based remuneration options as of 31 December 2006 and 2005. The management believes that the present value of the future obligations to employees with respect to retirement and other benefits and awards are not material to these financial statements as of 31 December 2006 and 2005.



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

27 Вонбилиансна евиденција

Согласно упатствата добиени од Народна Банка на Република Македонија, Банката изврши префрлување на целосно резервираните побарувања на вонбилиансната евиденција, заедно со соодветните резервирања. Банката ги евидентира овие побарувања, пресметува и евидентира камата и продолжува да ги наплатува износите кои и се должат. Наплатите се евидентираат како останат деловен приход. Пресметаниот приход, до неговата наплата, нема влијание врз резултатите од работењето на Банката.

Со состојба на 31 Декември 2006 година, салдото на овие побарувања на вонбилиансната евиденција изнесува 49,818 илјади Денари (2005: 35,252 илјади Денари).

28 Потенцијални и превземени обврски

Гаранции и акредитиви

Банката издава гаранции и акредитиви на своите комитенти, како обезбедувања по договорените обврски со нивните деловни клиенти. Потенцијалните и превземени обврски по основ на гаранции и акредитиви се дадени во табелата во продолжение:

	2006	2005
Гаранции		
- во Денари	106,966	56,784
- Во странска валута	19,171	39,336
Акредитиви во странска валута	65,947	43,574
Дозволени пречекорувања на тековни сметки	9,116	-
Дозволени лимити на картички	64,109	-
	265,309	139,694
Намалено за: резервирање за оштетување (Белешка 9, 22)	(403)	(433)
Нето потенцијални и превземени обврски	264,906	139,261

Превземени обврски

Во текот на 2006 година Банката склучи договори за изведба на градежни работи на деловни објекти со домашни друштва во вкупен износ од 69,914 илјади Денари, како и договори за консултантски услуги со странски консултанти во вкупен износ од 6,424 илјади Денари. Реализацијата на овие обврски е започната во текот на 2006 година, а нивното завршување е предвидено до крајот на 2007 година.

Со состојба на 31 Декември 2006 година, од вкупниот износ на превземените обврски по склучени договори во текот на 2006 година, преостанатите обврски кои не се фактуирани од страна на добавувачите и следствено не се признаени во овие финансиски извештаи, изнесуваат 23,536 илјади Денари.

Судски спорови

Со состојба на 31 Декември 2006 година, не постојат судски спорови покренати против Банката. Следствено, на датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Банката, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Банката кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Банката верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

27 Memorandum accounts

According to the provisions set out by the National Bank of the Republic of Macedonia, the Bank transferred all fully provided for receivables, together with the related provisions, to memorandum accounts.

The Bank keeps records on these receivables, accrues and keeps separately records on interest and continues to collect the amounts. Repayments are accounted for as other operating income. Accrued income, until the collection, has no impact over the Bank's operating results.

At 31 December 2006, the balance of these receivables accounted for on memorandum accounts amounts Denar 49,818 thousands (2005: Denar 35,252 thousands).

28 Commitments and contingencies

Guarantees and letters of credit

The Bank issues guarantees and letters of credit to its customers as to secure the assumed commitments with its business customers. The commitments and contingencies amounts for guarantees and letters of credit are as follows:

	2006	2005
Guarantees:		
- in Denars	106,966	56,784
- in foreign currency	19,171	39,336
Letters of credit in foreign currencies	65,947	43,574
Allowed overdrafts in current accounts	9,116	-
Allowed card limits	64,109	-
	265,309	139,694
Less: provision for impairment (Note 9, 22)	(403)	(433)
Net contingent liabilities	264,906	139,261

Commitments

During 2006, the Bank entered into agreements with local companies on construction of business buildings, with a total amount of Denar 69,914 thousands, as well as consulting services agreements with foreign consultants in the total amount of Denar 6,424 thousands. These commitments to be fulfilled during 2006, and their accomplishment is expected of 2007.

At 31 December 2006, the remaining commitments which have not been invoiced by the suppliers and, accordingly, not recognized in these financial statements, amount Denar 23,536 thousands.

Litigations

At 31 December 2006 there are no litigations raised against the Bank. Accordingly and as of the date of the financial statements, no such provision for potential losses has been accounted for. Various legal actions and claims may be asserted in the future against the Bank from litigations and claims incident to the ordinary course of business. Related risks have been analyzed by the Bank's management as to likelihood of occurrence. Although the outcome of these matters cannot always be ascertained with precision, the management of the Bank believes that no material liabilities are likely to result.



Инвестбанка ад, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2006 и 2005

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

29 Последователни настани

На ден 16 Март 2007 година, Управниот Одбор на Банката донесе Одлука со која му предлага на Собранието на Акционерите на Банката распоред на добивката за тековната 2006 година во вкупен износ од 64,453 илјади Денари на следниов начин:

- Дивиденди за иматели на приоритетни акции - 1,213 илјади Денари,
- Дивиденди за иматели на обични акции - 53,509 илјади Денари,
- Резервен фонд - 3,731 илјади Денари, и
- Нераспределена добивка - 6,000 илјади Денари,



Investbanka ad, Skopje

Notes to the financial statements (continued)

As of and for the years ended 31 December 2006 and 2005

(All amounts expressed in Denar thousands, unless otherwise stated)

29 Subsequent events

On March 16 2007, the Managing Board of the Bank passed Decision to propose to the Shareholders' Assembly the following distribution of the net profit for 2006 totaling Denar 64,453 thousands as follows:

- Dividends for holders of preference shares - Denar 1,213 thousands,
- Dividends for holders of ordinary shares - Denar 53,509 thousands,
- Reserves – Denar 3,731 thousands, and
- Unallocated (retained earnings) - Denar 6,000 thousands.

ИНВЕСТБАНКА




АД СКОПЈЕ

Investbanka AD Skopje




Општи информации
General information

МОМЕНТНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА





ORGANIZATIONAL STRUCTURE





КОРЕСПОДЕНТСКИ БАНКИ

НА ИНВЕСТБАНКА АД СКОПЈЕ

Земја	Банки	Валута
АВСТРИЈА	<ul style="list-style-type: none"> ● Bank Austria Creditanstalt AG Vienna ● Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG Vienna 	EUR
АВСТРАЛИЈА	<ul style="list-style-type: none"> ● AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED 	AUD
ДАНСКА	<ul style="list-style-type: none"> ● Danske Bank A/S Copenhagen 	DKK
БЕЛГИЈА	<ul style="list-style-type: none"> ● ING Belgium NV/SA Brussels 	EUR
ГЕРМАНИЈА	<ul style="list-style-type: none"> ● Deutsche Bank AG Frankfurt/M ● LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M ● Dresdner Bank AG Frankfurt/M ● Commerzbank AG Frankfurt/M ● Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Frankfurt/M 	EUR
ГРЦИЈА	<ul style="list-style-type: none"> ● Alpha Bank AE Athens 	EUR
ИТАЛИЈА	<ul style="list-style-type: none"> ● Banca Intesa SpA Milano 	EUR
ХОЛАНДИЈА	<ul style="list-style-type: none"> ● ABN AMRO Bank NV Amsterdam 	EUR
СЛОВЕНИЈА	<ul style="list-style-type: none"> ● Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana 	MULTI
ШВЕДСКА	<ul style="list-style-type: none"> ● Svenska Handelsbanken Stockholm 	SEK
ШВАЈЦАРИЈА	<ul style="list-style-type: none"> ● UBS AG Zurich 	CHF EUR USD
ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО	<ul style="list-style-type: none"> ● Barclays Bank PLC London 	GBP
САД	<ul style="list-style-type: none"> ● Deutsche Bank Trust Company Americas New York ● CITIBANK N.A. New York ● American Express Bank, LTD. New York 	USD



CORRESPONDENT BANKS

OF INVESTBANKA A.D. SKOPJE

Country	Banks	Currency
AUSTRIA	<ul style="list-style-type: none"> ● Bank Austria Creditanstalt AG Vienna ● Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG Vienna 	EUR
AUSTRALIA	<ul style="list-style-type: none"> ● AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED 	AUD
DENMARK	<ul style="list-style-type: none"> ● Danske Bank A/S Copenhagen 	DKK
BELGIUM	<ul style="list-style-type: none"> ● ING Belgium NV/SA Brussels 	EUR
GERMANY	<ul style="list-style-type: none"> ● Deutsche Bank AG Frankfurt/M ● LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M ● Dresdner Bank AG Frankfurt/M ● Commerzbank AG Frankfurt/M ● Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Frankfurt/M 	EUR
GREECE	<ul style="list-style-type: none"> ● Alpha Bank AE Athens 	EUR
ITALY	<ul style="list-style-type: none"> ● Banca Intesa SpA Milano 	EUR
NETHERLANDS	<ul style="list-style-type: none"> ● ABN AMRO Bank NV Amsterdam 	EUR
SLOVENIA	<ul style="list-style-type: none"> ● Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana 	MULTI
SWEEDEN	<ul style="list-style-type: none"> ● Svenska Handelsbanken Stockholm 	SEK
SWITZERLAND	<ul style="list-style-type: none"> ● UBS AG Zurich 	CHF EUR USD
UK	<ul style="list-style-type: none"> ● Barclays Bank PLC London 	GBP
USA	<ul style="list-style-type: none"> ● Deutsche Bank Trust Company Americas New York ● CITIBANK N.A. New York ● American Express Bank, LTD. New York 	USD



КОНТАКТИ:

Сектор за правни, општи и кадрови работи

тел : + + 389 (0)2 3114 166 лок. 135
pravnainfo@investbanka.com.mk

Сектор за управување со пласмани

тел: + + 389 (0)2 3139 520
факс: + + 389 (0)2 3135 528
kredinfo@investbanka.com.mk

Сектор за управување со средства

тел : + + 389 (0)2 3134 528
факс: + + 389 (0)2 3135 528
sredinfo@investbanka.com.mk

Сектор за финансии, сметководство, план и анализа

тел : + + 389 (0)2 3118 026
smetkinfo@investbanka.com.mk

Сектор за платен промет

тел: + + 389 (0)2 3117 470
vplpinfo@investbanka.com.mk
devinfo@investbanka.com.mk

Сектор за работа со физички лица

тел: + + 389 (0)2 3114 757
nasinfo@investbanka.com.mk

Центар за автоматска обработка на податоци

тел: + + 389 (0)2 3118 141

Центар за управување со ризици

тел: + + 389 (0)2 3116 778 лок 109



CONTACTS:

Legal and Personel Division

phone: + + 389 (0)3114 166, lok. 135
pravnainfo@investbanka.com.mk

Credit Division

phone: + + 389 (0)2 3139 520
fax: + + 389 (0)2 3135 528
kredinfo@investbanka.com.mk

Treasury Division

phone: + + 389 (0)2 3134 528
fax: + + 389 (0)2 3135 528
sredinfo@investbanka.com.mk

Finance and Planning Division

phone: + + 389 (0)2 3118 026
smetkinf@investbanka.com.mk

Payment Operation Division

phone: + + 389 (0)2 3117 470
vplinfo@investbanka.com.mk
devinfo@investbanka.com.mk

Retail Division

phone: + + 389 (0)2 3114 757
nasinfo@investbanka.com.mk

IT Centre

phone: + + 389 (0)2 3118 141

Risk Management Centre

phone: + + 389 (0)2 3116 778 лок 109



ЕКСПОЗИТИРИ НА ИНВЕСТБАНКА АД СКОПЈЕ

СКОПЈЕ

ЦЕНТРАЛА

Македонија 9-11, 1000 Скопје
тел. ++ 389 2 3114-166
факс: ++ 389 2 3135-367

ЕКСПОЗИТИРИ ВО СКОПЈЕ

Градски сид, блок 4 лок.13, 1000 Скопје
тел. ++ 389 2 3116-778 / 3118-141
факс: ++ 389 2 3115-192

Т.Ц. Беверли Хилс ул. Народен фронт, 1000 Скопје
тел. ++ 389 (0)2 3225 – 991
факс: ++ 389 (0)2 3225 – 992

Т.Ц. Лептокарија ул Партизански одреди бр. 64б, 1000 Скопје
тел. ++ 389 (0)2 3074 760
факс: ++ 389 (0)2 3074 750

ГЕВГЕЛИЈА

Димитар Влахов бр.7, 1480 Гевгелија
тел/факс: ++ 389 34 213-803

ОХРИД

Македонски просветители бб, 6000 Охрид
тел/факс: ++ 389 46 264-710

ШТИП

Ванчо Прке бб, 2000 Штип
тел/факс: ++ 389 32 383-410

БЕРОВО

Август бр.2, 2330 Берово
тел/факс: ++ 389 33 470-755

КУМАНОВО

ЈНА бр.30, 1300 КУМАНОВО
тел/факс: ++ 389 31 413-630

СТРУМИЦА

Гоце Делчев бр.22, 2400 СТРУМИЦА
тел. ++ 389 (0)34 340 812
факс: ++ 389 (0)34 329 512

КАВАДАРЦИ

Илинденска бр.107, 1430 КАВАДАРЦИ
тел. ++ 389 (0)43 400 246
факс: ++ 389 (0)43 400 247



NETWORK OF INVESTBANKA A.D. SKOPJE

SKOPJE

HEAD OFFICE

9-11 Makedonija street, 1000 Skopje
phone: ++ 389 (0)2 3114 166
fax: ++ 389 (0)2 3135 367

BRANCH IN SKOPJE

Gradski Zid, block 4/13, 1000 Skopje
phone: ++ 389 (0)2 3116 778; 3118 141
fax: ++ 389 (0)2 3115 192

TC Beverli Hills, Naroden front Street, 1000 Skopje
Phone ++ 389 (0)2 3225 – 991
Fax ++ 389 (0)2 3225 – 992

TC Leptokarija, Partizanski odredi Street no. 64 b, 1000 Skopje
Phone ++ 389 (0)2 3074 760
Fax ++ 389 (0)2 3074 750

GEVGELIJA

7 Dimitar Vlahov Street, 1480 Gevgelija
phone/fax: ++ 389 (0)34 213 803

OHRID

BB Makedonski prosvetiteli Street, 6000 Ohrid
phone/fax: ++ 389 (0)46 264 710

STIP

BB Vanco Prke Street, 2000 Stip
phone/fax: ++ 389 (0)32 383 410

BEROVO

2 Avgust Street, 2330 Berovo
phone/fax: ++ 389 (0)33 470 755

KUMANOV

30 JNA Street, 1300 Kumanovo
phone/fax: ++ 389 31 413-630

STRUMICA

Goce Delcev Street no.22, 1400 Strumica
Phone ++ 389 (0)34 340 812
Fax ++ 389 (0)34 329 512

KAVADARCI

Ilindenska Street no. 107, 1430 Kavadarci
phone ++ 389 (0)43 400 246
fax ++ 389 (0)43 400 247



„ДЕБАРЦА“ – СПОЈ НА УМЕТНОСТА И ТРАДИЦИЈАТА

Убавините на Славеј Планина и по 23 –ти пат се извор на непроценливи скапоценки уметнички дела на преку 15 –тина уметници од земјава и странство.

Интернационалната уметничка колонија „Дебарца“ од с. Белчишта и оваа година беше домаќин на 10 дневното дружесење и творење на уметници од Македонија, Бугарија, Србија и Албанија. Учество земаа и најмладите уметници од ОУ „Кочо Рацин“ од Скопје и 7 деца од ОУ во с. Белчишта.

Од основањето на колонијата „Дебарца“ во 1985 година па се до денес, учество земаа 195 уметници, направени се 520 уметнички творби и 117 изложби во с. Белчишта и градовите широкум државата. Оваа година галеријата на уметничката колонија „Дебарца“ е збогатена со 28 нови уметнички творби кои преку организирање на изложби во другите градови во државата ќе станат достапни и за пошироката јавност.

ИНВЕСТБАНКА АД Скопје традиционално ја поддржува Уметничката колонија „Дебарца“ и вложува во одржувањето на уметничките дела. На таков начин Банката ѝ поддржува уметничкото творење и настојува да ја задржи хуманата димензија на една таква финансиска институција.

Галеријата на уметничката колонија „Дебарца“ во с. Белчишта е отворена за посета преку целата година и има можност за организирање на повеќе дневен престој за деца и уметници од сите бранши.

Сликите во Годишниот извештај 2006 се земени од изложбата на уметничката колонија „Дебарца“ која се одржа во 2006 во с. Белчишта.

"DEBARCA" – CONNECTION BETWEEN THE ART AND THE TRADITION

Beauties of the Slavej Mountain for the 23rd time are the source of the precious art creations made by over 15 domestic and foreign artists.

The international art colony „Debarca“ from the village Belcista – Ohrid this year organized 10 day gathering for the artists from Macedonia, Bulgaria, Serbia and Albania. Also, young artist took place in this colony from the primary school "Koco Racin" - Skopje and 7 more kids from the primary school in the village Belcista.

From the establishment of the art colony "Debarca" in 1985 until today, 195 artists participated, 520 art creations are done and 117 art exhibitions are organized in the village Belcista and in other towns in Macedonia. This year the art colony includes 28 new art creations. Through exhibitions in the other towns in the country they will be available for the public also.

Investbanka AD Skopje traditionally supports the art colony "Debarca" by investments in the servicing the pictures. In that way the Bank supports the art creations and intends to keep that human dimension in this kind of financial institution.

The Gallery of the art colony "Debarca" placed in the village Belcista is open for visits during the whole year and gives the opportunity to all the interested artist to bee their quests.

The pictures in the 2006 Annual Report are taken from the exhibition of the art colony "Debarca" that was organized in 2006 in the village Belcista.



Белешки / Notes



Белешки / Notes



www.investbanka.com.mk